

ХАЛК БАНКА АД Скопје

**Посебни финансиски извештаи
за годината што завршува
на 31 декември 2025**

СОДРЖИНА

	Страна
Посебен биланс на успех	1
Посебен извештај за сеопфатната добивка	2
Посебен биланс на состојба	3
Посебен извештај за промените во капиталот и резервите	4 - 6
Посебен извештај за паричниот тек	7- 8
Белешки кон посебните финансиски извештаи	9 - 154



Извештај на независниот ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на Халк Банка АД Скопје

Извештај за ревизија на поединечните финансиски извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на поединечните финансиски извештаи на Халк Банка АД Скопје (“Банката”), коишто го вклучуваат:

- поединечниот биланс на состојба заклучно со 31 декември 2025 година;
- и, за годината од 1 јануари 2025 година до 31 декември 2025 година:
- поединечниот биланс на успех;
 - поединечниот извештај за сеопфатна добивка;
 - поединечниот извештај за промени во капиталот и резервите;
 - поединечниот извештај за паричните текови;
- и
- белешки, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики и други објаснувачки информации („поединечни финансиски извештаи“).

Според нашето мислење, придружните поединечни финансиски извештаи даваат вистинска и објективна слика на неконсолидираната финансиска состојба на Банката заклучно со 31 декември 2025 година, како и на нејзината неконсолидирана финансиска успешност и нејзините неконсолидирани парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР). Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот *Одговорности на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиски извештаи* од нашиот извештај. Ние сме независни од Банката во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители како што е применлив за ревизија на финансиски извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија (Кодекс на етика),



заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи на ентитети од јавен интерес во Република Северна Македонија и ги исполниме нашите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на етика. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од поединечниот годишен извештај за работата и поединечната годишна сметка изготвени од раководството во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, но не ги вклучуваат поединечните финансиски извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за поединечните финансиски извештаи не ги покрива другите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на поединечните финансиски извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и притоа да разгледаме дали другите информации се материјално неконзистентни со поединечните финансиски извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата, или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Доколку, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека има материјално погрешно прикажување на овие други информации, од нас се бара да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за поединечните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за подготовката на поединечните финансиски извештаи кои даваат вистинска и објективна слика во согласност со регулативата на Народна Банка на Република Северна Македонија, и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на поединечни финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на поединечните финансиски извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Банката да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствена основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да ја ликвидира Банката или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиско известување на Банката.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на поединечните финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали поединечните финансиски извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие поединечни финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на целата ревизија. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во поединечните финансиски извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешната контрола.
- Стекнуваме разбирање за внатрешната контрола која е значајна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Банката.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, за тоа дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во можноста на Банката да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во поединечните финансиски извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Банката да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на поединечните финансиски извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали поединечните финансиски извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во делот Други информации, раководството е одговорно за изготвување на поединечниот годишен извештај за работата на Банката за 2025 година во согласност со барањата на Законот за трговски друштва. Во дополние на нашите одговорности и известување во согласност со МСР, ние имаме обврска, во согласност со барањата на член 34, став 1(д) од Законот за ревизија, да изразиме мислење за конзистентноста на поединечниот годишен извештај за работата со историските финансиски информации обелоденети во



поединечната годишна сметка и ревидираните поединечни финансиски извештаи на Банката на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Според наше мислење, историските финансиски информации обелоденети во поединечниот годишен извештај за работата на Банката на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите обелоденети во поединечната годишна сметка и ревидираните поединечни финансиски извештаи на Банката на и за годината којашто завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 28 април 2026 година

Овластен ревизор
Срѓан Ранѓеловиќ

КПМГ Ревизија ДОО Скопје
Управител
Срѓан Ранѓеловиќ





Посебни
финансиски
извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Посебен биланс на успех за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025**

Белешка	во илјади денари	
	2025	2024
Приходи од камата	5.718.050	5.276.878
Расходи за камата	(1.344.606)	(1.077.901)
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.373.444	4.198.977
Приходи од провизии и надомести	2.040.770	1.809.465
Расходи за провизии и надомести	(1.061.931)	(952.499)
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	978.839	856.966
Нето-приходи од тргување	(76)	(957)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност	-	-
Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики	261.870	231.179
Останати приходи од дејноста	186.079	158.847
Удел во добивката на придружените друштва	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа	(440.354)	(896.374)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	(3.872)	-
Трошоци за вработените	(1.120.329)	(1.121.152)
Амортизација	(371.409)	(294.479)
Останати расходи од дејноста	(1.300.872)	(1.083.384)
Удел во загубата на придружените друштва	-	-
Добивка/(загуба) пред оданочување	2.563.320	2.049.623
Данок на добивка	(416.161)	(196.526)
Добивка/(загуба) за финансиската година од непрекинато работење	2.147.159	1.853.097
Добивка/(Загуба) од група на средства и обврски кои се чуваат за продажба*	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	2.147.159	1.853.097
Добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*: акционерите на банката неконтролираното учество	-	-
Заработка по акција: основна заработка по акција (во денари) разводната заработка по акција (во денари) * само за консолидираните финансиски извештаи	1.525 1.525	1.415 1.415

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим
Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев
Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шахбаз
Главен Извршен
Директор

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за сеопфатна добивка за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025

Белешка	во илјади денари	
	2025	2024
Добивка/(загуба) за финансиската година	2.147.159	1.853.097
Останати добивки/(загуби) во периодот (пред оданочување)	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за сопственички средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на сопственичките средства расположливи за продажба	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од сопственичките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Останати резерви	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех (пред оданочување)	-	-
Ревалоризациска резерва за должнички средства расположливи за продажба	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на должничките средства расположливи за продажба	380.582	60.545
- реализирани нето-добивки/(загуби) од должничките средства расположливи за продажба, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-
Ревалоризациска резерва за преземените средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
- ревалоризациска резерва признаена во текот на годината	45.353	17.003
- намалување на ревалоризациската резерва, рекласификувано во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- нереализирани нето-промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-
- реализирани нето-добивки/(загуби) од инструментите за заштита од ризикот од паричните текови, рекласификувани во Билансот на успех	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-
Данок на добивка од останати добивки/(загуби) коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто се или може да се прекласификуваат во Билансот на успех	425.935	77.548
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот	425.935	77.548
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	2.573.094	1.930.645
Сеопфатна добивка/(загуба) за финансиската година, којашто им припаѓа на*:		
акционерите на банката	2.573.094	1.930.645
неконтролираното учество	-	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026

и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим
Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување,
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев
Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шахбаз
Главен Извршен
Директор

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен биланс на состојба на ден 31 декември 2025

Белешка	во илјади денари		
	2025	2024	
Актива			
Парични средства и парични еквиваленти	18	19.226.315	22.633.150
Средства за тргување	19	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	20	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-
Кредити на и побарувања од банки	22.1	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	22.2	87.431.460	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	23	16.111.497	14.207.076
Вложувања во подружници и придружени друштва (сметководствено се евидентираат според „методот на главнина“)	24	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	30.1	-	-
Останати побарувања	25	1.631.647	1.502.862
Зложени средства	26	-	-
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	27	86.365	19.359
Нематеријални средства	28	195.211	144.988
Недвижности и опрема	29	2.696.802	2.116.738
Одложени даночни средства	30.2	2.115	23.281
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	31	-	-
Вкупна актива		128.750.255	113.772.006
Обврски			
Обврски за тргување	32	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање	33	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-
Депозити на банки	34.1	6.540.883	6.785.121
Депозити на други комитенти	34.2	90.504.732	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	35	-	-
Обврски по кредити	36	7.072.700	4.246.870
Субординирани обврски	37	-	-
Посебна резерва и резервирања	38	535.665	459.943
Обврски за данок на добивка (тековен)	30.1	238.872	90.688
Одложени даночни обврски	30.2	51.576	-
Останати обврски	39	1.416.785	878.809
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	31	-	-
Вкупно обврски		106.361.213	93.956.059
Капитал и резерви			
Запишан капитал	40	14.076.910	14.076.910
Премии од акции		325.854	325.854
Сопствени акции		-	-
Други сопственички инструменти		-	-
Ревалоризациски резерви		487.415	61.480
Останати резерви		3.936.796	2.083.698
Задржана добивка/(Акумулирана загуба)		3.562.067	3.268.005
Вкупно капитал и резерви кои припаѓаат на акционерите на банката		22.389.042	19.815.947
Неконтролирано учество*		-	-
Вкупно капитал и резерви		22.389.042	19.815.947
Вкупно обврски и капитал и резерви		128.750.255	113.772.006
Потенцијални обврски	42	20.249.650	18.719.027
Потенцијални средства	42	-	-

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026

и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Г-ѓа Елиф Селим
Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев
Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шахба
Главен Извршен
Директор

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025

	Капитал				Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви			
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени-чки инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)		
<i>во илјади денари</i>																				
На 1 јануари 2024 година (претходна година)	12.846.910	325.854	-	-	(18.426)	2.358	-	-	-	-	-	-	1.249.987	1.045.938	-	-	16.655.303	-	16.655.303	
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2024 година (претходна година), коригирано	12.846.910	325.854	-	-	(18.426)	2.358	-	-	-	-	-	-	1.249.987	1.045.938	-	-	16.655.303	-	16.655.303	
Соопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.853.097	-	-	-	1.853.097	-	1.853.097	
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Должнички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	60.545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.545	-	60.545	
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни (средства)/обврски признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) коишто не се прикажуваат во Билансот на успех (Ефект од Одлука за Методологија за управување со кредитен ризик - во примена од 1 јули 2019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ревалоризациска резерва за превземено средства од ненаплатени побарувања	-	-	-	-	-	17.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.003	-	17.003	
Вкупно нереализирани добивки/(загуби) признаени во капиталот и резервите	-	-	-	-	60.545	17.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.548	-	77.548	
Вкупно соопфатна добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	60.545	17.003	-	-	-	-	-	-	1.853.097	-	-	-	1.930.645	-	1.930.645	

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 (продолжение)

во илјади денари	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка			Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви
	Запишан капитал	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопственички инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите			
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:																	
Издадени акции во текот на периодот	1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230.000
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-	-	-	-	-	881.017	-	-	-	(881.017)	-	-	-	-
Издвојување за останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени Дивиденди во форма на акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатени Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Откуп на сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продадени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен задржан данок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплатен персонален данок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите - Реинвестирана добивка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(368.970)	368.970	-	-	-	-
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите	1.230.000	-	-	-	-	-	-	-	881.017	-	-	(1.249.987)	368.970	-	-	1.230.000	1.230.000
На 31 декември 2024 (претходна година) / 1 јануари 2025 (тековна година)	14.076.910	325.854	-	-	42.119	19.361	-	-	2.083.699	-	-	1.853.097	1.414.908	-	-	19.815.948	19.815.948
Корекции на почетната состојба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На 1 јануари 2025 година (тековна година), коригирано	14.076.910	325.854	-	-	42.119	19.361	-	-	2.083.699	-	-	1.853.097	1.414.908	-	-	19.815.948	19.815.948
Сопствена добивка/(загуба) за финансиската година																	
Добивка/(загуба) за финансиската година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.147.159	-	-	-	2.147.159	2.147.159
Останати добивки/(загуби) во периодот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на средствата расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>должнички инструменти</i>																	
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	380.582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.582	380.582
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- дополнителна исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ослободување на исправка на вредноста на должничките средства расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>сопственички инструменти</i>																	
- нереализирани промени во објективната вредност (нето)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- реализирани промени во објективната вредност (нето), префрлени во Останати резерви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промени во објективната вредност на инструментите за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за промените во капиталот и резервите за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 (продолжение)

во илјади денари

Курсни разлики од вложување во странско работење
Одложени даночни (средства)оберски признаени во капиталот и резервите
Промена во кредитната способност на банката, за финансиски оберски кои се мерат по објективна вредност
Останати добивка(загуби) коишто не се приврзуваат во Билансот на успех (наведете детално)
Ревалоризациска резерва за превземени средства од ненаплатени побарувања
Вкупно нереализирани добивка(загуби) признаени во капиталот и резервите
Вкупно сеопфатна добивка(загуба) за финансиската година

Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите:
Издадени акции во текот на периодот
Издајување за законска резерва
Издајување за останати резерви
Исплатени Дивиденди во форма на акции
Исплатени Дивиденди
Откуп на сопствени акции
Продадени сопствени акции
Други промени во капиталот и резервите (наведете детално)
Исплатен данок на добивка за исплатена дивиденда
Исплатен задржан данок
Исплатен персонален данок
Задржана добивка ограничена за распределба на акционерите - Реинвестирана добивка
Трансакции со акционерите, признаени во капиталот и резервите
На 31 декември 2025 (тековна година)

Залишан капитал	Капитал			Ревалоризациски резерви					Останати резерви			Задржана добивка		Вкупно капитал и резерви, кој припаѓа на акционерите на банката	Неконтролирано учество*	Вкупно капитал и резерви	
	Премии од акции	(Сопствени акции)	Други сопствени инструменти	Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	Ревалоризациска резерва за средства превземени за ненаплатени побарувања	Резерва за заштита од ризикот	Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	Останати ревалоризациски резерви	Законска резерва	Капитална компонента на хибридни финансиски инструменти	Останати резерви	Расположлива за распределба на акционерите	Ограничена за распределба на акционерите				(Акумулирани загуби)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	45.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.353
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	380.582	45.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.935
-	-	-	-	-	380.582	45.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.147.159	-	-	-	-	2.573.094
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.853.097	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.853.097	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.076.910	325.854	-	-	422.701	64.714	-	-	-	3.936.796	-	-	2.147.159	1.414.908	-	-	22.389.042	22.389.042

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026

Г-ѓа Елиф Селим

Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известување
бр. на лиценца 0109450

Д-р Фатих Шахбаз
Главен Извршен
Директор



Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Владимир Давчев

Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

Белешките кон посебните финансиски извештаи се составен дел од овие посебни финансиски извештаи

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***Посебен извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025**

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Паричен тек од основната дејност		
Добивка/(загуба) пред оданочувањето	2.563.320	2.049.623
Коригирана за:		
Неконтролирано учество, вклучено во консолидираниот биланс на успех*		
Амортизацијата на:		
нематеријални средства	15/28 85.442	96.384
недвижности и опрема	15/29 187.476	198.095
Капиталната добивка од:		
продажба на нематеријални средства	11 -	-
продажба на недвижности и опрема	11 (38.584)	(13.460)
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	11 (1.450)	(8.553)
Капиталната загуба од:		
продажба на нематеријални средства	-	-
продажба на недвижности и опрема	-	-
продажба на преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
Приходи од камата	6 (5.718.050)	(5.276.878)
Расходи за камата	6 1.344.606	1.077.901
Нето-приходи од тргување	8 76	957
Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа		
дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва ослободена исправка на вредноста и посебна резерва	12 2.871.586	7.852.131
	12 (2.431.232)	(6.955.757)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа		
дополнителни загуби поради оштетување	13 3.872	-
ослободени загуби поради оштетување	-	-
Резервирања		
дополнителни резервирања	38 498.224	629.979
ослободени резервирања	38 (417.898)	(337.776)
Приходи од дивиденди	11 (2.778)	-
Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва	-	-
Останати корекции	-)	-
Наплатени камати	5.663.086	5.137.426
Платени камати	(1.160.887)	(893.819)
Добивка од дејноста пред промените во деловната актива (Зголемување)/намалување на деловната актива:	3.446.809	3.556.253
Средства за тргување	(76)	(957)
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	(16.146.003)	(10.606.429)
Заложени средства		
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	(69.428)	(10.806)
Задолжителна резерва во странска валута	(1.588.836)	(628.560)
Задолжителен депозит кај НБРСМ според посебни прописи	14.994	356.342
Останати побарувања	(131.187)	(79.794)
Одложени даночни средства	72.742	-
Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Посебни финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

Посебен извештај за паричниот тек за периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 (продолжение)

Белешка	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Зголемување/(намалување) на деловните обврски:		
Обврски за тргување	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	(244.574)	(1.812.943)
Депозити на други комитенти	8.817.304	14.619.590
Останати обврски	26.396	(511.751)
Обврски директно поврзани со група на средства за отуѓување	-	-
Нето паричен тек од основната дејност пред оданочувањето	(5.801.859)	4.880.945
(Платен)/поврат на данок на добивка	(267.976)	(168.557)
Нето паричен тек од / (искористен за) основната дејност	(6.069.836)	4.712.388
Паричен тек од инвестициската дејност		
(Вложувања во хартии од вредност)	(5.395.071)	(9.908.157)
Приливи од продажбата на вложувањата во хартии од вредност	3.962.777	5.602.965
(Одливи за вложувањата во подружници и придружени друштва)	-	-
Приливи од продажбата на вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
(Набавка на нематеријални средства)	(135.665)	(67.345)
Приливи од продажбата на нематеријалните средства	-	-
(Набавка на недвижности и опрема)	(242.854)	(259.612)
Приливи од продажбата на недвижностите и опремата	69.268	79.606
(Одливи за нетековните средства кои се чуваат за продажба)	-	-
Приливи од нетековните средства кои се чуваат за продажба	-	-
(Останати одливи од инвестициската дејност)	-	-
Останати приливи од инвестициската дејност	2.778	-
Нето паричен тек (искористен за) инвестициската дејност	(1.738.767)	(4.552.543)
Паричен тек од финансирањето		
(Отплата на издадените должнички хартии од вредност)	-	-
Приливи од издадените должнички хартии од вредност	-	-
(Отплата на обврските по кредити)	(2.753.764)	(2.417.219)
Зголемување на обврските по кредити	5.576.504	2.126.605
(Отплата на издадените субординирани обврски)	-	-
Приливи од издадените субординирани обврски	-	-
Приливи од издадените акции/сопственички инструменти во текот на периодот	-	1.230.000
(Откуп на сопствени акции)	-	-
Продадени сопствени акции	-	-
(Платени дивиденди)	-	-
(Останати одливи од финансирањето)	-	-
Останати приливи од финансирањето	-	-
Нето паричен тек од финансирањето	2.822.740	939.386
Ефект од исправката на вредноста на паричните средства и паричните еквиваленти	12	5.186
Ефект од курсните разлики на паричните средства и паричните еквиваленти	-	(4.400)
Нето-зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти	(4.980.677)	1.094.831
Парични средства и парични еквиваленти на 1 јануари	17.472.816	16.377.985
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	18	12.492.139
		17.472.816

* само за консолидираните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 28 април 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 28 април 2026.

Потпишано во име на ХАЛК БАНКА АД Скопје
Г-ѓа Елиф Селим
Директор на Дирекција за финансиско планирање,
управување и известувања
бр. на лиценца 0109450

Г-дин Владимир Давчев
Директор на Сектор за управување со ризици
и финансиско управување

Д-р Фатих Шаќиров
Главен Извршен
Директор

Д-р Беркан Имери
Извршен Директор

Г-дин Александар Иљов
Извршен Директор

Г-дин Мухаммед Хаџипази
Извршен Директор

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

ВОВЕД**Број на Белешка****1 Класификација на финансиските средства и финансиските обврски****2 Управување со ризици**

- 2.1 Кредитен ризик
- 2.2 Ризик на ликвидност
- 2.3 Пазарен ризик
 - 2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промените на пазарниот ризик
 - 2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување
 - 2.3.3 Валутен ризик
 - 2.3.4 Останати пазарни ризици
- 2.4 Оперативен ризик

3 Адекватност на капиталот**4 Известување според сегментите****5 Објективна вредност на финансиските средства и обврски****Биланс на успех**

- 6 Нето приходи (расходи) од камата
- 7 Нето приходи (расходи) од провизии и надомести
- 8 Нето приходи од тргување
- 9 Нето приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност
- 10 Нето приходи (расходи) од курсни разлики
- 11 Останати приходи од дејноста
- 12 Исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа
- 13 Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа
- 14 Трошоци за вработените
- 15 Амортизација
- 16 Останати расходи од дејноста
- 17 Данок на добивка

Биланс на состојба**Актива**

- 18 Парични средства и парични еквиваленти
- 19 Средства за тргување
- 20 Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање
- 21 Дериватни средства чувани за управување со ризик
 - 22.1 Кредити на и побарувања од банки
 - 22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти
- 23 Вложувања во хартии од вредност
- 24 Вложувања во придружени друштва
- 25 Останати побарувања
- 26 Заложени средства
- 27 Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
- 28 Нематеријални средства
- 29 Недвижности и опрема
- 30 Тековни и одложени даночни средства и обврски
- 31 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

Обврски, капитал и резерви

- 32 Обврски за тргување
- 33 Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање
- 34 Дериватни обврски чувани за управување со ризик
 - 34.1 Депозити на банки
 - 34.2 Депозити на други комитенти
- 35 Издадени должнички хартии од вредност
- 36 Обврски по кредити
- 37 Субординирани обврски
- 38 Посебна резерва и резервирања
- 39 Останати обврски
- 40 Запишан капитал

Други обелоденувања

- 41 Заработка по акција
- 42 Потенцијални обврски и потенцијални средства
- 43 Работи во име и за сметка на трети лица/Комисиско работење
- 44 Трансакции со поврзаните страни
- 45 Наеми
- 46 Плаќање врз основа на акции
- 47 Настани после датумот на билансот на состојба

ВОВЕД

(а) Општи информации

ХАЛК БАНКА АД Скопје („Банката“) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Банката е:

Бул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Банката е основана во 1993 година. Во текот на 2011 година, Банката го промени името од Извозно Кредитна Банка АД Скопје во ХАЛК БАНКА АД Скопје, како резултат на промена во акционерската структура на Банката. Мнозински сопственик со 99,66% (2024: 99,66%) од основачкиот капитал е Türkiye Halk Bankası a.ş. Istanbul, Turkey. Основачкиот капитал се состои од 1.407.691 обични акции со номинална вредност од 10.000 денари (2024: 1.407.691 обични акции).

Акциите на Банката со симбол ИКВ и ИСИН КОД (МКИКВА101015) не котираат на Македонската берза за хартии од вредност.

Позначајни активности на Банката се одобрување кредити, примање депозити, давање платежни услуги во земјата и во странство и посредување при обезбедувањето на девизни средства за нејзини комитенти.

Врз основа на Одлука на Владата на Република Северна Македонија од 7 декември 2020 година, Мислење од Министерството за финансии до Влада на Република Северна Македонија, Мислење од Секретаријатот за законодавство до Влада на Република Северна Македонија, Согласноста од Надзорен одбор на АД „Пошта на Северна Македонија и Одлуката на управниот одбор на АД Пошта на Северна Македонија“: се склучува Договор за Соработка помеѓу АД “Пошта на Северна Македонија” – Скопје и Халк Банка АД Скопје при вршењето на услуги од страна на пошта во име и за сметка на Банката за Услуги во Готовинскиот Платен промет. Трансакциите почнаа да се реализираат од 1 март 2021 година.

Банката стана 100% сопственик на осигурителното друштво НОВА ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје, впишано во Централен депозитар за хартии од вредност на 9 јануари 2019 година. Банката со претходна реализација на две блок трансакции, го откупи капиталот за 198.893 илјади денари (3.212.000 евра). На 25 февруари 2019 година, Подружницата беше преименувана во ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје. Влогот во Подружницата е зголемен во текот на 2019 година за 430.470 илјади денари и на 31 декември 2020 година изнесува 629.363 илјади денари, додека пак во 2021 година во два наврати се спроведе постапка за зголемување на основната главнина преку издавање на нови акции по пат на приватна понуда и тоа за 123.242 илјади денари (2.000.000 евра) и 184.954 илјади денари (3.000.000 евра) и на 31.12.2021 влогот во Подружницата изнесува 937.559 илјади денари (Белешка 24). Заклучно со 31.12.2022 година влогот останува непроменет, односно 937.559 илјади денари.

Надзорниот Одбор на Банката во јануари 2023 година донесе Одлука за Докапитализација на Подружницата за нови 4 милиони евра. Надзорниот Одбор на Халк Осигурување донесе Одлука за задолжување преку субординиран долг во износ од 4 милиони евра, која се реализираше со постигнување на Договор за субординиран долг со Халк Банка АД Скопје на датум 03.02.2023 година. Докапитализацијата на подружницата се изврши во април 2023, по претходна трансформација на субординираниот долг од 4 милиони евра во капитал. Заклучно со јуни 2023 вкупниот влог изнесува 1.184.338 илјади денари.

Истата година беше спроведена уште една докапитализација преку издавање на 9-та емисија акции во износ од 184.504.800 МКД (3 милиони ЕУР). Трансформацијата на докапитализацијата во влог беше извршена на 11.12.2023 година. Заклучно со 31.12.2023 година вкупниот влог изнесува 1.368.843 илјади денари. Во текот на 2024 и 2025 година, немаше промени во вкупниот влог на Халк Осигурување АД Скопје.

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Бројот на вработени во Банката на 31 декември 2025 е 864 (2024: 832).

Работењето на Управниот одбор на Банката во 2025 година започна со долунаведениот состав:

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 22.11.2024 година г-дин Беркан Имери и г-дин Александар Иљов се преименувани за членови на Управниот одбор, согласностите се издадени од страна на Народна Банка на РСМ на 06.02.2025 година (примени во Банката на 06.02.2025 година) и уписот во Централниот регистар на РСМ е извршен на 12.02.2025 година.

Од страна на Надзорниот одбор на 25.09.2024 година донесена е одлука за именување на г-дин Мухаммед Хаџи-Пази за нов член на Управниот одбор, со што по издавање на согласноста од страна на Народна Банка на РСМ на 20.03.2025 година (примена во Банката на 21.03.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 26.03.2025 година, Управниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Билал Суџубаши – Главен Извршен Директор
2. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор
4. Г-дин Мухаммед Хаџи – Пази – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 26.08.2025 година донесена е одлука за престанок на мандатот на г-дин Билал Суџубаши поради извршување на друга раководна функција во рамки на Групацијата, со што по уписот на промените во Централниот регистар на РСМ на 05.09.2025 година, Управниот одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
2. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор
3. Г-дин Мухаммед Хаџи – Пази – Извршен Директор

Од страна на Надзорниот одбор на 26.08.2025 година донесена е одлука за именување на г-дин Фатих Шахбаз за нов член на Управниот одбор, Главен Извршен Директор, со што по издавање на согласноста од страна на Народна Банка на РСМ на 12.12.2025 година (примена во Банката на 15.12.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 16.12.2025 година, Управниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

Членови на Управен Одбор

1. Д-р Фатих Шахбаз – Главен Извршен Директор
2. Д-р Беркан Имери – Извршен Директор
3. Г-дин Александар Иљов – Извршен Директор
4. Г-дин Мухаммед Хаџи – Пази – Извршен Директор

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

Од страна на Надзорниот одбор на 30.10.2025 година г-дин Беркан Имери, г-дин Александар Иљов и г-дин Мухаммед Хаџи-Пази се преименувани за членови на Управниот одбор. Од страна на Банката, поднесено е барање до Народна Банка за издавање на претходна согласност за преименување на членовите на Управен одбор на Халк Банка А.Д. Скопје при што заклучно со 31.12.2025 година постапката се уште трае.

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на 2025 година и до датумот на овие посебни финансиски извештаи се прикажани во продолжение:

Работењето на Надзорниот одбор на Банката во 2025 година започна со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, Член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Билѓана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор.

Од страна на Собранието на акционери на 20.09.2024 година донесена е одлука за именување на г-дин Мирач Таш за нов член на Надзорниот одбор, со што по издавање на согласностите од страна на Народна Банка на РСМ на 31.12.2024 година (примена во Банката на 08.01.2025 година) и уписот на промените во Централниот регистар на РСМ е извршен на 16.01.2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Фатих Шахбаз, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Билѓана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

По поднесување на оставка од страна на г-динот Фатих Шахбаз како член на Надзорен одбор на ден 26.08.2025 година (примена во Банката на 27.08.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 04.09.2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Илхан Болукбаш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор

ВОВЕД (продолжение)

(а) Општи информации (продолжение)

- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

По поднесување на оставка од страна на г-динот Илхан Болукбаш како член на Надзорен одбор на ден 25.09.2025 година (примена во Банката на 25.09.2025 година) и уписот на промената во Централниот регистар на РСМ на 03.10.2025 година, Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

Од страна на Собранието на акционери на 17.10.2025 година донесена е одлука за именување на г-дин Билал Суџубаши и г-дин Сејит Мехмет Јајдемир за нови членови на Надзорниот Одбор со што по издавање на согласностите од страна на Народна Банка на РСМ на 26.01.2026 година (примена во Банката на 27.01.2026 година), Надзорниот Одбор на Банката продолжи да работи со долунаведениот состав:

- Г-дин Осман Арслан, Претседател на Надзорен одбор
- Г-дин Реџеп Сулејман Оздил, член на Надзорен одбор
- Г-дин Сејит Мехмет Јајдемир, член на Надзорен одбор
- Г-дин Олџај Атлиоглу, член на Надзорен одбор
- Г-дин Мирач Таш, член на Надзорен одбор
- Г-дин Билал Суџубаши, член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Биљана Ангелова, Независен член на Надзорен одбор
- Г-ѓа Сејдефа Џафче, Независен член на Надзорен одбор

(б) Основа за изготвување на посебните финансиски извештаи

Посебните финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот одбор на Банката на 30 јануари 2026 и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на Банката на 30 јануари 2026.

Стандарди врз основа на кои се подготвени посебните финансиски извештаи

Податоците во приложените посебни финансиски извештаи на Банката се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Законот за банки, подзаконската регулатива пропишана од страна на НБРСМ, како и во согласност со Одлуката за Методологијата за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи (во понатамошниот текст “Методологија“) („Службен весник на РМ“ бр. 83/17 и 275/2024) и Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките („Службен весник на РМ“ бр. 83/17, 149/18 и 275/2024), пропишани од страна на НБРСМ.

ВОВЕД (продолжение)

Презентација на посебните финансиски извештаи

Финансиските извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Банката. Банката од 2019 година има вложувања во подружница и започнувајќи од 2019 година, Банката изготвува и консолидирани финансиски извештаи во согласност со Методологијата.

Посебните финансиски извештаи на Банката се прикажани во согласност со формата и содржината на билансните шеми објавени во Одлуката за видовите и содржината на финансиските извештаи на банките (“Службен весник на РМ” бр.83/17, 149/18 и 275/2024), (во понатамошниот текст “Одлуката”).

Известувачка и функционална валута

Посебните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”). Денарот е функционална и известувачка валута на Банката. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

Користење на проценки и расудувања

Презентацијата на посебните финансиски извештаи, бара користење на најдобри можни проценки и разумни претпоставки од страна на раководството на Банката, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на искуство од минатото и други фактори за кои се верува дека се разумни во околностите и чии резултати претставуваат основа за проценка на сметководствената вредност на средствата и обврските за кои не се достапни податоци од други извори. Стварните резултати во наредните периоди на известување можат да се разликуваат од проценетите износи.

Проценките и претпоставките се прегледуваат на континуирана основа. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој проценката е ревидирана ако истата има влијание само на тој период или пак во периодот на проценка и идните периоди доколку ревидираната проценка влијае на двата периоди – тековниот и идниот период.

Информации во врска со расудувањето направени од раководството и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди кои имаат значајно влијание на посебните финансиски извештаи се прикажани во белешка 1(г).

(в) Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие посебни финансиски извештаи.

(i) Трансакции во странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна каматна стапка и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во билансот на успех. Немонетарните ставки кои се евидентирани по историска вредност, назначени во странска валута, се курсираат користејќи го средниот девизен курс на НБРСМ на денот на трансакцијата

Девизните средства со кои што работи Банката се претежно евра (ЕУР) и американски долари (УСД).

ВОВЕД (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(i) Трансакции во странска валута (продолжение)**

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2025 и 2024 година беа како што следува:

	2025	2024
	МКД	МКД
1 EUR	61,4950	61,4950
1 USD	52,3050	58,8807
1 CHF	66,1735	65,1775

(ii) Приходи и расходи по основ на камати

Приходите од камата и расходите од камата се признаваат во билансот на успех за сите каматоносни инструменти на пресметковна основа, според амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања и приливи во текот на очекуваниот век на финансиското средство или обврска (или каде што е соодветно, пократок период) до сегашната вредност на финансиското средство или обврска. При пресметување на ефективната каматна стапка, Банката ги проценува идните парични текови имајќи ги во предвид договорните услови на финансискиот инструмент, но не и идните загуби поради оштетување.

Пресметката на ефективната каматна стапка ги вклучува сите надоместоци платени или примени, трансакциски трошоци, дисконти или премии кои се составен дел на ефективната каматна стапка. Трансакциски трошоци се инкрементални трошоци кои директно можат да се припишат на стекнувањето, издавањето или отуѓувањето на финансиското средство или обврска.

Приходите и расходите од камати прикажани во билансот на успех вклучуваат:

- камати од финансиски средства и обврски по амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна камата;
- камата од финансиски средства и обврски кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата.

(iii) Провизии и надомести

Приходите и расходите од провизии и надомести кои се составен дел од ефективната каматна стапка на финансиските средства и обврски се вклучени во пресметката на ефективната каматна стапка.

Останатите приходи од провизии и надомести, вклучувајќи ги финансиските услуги од страна на Банката во поглед на менувачко работење, платниот промет во земјата и странство, гаранциите, акредитивите и останатите услуги се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши. Кога обврска за кредитирање не се очекува да резултира со повлекување на кредит, провизијата за обврска за кредитирање се признава пропорционално во текот на периодот на траење на обврската.

Останатите расходи од надомести и провизии се однесуваат на финансиски услуги што ги добива Банката и се признаваат како расход кога соодветната услуга ќе се добие.

(iv) Приходи од дивиденди

Приходите од дивиденди се признаваат кога ќе биде утврдено правото да се прими плаќањето. Дивидендите се прикажани како дел од нето приходите од тргување или приходи од дивиденди во зависност од соодветната класификација на инструментот.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(v) Расходи од наеми

Плаќањата направени по основ на оперативен лизинг се признаваат во билансот на успех по пропорционална метода во времетраењето на закупот. Стимулансите за наеми се признаваат како составен дел од вкупните трошоци за наем, за времетраење на договорот за наем.

(vi) Данок на добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од временските разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат временските разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временски разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочлив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположлива доволната оданочлива добивка.

Непризнатото одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

На 3 Јануари 2025 година беше донесен Законот за минимален глобален данок на добивка, со примена за фискалната година што започнува на 1 јануари 2024 година. Со овој закон се врши усогласување со Директивата на Советот на (ЕУ) 2022/2523 од 14 декември 2022 година за обезбедување на глобално минимално ниво на оданочување за групи на мултинационални компании и големи домашни групи во Унијата. Банката има пресметано минимален глобален данок и истиот е прикажан во позиција „Данок од добивка“.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и финансиски обврски

Признавање и почетно мерење

Финансиските средства и обврски се признаваат на датумот на порамнување, што го претставува датумот кога средството се испорачува од/на Банката.

Финансиско средство или финансиска обврска почетно се мерат по објективна вредност коригирани, за ставки кои не се мерат по објективна вредност преку билансот на успех, за трансакционите трошоци кои се директно поврзани со стекнувањето или издавањето.

Класификација

Финансиско средство е средството коешто е:

- парично средство,
- сопственички инструмент издаден од друго правно лице,
- договорно право да се примат пари или друго финансиско средство од друго лице;
- договорно право да се разменат финансиски инструменти со друго лице според услови коишто се потенцијално поволни за банката; или
- договор кој може да биде подмирен или ќе се подмири со сопственички инструменти на банката и е:
 - а) недериват за кој банката е или може да биде обврзана да добие променлив број од своите сопственички инструменти, или
 - б) дериват кој може да биде или ќе биде подмирен на друг начин, а не со размена на одреден износ на пари или на друго финансиско средство за фиксен број од нејзините сопственички инструменти.

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со содржината на договорниот аранжман и се состојат од: депозити на банки, финансиски институции и комитенти, обврски по основ на кредити и останати обврски.

Банката ги класифицира финансиските средства при нивното почетно признавање. Финансиските средства се класифицирани во една од следните категории:

- финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка;
- финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех.

Класификацијата на финансиските средства се врши врз основа на:

- деловниот модел на банката за управување со финансиските средства; и
- карактеристиките на договорните парични текови на финансиското средство.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката ги управува финансиските средства со цел наплата на договорните парични текови; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Банката во оваа категорија на финансиски средства ги класифицира и паричните средства, побарувањата од купувачи, побарувања за наем, побарувањата за провизии и надоместоци и сите други финансиски средства коишто претставуваат изложеност на кредитен ризик согласно со Одлуката за управување со кредитниот ризик, а за кои условот на СППИ е неприменлив. За овие средства не е потребно исполнување на условот на СППИ.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски - (продолжение)

Класификација (продолжение)

Во категоријата на финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, банката ги класифицира финансиските средства кои ги исполнуваат следните критериуми:

- банката го управува финансиското средство со цел наплата на договорните парични текови и/или за продажба; и
- согласно со договорните услови на средството, исполнет е условот на „единствено отплати на главница и камата“ - СППИ.

Во категоријата на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех, банката ги класифицира финансиските средства кои ги управува со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории.

Оценка на деловниот модел на Банката

Оцената на деловниот модел на Банката се врши на ниво на деловен процес, а не по одделен инструмент. Банката може да има повеќе деловни процеси за управување со финансиски инструменти. Банката може да го користи и управува одделен вид финансиски инструмент на различни начини, така што еден вид финансиски инструмент може да се појави во различни деловни процеси на Банката за управување со финансиските инструменти.

Оценката на деловниот модел ја врши исклучиво клучното раководство на Банката, при што ги зема во предвид сите релевантни и расположливи податоци за начинот на управување на финансиските инструменти, особено како се следат успешноста/остварувањата на деловниот модел и како се известува до раководството на Банката, кои се ризиците коишто влијаат на остварувањето на тој деловен модел и како се управува со тие ризици;

Во зависност од начинот на Управување со финансиските средства се идентификуваат три деловни модели:

- **финансиските средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност**, односно финансиските средства се чуваат со цел наплата на договорните парични текови (главница и камата). Доколку одредени финансиски инструменти од оваа категорија се продадат пред нивниот договорен рок на достасување (предвремени продажби), тоа не е директен показател за промената на деловниот модел на Банката. Во случај на предвремени продажби на овие средства, Банката треба да направи анализа дали настанала промена на деловниот модел на Банката за овие финансиски средства, при што треба да се земат предвид податоците за фреквенцијата, периодите и обемот на продажбите; причините за продажбите (пример влошен кредитен ризик, продажба поради управување со ликвидноста и сл.)
- **финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка**, односно финансиски средства се чуваат за наплата на договорните парични текови (главница и камата) и/или за продажба. Овие финансиски средства Банката ги држи заради управување со ликвидноста, одржување на одреден каматен профит, заради усогласување на рочноста (траењето) на финансиските средства со рочноста (траењето) на финансиските обврски коишто се извор на тие финансиски средства, и слично.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

- **финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех**, односно финансиските средства кои се чуваат со цел тргување и остварување добивка од промените во објективната вредност на средството. Ова е и резидуална категорија, односно Банката во оваа категорија ги класификува и сите оние финансиски средства коишто не ги исполнуваат критериумите на останатите две категории. Имајќи предвид дека овие финансиските средства Банката би ги држела со цел активно и фреквентно тргување со цел остварување на добивка од промените во објективната вредност на средствата, Банката ги управува овие средства со цел реализација на нивната пазарна/објективна вредност и одлуките при управувањето ги носи врз основа на нивната пазарна/објективна вредност.

СППИ тест

Должнички финансиски средства коишто согласно деловниот модел на Банката треба да се класификуваат во категориите на финансиски средства кои се мерат по амортизирана набавна вредност или на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, треба да исполнат уште еден услов - согласно договорните услови на средството, Банката очекува парични текови на одредени датуми „единствено врз основа на отплата на главница и камата“ - СППИ. Во рамки на договорните парични текови, елементот „главница“ го опфаќа износот при првичното одобрување, намален за сите отплати; а елементот „камата“ претставува надомест за временската вредност на парите, кредитниот ризик, ликвидносниот ризик, административните или услужните трошоци и профитната маргина.

За да е исполнет условот на СППИ, договорните парични текови не треба да вклучуваат било каква изложеност на ризици или променливост кои не претставуваат вообичаен кредитен аранжман (на пример, изложеност на ризик од промена на цените на акции или добра/стоки). Оценката дали е исполнет СППИ условот се прави во валутата во која средството е деноминирано. Условот на СППИ единствено може да се разгледува само за должничките финансиски средства. Оние должнички финансиски средства за кои е оценето дека не го исполнуваат условот на СППИ, Банката ќе ги класифицира како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку Билансот на успех и ќе ја мери нивната објективна вредност.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави при почетното признавање на секое/група должничко финансиско средство.

Анализата дали е исполнет условот на СППИ се прави врз основа на договорните услови на инструментот и се земаат во предвид сите парични текови утврдени во договорот. За оние должнички финансиски средства кои произлегуваат од одреден производ за кој Банката има типизиран договор (или договорни услови) кој се применува за сите одделни побарувања по тој производ, Банката анализата дали е исполнет условот на СППИ ја прави на ниво на производ, а не по поединечно финансиско средство.

При анализата дали е исполнет условот на СППИ, Банката го зема во предвид и следното:

- за финансиските средства кои имаат различна каматна стапка од онаа којашто вообичаено се применува на исти или слични финансиски инструменти, Банката прави споредба помеѓу недисконтираните парични текови на анализираното финансиско средство и недисконтираните парични текови на финансиско средство со ист кредитен квалитет и со исти договорни услови, освен каматната стапка (т.н. „benchmark“ инструмент). Доколку разликата помеѓу паричните текови на двата инструменти е значајна, анализираниот инструмент не го исполнува условот на СППИ и се класифицира и мери по објективна вредност преку Билансот на успех;
- за финансиските средства за кои регулаторот пропишува максимална вредност на каматната стапка која не смее да се надмине, се смета дека го исполнува условот на СППИ;

ВОВЕД (продолжение)

в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

СППИ тест (продолжение)

- за финансиските средства за кои согласно со договорните услови е предвидена минимална/максимална вредност под/над која каматната стапка не може да падне/надмине, се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти чијашто каматна стапка периодично се усогласува за стапката на инфлација, се смета дека го исполнуваат СППИ условот;
- за финансиските средства за кои со договорните услови е предвидена промена на каматната стапка доколку настане промена на кредитната способност на клиентот (уредено во договорот дека се следи преку кој било показател за кредитната способност на клиентот, како на пр.: неплаќање на договорните обврски во одреден рок, влошување/подобрување на интерната или регулаторната категорија на ризик, надминување на одредена вредност на одреден/и финансиски показател/и за работењето на клиентот и сл.), се смета дека го исполнуваат условот на СППИ;
- за финансиските инструменти одобрени во денари со валутна клаузула, се смета дека го исполнуваат СППИ условот (доколку и останатите карактеристики на инструментот упатуваат на исполнување на СППИ условот);
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика поради која СППИ условот не е исполнет, но притоа таа карактеристика има незначително влијание на договорните парични текови на средството (анг. „de minimis feature“), Банката смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку финансискиот инструмент содржи одредена карактеристика која би ги изменила договорните парични текови на средството само доколку настане одреден исклучително редок настан со мала веројатност да се случи, Банката смета дека е исполнет условот на СППИ;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за предвремена отплата и доколку износот кој би се наплатил во случај на предвремена отплата го претставува износот на ненаплатената главница и достасаната ненаплатена камата, како и разумен надомест за предвременото раскинување на договорот (до 5% од предвреме отплатениот износ), Банката смета дека СППИ условот е исполнет;
- доколку договорните услови на финансискиот инструмент предвидуваат можност за продолжување на рокот на достасување и доколку паричните текови и во продолжениот период на достасување го исполнуваат условот на СППИ (може да вклучуваат и разумен надомест за продолжувањето на периодот на достасување), Банката смета дека СППИ условот е исполнет.

Во случај на измена на договорните парични текови на постоечко финансиско средство, Банката на датумот на изменувањето повторно оценува/проверува дали е исполнет условот на СППИ со новите изменети договорни услови и соодветно го класифицира финансиското средство.

Прекласификација

Прекласификација на должничките финансиски средства од една во друга категорија е можна само доколку дојде до промена на деловниот модел на Банката за управување со тие средства. Прекласификациите се прават во ретки случаи кога промената на деловниот модел има значајно влијание на деловните операции на Банката, кога промената е поради промена на надворешни или внатрешни фактори кои имаат значајно влијание на активностите на Банката и сл. Одлуката за промена на деловниот модел ја носи раководството на Банката. Доколку настане промена на деловниот модел, Банката мора да ги прекласификува сите финансиски средства од една во друга категорија. Во вакви случаи, прекласификуваните средства продолжуваат да се мерат соодветно со принципите на новата категорија од тој датум проспективно, односно не се прави корекција на сите дотогаш признаени добивки или загуби.

Прекласификација на сопственичките финансиски средства од една во друга категорија не е дозволена.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста

Банката користи два принципи на мерење на вредноста на средствата и обврските:

- принцип на мерење по амортизирана набавна вредност и
- принцип на мерење по објективна вредност.

Амортизирана набавна вредност на финансиско средство или финансиска обврска е износ по кој се мери средството или обврската земајќи го во предвид:

- износот при почетното признавање;
- намален за отплатите на главница;
- намален или зголемен за износот на акумулирана амортизација со употреба на методот на ефективна каматна стапка, за секоја разлика помеѓу износот при почетното признавање и износот при достасувањето и
- намален за исправката на вредноста поради оштетување или ненаплатливост.

Ефективната каматна стапка е еднаква на стапката која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи од инструментот до датумот на крајна достасаност на инструментот или за пократок временски период, доколку е тоа соодветно. Мерењето со употреба на методот на ефективна каматна стапка овозможува амортизирање на набавната вредност на финансискиот инструмент и на приходот/расходот од камата во периодот на очекувано достасување на инструментот. При пресметка на ефективна каматна стапка, се земаат во предвид:

- сите очекувани идни парични текови;
- сите платени и/или наплатени провизии и надомести кои претставуваат составен дел од ефективната камата на финансиското средство или обврска (надомести за оценка на финансиската состојба на клиентот, за посредување при договарање на условите на финансискиот инструмент, надомести за поднесување барање и обработка на барањето за одобрување на кредити, надомести за повлекување на средствата по финансискиот инструмент, редовен месечен надомест за управување со кредитот до крајното достасување на кредитот којшто се задолжува и се наплатува во истиот момент со задолжувањето и наплатата на редовната договорна камата и слично);
- трансакциските трошоци кои се директно поврзани со трансакцијата (надомести и провизии платени на продажни агенти, советници, брокери, дилери, надомести на регулаторни тела, платени даноци и царини и слично) и
- премиите и/или дисконтите одобрени на финансискиот инструмент.

При пресметувањето на ефективната каматна стапка, банката не ја зема предвид исправката на вредноста (загубите поради оштетување) на финансискиот инструмент.

Мерењето по објективна вредност претпоставува дека средството или обврската се разменуваат помеѓу пазарни учесници, во вообичаена трансакција, според тековните пазарни услови на датумот на мерење. Објективната вредност се утврдува на различни начини, во зависност од тоа дали средството или обврската се тргува на активен пазар или не се тргува.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста (продолжение)

Активен пазар е пазарот на кој се вршат трансакции со средството или обврската со доволна фреквенција и обем, за да обезбедат ценовна информација за средството или обврската. Соодветната котирана пазарна цена за средството или обврската е онаа што е во рамките на распонот помеѓу куповната и продажната цена, а којашто најдобро ја претставува објективната вредност во соодветните услови. Вообичаено се употребува тековната: куповна цена за средството коешто се чува или за обврската којашто треба да се издаде, односно продажна/понудена цена за средството коешто ќе биде стекнато или за обврската којашто се чува; просечната пазарна цена или друга цена согласно со вообичаената, прифатена пазарна практика.

Доколку не постои активен пазар за финансиското средство или обврска, Банката за да ја одреди објективната вредност на средството или обврската, применува техники на вреднување за коишто има најмногу расположливи податоци, давајќи им предност на податоците коишто можат да се потврдат на пазарот. Вообичаени техники на вреднување во Банката се: пазарен пристап (се користат котираны цени или други релевантни информации од пазарни трансакции со исти или слични средства или обврски) и приходен пристап (дисконтирана вредност на тековните пазарни очекувања за идните износи (парични приливи или приходи и расходи) од средството или обврската). При примената на техниките за вреднување, Банката:

- користи информации за постигнатите цени на скорешни (од последните 6 месеци), нормални, комерцијални трансакции за истиот финансиски инструмент помеѓу запознаени, доброволни странки (ако се достапни);
- ако нема информација за постигнатите цени од скорешните трансакции за истиот финансиски инструмент, тогаш за утврдување на објективната вредност треба да се примени тековната пазарна цена на друг инструмент, кој е во суштина ист (во смисла на тоа дека е со иста валута и со ист или сличен рок на достасување);
- ако не може да се добие информација за објективната вредност на финансискиот инструмент од пазарите, тогаш за одредување на објективната вредност на финансискиот инструмент се употребуваат податоци коишто не можат да се потврдат на пазарите.

Банката ја мери/утврдува објективната вредност на сопственичките инструменти кои немаат тргувана цена на активен пазар и дериватите што се поврзани со нив и коишто мора да се подмират со испорака на вакви некотирани сопственички инструменти. Банката ја утврдува објективната вредност со примена на метод кој најдобро ја одразува објективната вредност на сопственичкиот инструмент. За вложувањата на Банката во сопственички инструменти на одредени специфични институции, за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност. Банката ги класифицира овие вложувања како финансиски средства кои се мерат по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка.

Загуби поради оштетување

Банката, најмалку на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех или на група на финансиски средства.

Банката издвојува загуби поради оштетување согласно Одлуката на НБРСМ за управување со кредитниот ризик.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Принципи на мерење на вредноста (продолжение)

Загуби поради оштетување (продолжение)

Банката анализира докази за оштетување за кредитите и побарувањата и хартиите од вредност на поединечна основа.

Објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се оштетени може да вклучува доцнење или неисполнување на обврските на должникот, реструктурирање на кредитот од страна на Банката според поповолни услови кои Банката инаку не ги одобрува, индикации дека должникот или издавачот на хартиите од вредност банкротирале, исчезнување на активен пазар за хартиите од вредност, или други воочливи информации за група на средства како што се негативни промени во платежниот статус на должникот или издавачот на хартиите од вредност во групата, или економски услови кои соодветствуваат со неисполнување на обврските на групата.

Загуба поради оштетување на средствата евидентирани по амортизирана набавна вредност се мери како разлика помеѓу сметководствената вредност на финансиските средства и сегашната вредност на очекуваните парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средствата. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех и се рефлектирани во сметката за исправка на вредност за кредити и аванси. Каматата на оштетените средства продолжува да се признава преку амортизација на дисконтот. Доколку во наредниот период износот на загубата поради оштетување се намали, загубата се анулира низ билансот на успехот.

Загубите поради оштетување на вложувањата расположливи-за-продажба се признаваат со пренесување на кумулативната загуба која е признаена директно од главнината во билансот на успех. Кумулативната загуба која се пренесува од главнината во билансот на успех е разлика помеѓу набавната вредност, намалена за сите исправки на вредност претходно признаени во билансот на успех. Промените во посебната резерва како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камата.

Доколку во последователен период, објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба должнички инструменти се зголеми и зголемувањето може да биде објективно поврзано со настан кој се случил откако загубата поради оштетување била призната во билансот на успех, загубата се анулира низ билансот на успех. Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава директно во главнина.

Депризнавање

Банката ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кои се креирани или задржани од Банката се признава како посебно средство или обврска. Банката ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во билансот на состојбата само кога Банката има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити чувани во Народната Банка на Република Северна Македонија („НБРСМ“), депозити по видување кај банките, како и високоликвидните финансиски средства со оригинален рок на достасаност од три или помал од три месеци, кои се предмет на незначителен ризик од промена на нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричните еквиваленти се евидентираат по амортизирана набавна вредност во билансот на состојба.

Средства и обврски за тргување

Средства и обврски за тргување се оние средства и обврски кои Банката ги стекнува главно со цел продажба или повторно откупување во блиска иднина, или кои ги чува како дел од портфолио за остварување на добивка во краток рок.

Средствата и обврските за тргување почетно се признаваат и последователно се мерат по објективна вредност во билансот на состојба, а трансакциските трошоци при почетното признавање директно се признаваат во билансот на успех. Сите промени во објективната вредност се признаваат како дел од нето приходи од тргување во билансот на успех. Средствата и обврските за тргување не се рекласификуваат последователно по нивното почетно признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не се котирани на активен пазар и кои Банката нема намера да ги продаде веднаш или во блиска иднина.

Кредитите и побарувањата почетно се признаваат по објективна вредност плус инкременталните директни трошоци, а последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(vii) Финансиски средства и обврски (продолжение)

Вложувања

Вложувањата почетно се искажуваат по нивната објективна вредност плус, во случај на хартии од вредност кои не се мерат според објективна вредност преку билансот на успех, инкременталните директни трансакциони трошоци и последователно се мерат во зависност од нивната класификација.

Вложувања чувани до достасување

Средствата чувани до достасување се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксно достасување кои Банката има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Средствата чувани до достасување се проценуваат по амортизирана набавна вредност, со употреба на методот на ефективна камата. Продажба или рекласификација на значителен износ на средствата чувани до достасување далеку од нивниот период на достасување ќе предизвика рекласификација на сите средства чувани до достасување како расположливи-за-продажба, а Банката нема да може да класификува вложувања како чувани до достасување во тековната и следните две години.

Постојат некои исклучоци од ова правило, и тоа:

- Предвреме продадените или прекласифицирани средства се блиску до крајниот период на достасување, така што промените во пазарните каматни стапки имаат незначителен ефект на објективната вредност на финансиските средства.
- Банката ја наплатила скоро целата оригинална главница на финансиското средство преку отплатите, согласно со амортизациониот план, или претплатите или
- Се однесуваат на изолиран настан кој не се повторува и кој е надвор од контрола на Банката.

Вложувања расположливи-за-продажба

Вложувања расположливи-за-продажба се финансиски средства кои не се чуваат заради тргување, ниту се чуваат до периодот на достасување. Инструментите расположливи-за-продажба ги вклучуваат државните записи, обврзниците издадени од државата и вложувањата во сопственички инструменти.

Вложувањата расположливи за продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност, со исклучок за финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, коишто се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Приходот од дивиденда се признава кога на Банката ќе и биде утврдено правото да се прими плаќањето. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се евидентираат во капиталот се додека вложувањата не се продадени или оштетени, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех. За вложувањата во сопственички хартии од вредност коишто банката ги класифицирала во оваа категорија, при нивното депривирање, кумулативните добивки или загуби за соодветната сопственичка хартија од вредност (по принципот „хартија-по-хартија“) банката ја прекнижува на задржана добивка/акумулирани загуби. За вложувањата во сопственички хартии од вредност банката не пресметува исправка на вредноста.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(viii) Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

Преземените средства вклучуваат недвижности и опрема кои се стекнати преку постапка на преземање како би се исполниле обврските на комитентите, целосно или делумно, за соодветниот кредит и истите се прикажани во ставката преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања (преземени средства). Преземените средства почетно се признаваат по пониската од проценетата вредност, намалена за очекуваните трошоци за продажба кои ќе паднат на товар на Банката и вредноста на преземеното средство наведена во актот донесен од страна на Извршителот во постапката за присилна наплата, од кој произлегува правниот основ за стекнување на правото на сопственост. Проценетата вредност се определува од страна на овластен проценител.

На датумот на почетното признавање на средството, Банката е должна согласно Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања во билансот на состојба да ја намали вредноста на преземеното средство како оштетување во износ од најмалку 20% од вредноста по која средствата почетно се признаваат.

Доколку износот на затворената исправка на вредност/посебна резерва е поголем од оштетувањето од претходниот пасус, Банката ја признава оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

По почетното признавање, најмалку еднаш во период од дванаесет месеци Банката врши проценка на преземеното средство и утврдува разлика со сметководствената вредност. Во исто време Банката пресметува 20% од нето вредноста на преземеното средство и го споредува со разликата помеѓу проценетата и сметководствената вредност. Поголемиот износ го признава во билансот на успех како загуба за оштетување.

Во случај на пренамена на преземено средство во основно средство коешто служи на Банката во работењето, вредноста по која ќе се евидентира основното средство е по пониската од последната важечка проценка извршена од страна на овластен проценител и од сметководствена вредност на средството на датумот на преземање (согласно со Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања).

(ix) Недвижности и опрема

Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување, доколку има.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Набавениот софтвер кој е неопходен за функционирање на соодветната опрема се признава како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките од недвижности и опрема имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Банката и трошоците на истото може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

ВОВЕД (продолжение)**(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)****(ix) Недвижности и опрема (продолжение)***Амортизација*

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 – 25

Вложувањата во недвижности и опрема земени под закуп се амортизираат по пониската од употребен век на траење и времетраењето на договорот за закуп.

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

(x) Нематеријални средства*Мерење и признавање*

Нематеријалните средства набавени од Банката се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулирани загуби поради оштетување, доколку има.

Последователни издатоци

Последователни издатоци за нематеријални средства се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска полезност вклучена во специфично средство на кое се однесуваат. Сите останати издатоци се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

Амортизација

Амортизацијата се признава по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот употребен век на траење.

Годишните стапки на амортизација, според нивниот употребен век на траење, за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25
Лиценци	25

Методот на амортизација, корисниот век на употреба и остатокот на вредноста се преоценуваат на секој датум на известување.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xi) Наеми од аспект на наемателот

Датумот на кој наемателот има право да ги користи своите права за употреба на средството под наем е датумот на почетното признавање на наемот и наемателот треба да признае средство со право на користење и обврска за наем.

Наемателот ги прикажува средствата со право на користење во билансот на состојба, во позицијата „Недвижности и опрема“. Средствата со право на користење почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за наем, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за наем, зголемена за плаќањата за наем направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за наем и какви било директно зависни трошоци на договорот за наем. Последователно, средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување и се приспособуваат за одредени усогласувања на обврската за наем. Средствата се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета за другите недвижности, опрема и нематеријални средства и амортизацијата се признава како трошок во билансот на успех. Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на наемот и од корисниот век на употреба на средството. Наемателот ја прикажува обврската којашто произлегува од наемот во билансот на состојба, во рамките на позицијата „Останати обврски“ како поединечно издвоена/прикажана обврска. Обврската за наем се признава на датумот на започнувањето на наемот, во износ на сегашната вредност на плаќањата за наемот дисконтирани со користење на договорната стапка на наемот. Доколку таа не е утврдена во договорот, се употребува инкрементална стапка.

Последователно, обврската за наем се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за каматата на наемот, се намалува за извршените исплати на обврската за наем и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на наемот. Расходот за камата на обврската за наем се распределува и се признава во билансот на успех за периодот на времетраење на наемот.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xii) Загуби поради оштетување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Банката се разгледуваат на секој датум на изготвување на билансот на состојба со цел да се определат дали постојат објективни докази за оштетување. Ако постои ваква индикација, се проценува износот на средството кој би бил наплатлив.

Загуба поради оштетување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместувачкиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од парични приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради оштетување се признаваат во билансот на успех.

Надоместувачкиот износ на дадено средство или за единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради оштетување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загуба поради оштетување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради оштетување на средството во претходните години.

(xiii) Депозити и обврски по кредити

Депозитите и обврските по кредити се извори на финансирање на Банката.

Депозитите и обврските по кредити, почетно се искажуваат по нивната набавна вредност, којашто претставува објективна вредност на примениот надомест, зголемена за трансакциските трошоци. Последователно се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

(xiv) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Банката како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Банката за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците, специфични за обврската.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xiv) Резервирања (продолжение)

Резервирање за неповолни договори се признава кога очекуваните користи од договорот за Банката се помали од неизбежните трошоци за исполнување на обврските според договорот. Резервирањето се утврдува по сегашната вредност од пониската вредност од очекуваните трошоци за откажување на договорот и сегашната вредност на очекуваните нето трошоци за продолжување на договорот. Пред да се утврди резервација, Банката признава загуба поради оштетување на средствата поврзани со договорот.

(xv) Користи за вработените

Планови за дефинирани придонеси

Банката плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на македонските закони. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси во плановите за дефинирани придонеси се признаваат како расход во билансот на успех кога се пресметуваат.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Банката признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Банката има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно. Банката признава обврска и расход по основ на приватно здравствено осигурување на годишно ниво.

Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Банката исплаќа две просечни месечни нето плати по работник, исплатени во Република Северна Македонија во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Банката нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

Останати долгорочни користи за вработените вклучуваат и јубилејни награди. Банката за јубилејните награди признава обврска во позиција „Посебна резерва и резервирања“ и трошок во „Останати расходи од дејноста“ во ставката „Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа“.

(xvi) Акционерски капитал

Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Инкременталните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

Откуп на сопствени акции

Кога Банката откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како намалување во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат негативна ставка во вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

ВОВЕД (продолжение)

(в) Значајни сметководствени политики (продолжение)

(xvii) Заработка по акција

Банката презентира основна и разводнета заработка по акција за своите обични акции. Основната заработка по акција се пресметува со делење на добивката или загубата којашто им припаѓа на сопствениците на обични акции на Банката со пондерираниот просечен број на обични акции во периодот. Разводнетата заработка по акција се пресметува со корегирање на добивката или загубата која припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на акции во текот на периодот за ефектот на сите разводнувачки потенцијални обични акции.

(xviii) Известување според сегменти

Оперативниот сегмент претставува компонента на Банката што може да се разграничи и кој што е ангажиран или во обезбедување на производи или услуги (деловен сегмент), или во обезбедување на производи или услуги во одредени економски области (географски сегменти) и е подложен на ризици и награди различни од оние на другите сегменти. Резултатите од работење се редовно разгледувани од страна на Надзорниот одбор на Банката со цел да се оценат остварувањата и да се донесе одлука за идните деловни активности и за кои стојат на располагање дискретни финансиски информации.

Банката примарно известува по деловни сегменти. Идентификувани се следните главни сегменти, работа со население, корпоративно банкарство, работа со хартии од вредност и неалоцирано. Основните информации по сегменти се темелат на интерно изработена извештајна структура по деловни сегменти.

(xix) Подружници

Подружниците се правни лица кај кои Банката има контрола врз финансиските и деловните политики и поседува повеќе од една половина од гласачките права. Постоенето на контрола и ефектот од поседувањето на гласовите се зема предвид при одредување дали Банката има контрола врз друго правно лице. Набавна вредност на вложувањето претставува објективната вредност на даденото средство. Банката ги евидентира вложувањата во подружници по нивната набавна вредност.

(xx) Вонбилансна евиденција

Банката води вонбилансна евиденција за извршени трансакции кои во моментот не ги исполнуваат критериумите за признавање како средство или обврска, а кои можат да создадат идни приливи и одливи на средства и кои претставуваат извор на информации за работењето, за утврдувањето на ризикот од работењето и евентуалните идни обврски. Оваа евиденција ги опфаќа следниве ставки: издадени непокриени платежни и чинидбени гаранции, отворени непокриени акредитиви, авали, акцепти, преземени неотповикливи обврски за кредити, неискористен дел на одобрени рамковни кредити, неискористени лимити на кредитни картички, неискористени пречекорувања по тековни сметки, и други облици на гаранција врз чија основа можат да настанат обврски за плаќање и побарувања од страна на Банката како и друга книговодствена евиденција која за неа не претставува посебен ризик (евиденција на отпишани побарувања, покриени акредитиви, покриени гаранции и сл.). Вонбилансната евиденција се евидентира на денот на случување на настанот.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки

Значајни проценки при примената на сметководствените политики

Значајните сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики се презентирани подолу:

Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Тие вклучуваат користење на методи на сегашна вредност, модели врз основа на параметри кои се достапни. Сите модели на вреднување најпрво се потврдуваат пред да бидат користени како основа за финансиско известување и периодично се разгледуваат од страна на квалификуван персонал кој што е независен во однос на областа за која е креиран моделот. Каде што е можно, Банката ги споредува вреднувањата добиени од различните модели со оние кои котираат на активни пазари на слични инструменти, и со стварните вредности кога истите се реализираат, со цел понатаму да ги потврди и стандардизира моделите. Голем број на различни фактори се вклучени во моделите, вклучувајќи стварни или проценети пазарни цени и стапки, како што се временска вредност и непостојаност, пазарни услови и ликвидност. Банката ги применува моделите конзистентно од еден до друг период, обезбедувајќи споредливост и континуитет на вреднувањата низ периодите, но оценката на објективната вредност инхерентно инволвира значаен степен на проценување.

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купување и продажба на побарувањата и другите финансиските средства и обврски, за кои не постојат официјално објавени пазарни цени.

Раководството врши проценка на вкупната изложеност на ризик така што кога е проценето дека постојат навестувања дека евидентираната сметководствена вредност нема да може да биде реализирана, во тој случај се признава резервација. Според мислењето на раководството, искажаните сметководствени вредности на средствата кои не котираат на активниот пазар всушност ги претставуваат највалидните и најкорисните вредности за известување кои важат под сегашните пазарни околности.

Исправка на вредноста на кредитите

Банката месечно врши анализа на кредитната изложеност со цел да се процени дали постојат индикации за оштетување на кредитите. Во одредувањето дали загубата поради оштетување треба да се евидентира во посебниот биланс на успех, Банката донесува оценка за тоа дали постојат некои видливи показатели кои укажуваат на намалување на идните парични текови од кредитното портфолио пред намалувањето да биде идентификувано на поединечниот кредит во тоа портфолио. Овој доказ може да вклучува видливи показатели кои укажуваат дека постојат негативни промени во способноста за плаќање на кредитот од страна на кредитокорисникот или неможноста за плаќање е резултат на неповолните економски состојби во земјата кои директно влијаат врз способноста на кредитокорисникот да ги подмири своите обврски во предвидениот рок. Банката користи проценки врз основа на историското искуство за загуби кои се однесуваат на средства кои имаат карактеристики на кредитен ризик и постоење на објективен доказ за оштетување кои се слични на оние во портфолиото кога ги планира идните парични текови. Методологијата и претпоставките користени за проценка на износот и времето на идните парични текови се анализира на редовна основа со цел да се намалат разликите меѓу проценетата загуба и искуството од стварните загуби.

ВОВЕД (продолжение)

(г) Употреба на оценки и проценки (продолжение)

Значајни проценки при примената на сметководствените политики (продолжение)

Корисен век на материјалните и нематеријалните средства

Раководството на Банката го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира на годишно ниво или секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошкиот развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Актуарски претпоставки за дефинираните планови за користи на вработените

Евентуалните трошоци кои Банката би ги имала по основ на дефинираните планови зависат првенствено од вистински очекуваните идни искуства а особено од промената на дисконтната стапка и зголемувањето на платите. Други фактори исто така можат да ја променат вкупната обврска по оваа основа како што се бројот на вработените кои предвреме ја напуштаат Банката во однос на пензионирањето и бројот на нови вработени.

(д) Промена на сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки

Не постојат промени во сметководствените политики, сметководствените оценки и корекција на грешки во приложените финансиски извештаи.

Со Одлука за изменување на Одлуката за методологија за евидентирање и вреднување на сметководствените ставки и за подготовка на финансиските извештаи, донесена на 26 декември 2024 година од страна на НБРСМ и објавена во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 275/2024, се воведува примена на МСФИ 16 – Наеми.

Согласно регулативата на НБРСМ Банката е должна првично да го примени МСФИ 16 на 1 јануари 2025 година, користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап. Според овој пристап, споредбените информации не се преработуваат, односно се прикажани како што биле претходно објавени во согласност со МСС 17 и поврзаните толкувања, а кумулативниот ефект од првичната примена на МСФИ 16 е признаен во задржаната добивка на датумот на првичната примена.

Деталите за промените во сметководствените политики се обелоденети во 1 (в) (xi) Средства земени под наемс. За влијанието на МСФИ 16 врз финансиските резултати и финансиската состојба на Банката, види белешки: 15 Амортизација, 28 Нематеријални средства, 29 Недвижности и опрема, 39 Останати обврски и 45 Наеми.

Во 2024 година, вкупните плаќања од оперативните наеми на Банката како наемател во периодот на времетраење на наемот беа искажани во Билансот на успех како расходи за наеми според праволиниска основа во периодот на наемот.

(ѓ) Усогласеност со законската регулатива

Банката ги извршува своите активности во согласност со законската регулатива во Република Северна Македонија како и подзаконските акти пропишани од Народна банка на Република Северна Македонија и други регулатори.

Во продолжение на текстот ќе бидат наведени доставени и спроведени активности.

- Вонтеренско следење спроведено од страна на Дирекцијата за заштита на потрошувачите и финансиска едукација при НБРСМ, преку доставено известување по пат на е-маил на ден 24.02.2025 година, заведено во Банката со број 17-7649/1 од 24.02.2025 година. Контролата ја

ВОВЕД (продолжение)**(г) Усогласеност со законската регулатива (продолжение)**

опфати примената на одредбите од Законот за платежни услуги и платни системи во делот на обезбедување транспарентност и достава на информации (давање или ставање на располагање) до корисниците на финансиски услуги. До датумот на овој извештај не е доставен Записник од НБРСМ во врска со оваа контрола;

- Непосредна теренска контрола спроведена од страна на НБРСМ преку доставено Известување за вршење на теренска контрола со Допис бр. 11-6195/11 од 24.02.2025 година, примен и заведен во Банката на ден 26.02.2025 година со број 12-8113/1. Контролата ја опфати усогласеноста на интерните акти и процедури на Банката со законската и подзаконска регулатива во делот на работењето со готовина, како и нивна соодветна примена во работењето на Банката. По завршување на контролата, од страна на НБРСМ доставен беше Записник од извршена непосредна теренска контрола НБ Д.Бр.11-6195/5 од 27.03.2025 година, примен и заведен во Банката на 04.04.2025 година со број 12-13007/1. Со оглед на тоа што Банката не приговараше на доставениот Записник, непосредната теренска контрола од страна на НБРСМ беше завршена а Записникот стана конечен;
- Тематска контрола спроведена од страна на НБРСМ преку доставено Известување за вршење на теренска контрола со Допис НБД Бр.17-16759/1 од 12.05.2025 година, примен и заведен во Банката на ден 20.05.2025 година, со број 02-18496/1. Контролата беше спроведена со цел оценка на содржината на рамковните договори и претходни информации за платежни услуги склучени со правните лица, До датумот на овој извештај не е доставен Записник од НБРСМ во врска со оваа контрола;
- Непосредна теренска контрола спроведена од страна на НБРСМ на процесот на утврдување на интерниот капитал за 2023 и 2024 година, како и стрес тестот според пристапот „оддолу нагоре“ за 2024 година. За спроведената контрола од страна на НБРСМ доставен беше Записник од извршена непосредна теренска контрола НБД Бр. 17-31652/1 од 29.09.2025 година, примен и заведен во Банката на 02.10.2025 година, со број 02-36355/1. Со оглед на тоа што Банката не приговараше на доставениот Записник, непосредната теренска контрола од страна на НБРСМ беше завршена, а Записникот стана конечен;
- Делумна теренска контрола спроведена од страна на НБРСМ преку доставено Известување за вршење на делумна теренска контрола со Допис Бр. 17-27215/1 од 11.08.2025 година, примен и заведен во Банката на 12.08.2025 година со број 02-29618/1. Контролата ги опфати стратегијата и деловните планови, организациска поставеност, општа рамка за управување со одделни ризици и процеси, систем за известување, стрес тестирање, нов производ и ИТ апликации, внатрешна и надворешна ревизија, кредитен ризик, корпоративно управување, системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и превземените активности во однос на изречени мерки. Теренскиот дел на контролата во Банката започна на 01.09.2025 година. За спроведената контрола од страна на НБРСМ доставен беше Записник од извршена непосредна теренска контрола Бр. 17-6102/1 од 19.02.2026 година, примен и заведен во Банката на 23.02.2026 година, со број 02-7888/1. Во врска со доставениот Записник од страна на Банката доставен беше Приговор при што со достава на одговор од НБРСМ на Приговорот, непосредната теренска контрола од страна на НБРСМ беше завршена, а Записникот стана конечен.
- Во текот на 2025 година од НБРСМ до Банката беа доставени прашалници, дописи, барања и останата комуникација на која одговорните организациони единици навремено ги доставија своите одговори.

Со состојба на денот на посебните финансиски извештаи не постои неусогласеност со регулативата пропишана од НБРСМ во однос на солвентноста и адекватноста на капиталот, лимитите на изложеност на Банката, вложувањата на Банката, ликвидноста на Банката и отворената девизна позиција.

(е) Обелоденувања за управување со ризиците

Описот, квалитативните и квантитативните информации за поделните ризици се детално обелоденети во белешка 2. Управување со ризици.

(ж) Настани по датумот на Билансот на Состојба

Настани по датумот на билансот на состојба се настаните, поволни и неповолни, кои се случуваат помеѓу датумот на Билансот на Состојба и датумот кога посебните финансиски извештаи се одобрени за издавање. Доколку постои доказ за услови кои постоеле на датумот на Билансот на Состојба, Банката ги коригира посебните финансиски извештаи. Банката не прави корекција на посебните финансиски извештаи за настани по датумот на билансот на состојба, за кои услови се појавиле по датумот на Билансот на состојба.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

1. Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**А Класификација на финансиските средства и финансиските обврски**

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
2025 (тековна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	19.226.315	19.226.315
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	87.431.460	87.431.460
Вложувања во хартии од вредност	-	-	16.076.789	34.708	-	16.111.497
Останати побарувања	-	-	-	-	1.424.763	1.424.763
Вкупно финансиски средства	-	-	16.076.789	34.708	108.082.538	124.194.035
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	6.540.883	6.540.883
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	90.504.732	90.504.732
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	7.072.700	7.072.700
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	781.079	781.079
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	104.899.394	104.899.394

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

	по објективна вредност преку биланс на успех		по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка		по амортизирана набавна вредност	Вкупно
	за тргување	по објективна вредност при почетното признавање	должнички инструменти	сопственички инструменти		
<i>во илјади денари</i>						
2024 (претходна година)						
Финансиски средства						
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-	-	22.633.150	22.633.150
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	71.755.709	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	-	-	14.172.368	34.708	-	14.207.076
Останати побарувања	-	-	-	-	1.363.536	1.363.536
Вкупно финансиски средства	-	-	14.172.368	34.708	95.752.395	109.959.471
Финансиски обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	-	-	-	-	6.785.121	6.785.121
Депозити на други комитенти	-	-	-	-	81.494.628	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	4.246.870	4.246.870
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	785.441	785.441
Вкупно финансиски обврски	-	-	-	-	93.312.060	93.312.060

2. Управување со ризиците

Република Северна Македонија е мала и отворена економија и согласно високата трговска и финансиска отвореност, секоја промена во глобалната економија – енергетска криза, финансиски турбуленции, геополитички конфликти брзо се прелева во домашната економија и финансискиот сектор.

Позитивните сигнали за забавувањето на инфлацијата, придонесоа за постепено олабавување на монетарната политика и намалување на референтната каматна стапка. Во 2025 година референтната каматна стапка се движеше меѓу 5,35% и 4,00%, со јасен тренд на олабавување.

Најновите оценки за светскиот економски раст се непроменети во однос умерено забавување на растот во 2025 и 2026 година. Ризиците и натаму се надолни, при што повторно се поврзани со неизвесноста околу идните трговски политики, што дополнително може да ги наруши синџирите на снабдување, да ги зголеми цените и да ја намали долгорочната економска ефикасност. Наспроти тоа, договорите за намалување на царинските давачки, намалувањето на инфлациските притисоци, евентуалната поголема приспособливост на фирмите на шоките и неизвесноста, како и придобивките од новите технологии за зголемување на продуктивноста се вбројуваат како позитивни ризици за растот.

Согласно најновиот макроекономски контекст Растот на БДП во Северна Македонија во 2025 година се движи околу 3,4–3,5%, а прогнозите за 2026 година се проектирани на околу 4%. Растот на БДП целосно произлегува од позитивниот придонес на домашната побарувачка, што главно е резултат на растот на бруто-инвестициите, а во помал дел и од растот на личната и на јавната потрошувачка. Инфлацијата во 2025 година е повисока од претходните очекувања и се движи околу 3,9%, со проекции дека ќе забележи надолно движење и враќање кон историскиот просек, односно ќе се сведе на 2,5% во 2026 година.

Инфлацијата во Северна Македонија во најголем дел се должи на падот на светските цени на храната и енергенсите, како и на ефектите од претходното затегнување на монетарната политика кои секогаш се појавуваат со временско задоцнување. Очекуваното намалување на инфлацијата е резултат на натамошен пад на берзанските цени на храната и нафтата. Сепак, ризиците за идните движења на инфлацијата остануваат значајни и се поврзани со глобалните ценовни движења, особено кај храната и енергијата, геополитичките тензии и домашната агрегатна побарувачка.

Со други зборови, инфлацијата е комбинација од надворешни фактори (цените на примарните производи и глобалните кризи) и внатрешни фактори (побарувачката во економијата и ефектите од монетарната политика). Иако постојат очекувања за стабилизирање на инфлацијата, неизвесноста останува висока и зависи од глобалните пазари и домашните економски политики.

Банката главно е изложена на следниве финансиски ризици:

- кредитен ризик,
- ризик на ликвидност и
- пазарни ризици.

Оваа белешка претставува информација за изложеноста на Банката на секој од овие ризици, целите, политиките и начините за мерење и управување со ризиците на Банката.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Рамка на управување со ризици

Клучната цел на управувањето со ризиците во Халк банка АД Скопје е сеопфатно управување, проценка и следење на ризиците во рамките на Банката. Банката е фокусирана на развојните активности, знаењето и компетенциите во управувањето со ризиците и кон континуираното надградување на културата на ризик и свесност за постоењето на ризиците во целата организација. Со цел да се подобри сеопфатниот пристап за управување со ризици, дефиниран е одржлив профил на ризик, воспоставена е соодветна организациска структура, додека работните процедури, моделите и алатките за управување со ризици постојано се ревидираат и се надградуваат. Банката континуирано ги надградува и модернизира процедурите и процесите за управувањето со ризиците, а истовремено спроведува соодветни и редовни обуки за ризици и курсеви за едукација на вработените од деловните и другите организациони единици.

Генерално, рамката за управување со ризиците во Банката ги опфаќа следниве активности:

- редовно да ги идентификува, проценува и оценува ризиците преку процес на идентификување на ризиците;
- управување и следење на ризиците на кои е изложена Банката;
- дефинира стратешки ориентации за управување со ризици во рамките на стратегијата за ризик и поставува прифатливи нивоа за изложеноста кон определени ризици во апетитот за ризик на Банката и истите ги вклучува во процесот на утврдување на интерна ликвидност (ПИЛ), процесот на утврдување на интерниот капитал (ПИК), Планот за опоравување и Деловната стратегија на Банката;
- постојано ги развива и надградува своите модели и методологии за управување со ризици, вклучително и системи за стрес-тестирање, стрес-тестирање во обратна насока и системи за рано предупредување;
- има соодветна структура за донесување одлуки, линии на одбрана и способности за истото;
- управува со активностите на реструктурирање и workout на професионален, ефикасен начин за максимизирање на вредноста.
- Апетитот на ризик на Халк Банка АД Скопје претставува нејзин главен стратешки документ. Апетитот на ризик претставува агрегатно ниво и видови на ризик што Банката како финансиска институција е подготвена да ги преземе или да ги избегне во рамките на својот капацитет за превземање на ризик, во насока на постигнување на стратешките цели дефинирани во Деловната стратегија.
- Апетитот за ризик претставува главен и важен елемент на процесот на стратешко донесување одлуки во рамките на Банката. Поради тоа, Апетитот за ризик е меѓусебно поврзан со други процеси и документи поврзани со управувањето со ризиците во Банката како што се Стратегијата за управување со ризици, ПИК, ПИЛ, Планот за опоравување и останатиот лимит систем и основа за повеќегодишно планирање на буџетот и финансиските проекции на Банката. Преку преглед на својата стратегија и деловен модел, соодветно корпоративно управување и управување со ризици и анализата спроведена како дел од ПИК, ПИЛ и Планот за опоравување, Банката ја проценува постојаната целисходност и одржливост на својот деловен модел.
- Рамката за апетит на ризик го поставува профилот на ризик на Банката и претставува дел од процесот на спроведување на стратегијата и утврдување на преземените ризици во однос на вкупниот капацитет на ризик. Во овој поглед, рамката за апетит на ризик е целосно поврзана со деловната стратегија и основата за управување со ризици, управувањето со финансии и капиталот, процесите и интерните политики во Банката.
- Стратегијата за управување со ризици ја дефинира клучната содржина на претпоставките за ориентација на ризиците со цел да се постигнат среднорочните стратешки цели на Банката. Стратегијата за управување со ризици претставува основа на Апетитот на ризик на Банката и е главен столб на Деловната стратегија.

2. Управување со ризиците (продолжение)

Апетитот за ризик е вклучен во ПИК и ПИЛ и нивните резултати се користат во поставувањето, ревизијата и следењето на Апетитот за ризик. Рамката за ПИК и ПИЛ се главните точки за тестирање на лимитите поврзани со капиталните барања, ликвидноста и стрес-тест сценарија.

Понатаму, среднорочните оперативни, финансиски и капитални планови на Банката се утврдени во рамки на дефинираниот Апетит за ризик. Сепак, утврдувањето на расположливиот капитал, структурата на капиталот и правилата за дивиденда во Банката се опфатени во ПИК и Политиката за управување со капитал, кои се усогласени со Апетитот за ризик.

Планот за опоравување е подготвен со цел да се обезбеди финансиската одржливост на Банката. За таа цел Планот за опоравување дефинира неколку можни сериозни сценарија, индикатори, процедури и мерки кои му обезбедуваат на Управниот одбор навремено да ги антиципира заканите по финансиската стабилност во случај на различни видови на проблеми и да ги користи достапните мерки за опоравување со цел враќање на финансиската стабилност на Банката.

Лимитите утврдени во Апетитот за ризик редовно се презентираат во деталната табела (Risk Appetite Dashboard) до релевантните органи на одлучување на Банката. Имено, деталната табела за лимитите за апетитот за ризик (Risk Appetite Dashboard) се презентира на седниците на Одборот за управување со ризици, на седниците на Одборот за управување со средства и обврски и на Управниот одбор, на месечна основа. Risk Appetite Dashboard се презентира на седниците на Надзорниот одбор (во понатамошниот текст: НО), на квартална основа. Апетитот за ризик, заедно со Стратегијата за управување со ризици и останатите релевантни стратешки документи на Банката се разгледуваат од страна на Одборот за управување со ризици и Управниот одбор, а се одобруваат од страна на Надзорниот одбор на годишна основа, како дел од редовното ревидирање на рамката за управување со ризици. Надзорниот одбор има формирано Управен Одбор и Одбор за управување со ризици, кои се одговорни за развој и следење на политиките за управување со ризик на Банката во нивните одделни области.

Од друга страна, Одборот за ревизија на Банката е одговорен за следење на усогласеноста со политиките и процедурите за управување со ризици, за следење на адекватноста на политиката за управување со ризик во релација со ризиците со кои се соочува Банката. Одборот за ревизија во извршувањето на овие функции е потпомогнат од страна на внатрешната ревизија. Дирекцијата за внатрешна ревизија врши редовни и периодични ревизии на системите за управување со ризици согласно Годишниот план за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија и овие резултати се презентираат до Одборот за ревизија.

2.1 Кредитен ризик

Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни своите договорни обврски, и воглавно произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, издадени гаранции и акредитиви и вложувања во хартии од вредност. Со цел управување со ризик Банката ги зема предвид и ги разгледува збирно сите елементи од изложеноста на кредитниот ризик (како индивидуалниот ризик на неисполнување на обврските на должникот, ризик од концентрација, ризик на земја, ризик по одделен сегмент/сектор/индустрија).

Управување со кредитниот ризик

Надзорниот Одбор ја делегира својата одговорност за управување со кредитен ризик на Кредитниот одбор на Банката кој одобрува кредитни изложености до 5.000.000 евра вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, согласно делегираните овластувања за одлучување до наведениот износ. Над овој износ Кредитниот одбор на Банката може да одобри кредитни изложености до 10% од сопствените средства, само доколку таа изложеност е покриена со депозит. Сите кредитни изложености над делегираните овластувања на Кредитниот одбор на Банката, а до 25% од сопствените средства на Банката кои не се обезбедени со депозит се одобруваат од Надзорниот одбор.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Над делегираните овластувања за одлучување доделени на кредитните одбори на филијалите, кредитните изложености за правни лица и население се одобруваат од страна на Секторски Кредитен одбор до 750.000 еур за правни лица и 250.000 еур за население вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, а во рамки на делегираните овластувања за одлучување во наведените износи. Кредитните одбори на филијалите одлучуваат за кредитни изложености на правни лица и население во рамки на делегираниот лимит за одлучување до 350.000 еур за правни лица и 150.000 еур за население вкупна кредитна изложеност на клиентот и со него поврзаните лица, а во рамки на делегираните овластувања за одлучување во наведените износи.

Контролата на кредитниот ризик на Банката вклучува:

- *Подготвување на кредитни политики* вклучувајќи ги барањата за покриеноста на изложеноста со обезбедување, проценка на кредитната способност на барателот на кредит, класификација според ризична категорија и известување, потребна документација и правни процедури, како и усогласеност со законските барања.
- *Контрола и проценка на кредитниот ризик.* Надлежните Сектори/Дирекции/Филијали ги следат сите кредитни изложености во однос на воспоставените лимити, кредитни политики и процедури кои се однесуваат на кредитирањето.
- *Следење на концентрацијата на изложеноста* по географска одредница, индустрии сегменти и пооделни продукти (за кредити и аванси), и по издавач, оценка од институции за кредитен рејтинг, ликвидност на пазарот и земја (за вложувања).
- *Класификација на кредитната изложеност на Банката* според степенот на ризик од финансиска загуба со која се соочува Банката и фокусирање на управувањето со ризиците. Системот за класификација се користи при одредување на висината на оштетување на изложеноста.
- *Следење на усогласеноста* со утврдените лимити, вклучувајќи ги тие за индустрии, ризик на земјата и типови производи. Редовно се доставуваат извештаи за кредитната изложеност, исполнетоста на лимитите, степенот на ризик и исправката на вредност/посебната резерва на портфолиото до Одборот за управување со ризици и соодветно на тоа се преземаат корективни акции.
- Се врши од поодделните организациони делови на Банката како Секторот за кредитирање, филијалите и експозитурите на Банката и Дирекцијата за управување со ризици.

Контролата и следењето на кредитниот ризик се врши од поодделните организациони делови на Банката вклучени во процесот на кредитирање согласно Кредитната политика на банката.

Сите организациони единици вклучени во процесот на кредитирање и управување со кредитниот ризик се должни да ги имплементираат и следат кредитните политики и процедури на Банката. Тие се одговорни и за контрола и следење на кредитното портфолио, како и за надгледување и контрола на сите кредитни ризици. Дирекцијата за Внатрешна ревизија и Дирекцијата за внатрешна контрола, во рамките на редовните ревизии на активностите на Експозитурите/Филијалите на Банката врши контрола и на работењето од областа на кредитирање.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

2.1 А Анализа на вкупната изложеност на кредитен ризик

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно		
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	
<i>во илјади денари</i>																			
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 1																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	78.284.760	65.452.927	16.077.656	14.173.293	-	-	9.829.550	12.458.999	20.801	16.758	743.774	808.441	19.501.106	17.958.021	124.457.647	110.868.439	
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(357.216)	(239.958)	(867)	(925)	-	-	(93)	(5.279)	(324)	(251)	(368)	(335)	(56.368)	(34.496)	(415.236)	(281.244)	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	77.927.544	65.212.969	16.076.789	14.172.368	-	-	9.829.457	12.453.582	20.477	16.507	743.406	808.106	19.444.738	17.923.525	124.042.411	110.587.195	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 2																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	9.884.250	6.602.953	-	-	-	-	-	-	9.481	7.292	7.874	808	259.296	243.438	10.160.901	6.854.491	
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(775.760)	(614.733)	-	-	-	-	-	-	(1.729)	(1.331)	(1.513)	(96)	(21.539)	(18.729)	(800.541)	(634.889)	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	9.108.490	5.988.220	-	-	-	-	-	-	7.752	5.961	6.361	712	237.757	224.709	9.360.360	6.219.602	
Изложеност на кредитен ризик, класификувана во Групата 3																			
Сметководствена вредност, пред исправка на вредноста/посебна резерва	-	-	1.867.387	2.189.461	-	-	-	-	-	-	27.798	29.644	8.276	8.856	106.751	97.325	2.010.212	2.325.286	
(Исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(1.213.466)	(1.401.522)	-	-	-	-	-	-	(27.038)	(28.996)	(7.199)	(7.839)	(54.117)	(73.936)	(1.301.820)	(1.512.293)	
Сметководствена вредност, намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	653.921	787.939	-	-	-	-	-	-	760	648	1.077	1.017	52.634	23.389	708.392	812.993	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	90.036.397	74.245.341	16.077.656	14.173.293	-	-	9.829.550	12.458.999	58.080	53.694	759.924	818.105	19.867.153	18.298.784	136.628.760	120.048.216	
(Вкупна исправка на вредноста и посебна резерва)	-	-	(2.346.442)	(2.256.213)	(867)	(925)	-	-	(93)	(5.279)	(29.091)	(30.578)	(9.080)	(8.270)	(132.024)	(127.161)	(2.517.597)	(2.428.426)	
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалена за исправката на вредноста и посебната резерва	-	-	87.689.955	71.989.128	16.076.789	14.172.368	-	-	9.829.457	12.453.720	28.989	23.116	750.844	809.835	19.735.129	18.171.623	134.111.163	117.619.790	

Реструктурирани кредити

На 31 декември 2025 Банката има реструктурирани кредити вклучени во кредити на и побарувања од други комитенти со вкупна нето сметководствена вредност во износ од 510.793 илјади денари (на 31 декември 2024 година: 316.701 илјади денари).

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Кредитна изложеност за која Банката утврдува очекувана кредитна загуба

Во согласност со одредбите на Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик на НБРСМ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 27/24), Банката утврдува очекувана кредитна загуба на кредитната изложеност, на месечно ниво.

Изложеноста на кредитен ризик се класифицира од А до Д категорија на ризик, во зависност од критериумите за оценка на кредитна способност и редовност во намирување на обврските кон Банката.

Кредитна изложеност за која Банката не утврдува очекувана кредитна загуба

Банката не утврдува очекувана кредитна загуба за побарувањата:

- обезбедени со паричен депозит во износ поголем од 99.90% од изложеноста, доколку депозитот се активира во рок од 90 дена од рокот на достасувањето на кредитната изложеност;
- кои согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот се применува пондер на ризичност од 0%.

Исправка на вредност/Посебна резерва

Банката ја утврдува очекуваната кредитна загуба на поединечна основа како разлика помеѓу сметководствената вредност на кредитната изложеност и сегашната вредност на очекуваните парични текови од таа кредитна изложеност.

Очекувана кредитна загуба на групна основа се утврдува за одделните портфолија на кредити (сегменти) како производ на стапката на веројатноста за ненаплата, стапката на загуба заради ненаплата и износот на кредитната изложеност.

Банката користи интерен модел за кредитен ризик со цел утврдување на стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци, стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век на кредитните изложености кој вклучува влијание од макроекономски варијабли, врз основа на три сценарија: основно, оптимистичко и песимистичко. Банката користи и интерен модел за одредување на стапката на загуба заради ненаплата.

Согласно регулативата на НБРСМ и интерните акти, Банката може да ја земе предвид вредноста на обезбедувањето при утврдување на сегашна вредност на очекуваните парични приливи за клиентот, доколку кредитните изложености на клиентот се нефункционални кредитни изложености и доколку Банката очекува да ги наплати преку активирање на обезбедувањето.

Обезвреднувањата за потребите на финансиското известување се признаени само за загуби кои биле реализирани заклучно со датумот на билансот на состојба врз основа на објективни докази за оштетување. Табелата 2.1 А ја прикажува целокупната изложеност на Банката на кредитен ризик, по групи (Stage-ови) на кредитен ризик.

Утврдувањето на објективните докази за оштетување се базира на следниве критериуми пропишани од Банката:

- Неисполнување на договорни плаќања на главница или камата;
- Влошување во економските перформанси;
- Започнување на постапки за стечај;
- Прекршување на договорни одредби и услови;
- Специфични информации за бизнисот на клиентот, кои што се одразуваат на потешкотии во паричните текови на должникот;
- Влошување на конкурентската позиција на должникот;
- Намалување на вредноста на обезбедувањето;
- Општата економска ситуација.

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)**

Согласно интерната класификација на изложеност на кредитен ризик, која е во согласност со Одлуката за управување со кредитен ризик на НБРСМ, Банката врши класификација на кредитните изложености како што следи:

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент чија финансиска состојба и парични текови овозможуваат непречено работење и можност за намирување на тековните и идните обврски кон банката; - кредитната изложеност за која не е утврдено дека е настанато зголемување на кредитниот ризик - кредитната изложеност чиешто обврски на датумот на класификација се наплаќаат во согласност со договорните услови, односно тековните денови на доцнење не надминуваат 31 ден, или по исклучок, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1.000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена. - кредитната изложеност чиешто обврски во претходниот период од шест месеци се извршуваат во согласност со договорните услови, со задоцнување коешто не надминува 31 ден или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 32 до 60 дена 	<ul style="list-style-type: none"> - кредитни изложености чиешто обврски на датумот на класификација се наплаќаат со доцнење најмногу до 31 ден или по исклучок надминуваат 31 ден, доколку вкупниот износ што не е наплатен подолго од 31 ден е помал од 1.000 денари и задоцнувањето не е подолго од 60 дена; кредитни изложености кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 31 ден или со исклучок до 60 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 32 до 60 дена; 	Група 1
<ul style="list-style-type: none"> - кредитна изложеност којашто се наоѓа во последната година од пробниот период, односно реструктурирана кредитна изложеност која најмалку 24 месеци нема третман на нефункционална реструктурирана кредитна изложеност се класифицира во А категорија на ризик. 	<ul style="list-style-type: none"> - кредитна изложеност којашто се наоѓа во последната година од пробниот период, односно реструктурирана кредитна изложеност која најмалку 24 месеци нема третман на нефункционална реструктурирана кредитна изложеност се класифицира во А категорија на ризик. 	Група 1
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку банката има развиено интерни категории на ризик 	<p>се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правни лица (рејтинзи од CORP 1 до CORP 6) - физички лица со револвинг продукти (ROT) и останати кредитни продукти (NROT) (рејтинзи од ROT 1 до ROT 11 и NROT 1 до NROT11) 	Група 1
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент / проект којшто има финансиски слабости, но финансиската состојба овозможува негово непречено работење; - кредитната изложеност кон клиент/проект чиешто парични приливи се несоодветни за редовно намирување на обврските; 	<ul style="list-style-type: none"> - новоодобрениите изложености, врз основа на финансирање на проекти, се оценуваат согласно точка 7 од Одлуката за кредитен ризик на НБРСМ и во согласност со интерните акти. Кредитните изложености кои според направената ПДР анализа се со рејтинг ЦЦ и понизок, се третираат како кандидати со зголемен кредитен ризик при одобрување и доколку се утврди зголемен 	Група 2

<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент/проект со несоодветна рочна структура на изворите на финансирање и неговите приливи; - кредитната изложеност кон клиент/проект чијашто задолженост е висока во споредба со капиталот и/или, клиент кој има значителен долг кон доверителите 	<p>кредитен ризик ќе се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик.</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитните изложености кои се одобрени со ниско сопствено учество помало од 15%, при проектно финансирање, сè до отпочнување на генерирање на приходи од самите проекти се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - кредитните изложености одобрени врз основа на финансирање на проекти, кај кои врз основа на извршена анализа во согласност со т. 7 од регулативата, Банката утврдила отстапување од првично проектираните показатели и рокови за завршување на проектот и согласно истите е утврден зголемен се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно класификацијата пресметана од Системот за рано предупредување припаѓаат на листа на клиенти за следење; - WL2, се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик; - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно класификацијата пресметана од Системот за рано предупредување припаѓаат на листа на клиенти за интензивен третман – ICL, се класифицираат најмалку во В категорија на ризик 	
---	--	--

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност чијшто обврски се извршуваат со задоцнување до 60 дена, или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена во претходниот период од шест месеци - кредитната изложеност чијшто обврски се извршуваат со задоцнување до 120 дена, или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена во претходниот период од шест месеци 	<ul style="list-style-type: none"> - изложености со денови на доцнење, кои на извештајниот датум не надминуваат 60 дена и во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 60 дена или со исклучок до 90 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 61 до 90 дена се класифицираат во Б категорија на ризик; - Изложеноста е на редовни конта и има тековни денови на доцнење во рангот од 61 до 120 дена и во претходниот период од шест месеци се извршува со задоцнување коешто не надминува 120 дена или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена се класифицираат во В категорија на ризик 	Група 2
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност којашто има третман на реструктурирана кредитна изложеност; - кредитната изложеност којашто најмалку една година нема третман на реструктурирана нефункционална кредитна изложеност. 	реструктурирани побарувања кои не ги исполнуваат условите од Одлуката за кредитен ризик на НБРСМ за исклучување од категорија на реструктурирани кредитни изложености	Група 2
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната способност на клиентот оценета со примена на интерна категорија на ризик, доколку банката има развиено интерни категории на ризик 	<p>се земаат предвид определените рејтинзи за следниве сегменти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правни лица (рејтинзи CORP 7 и CORP 8) - физички лица со револвинг продукти (ROT) и останати кредитни продукти (NROT) (рејтинзи од ROT 12 до ROT 16 и NROT 12 до NROT13) се класифицираат најмалку во Б категорија на ризик 	Група 2

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Регулаторна рамка (согласно Одлуката за кредитен ризик)	Интерна постапка	ГРУПА
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување од 90 до 240 дена, или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена во претходниот период од шест месеци; - кредитната изложеност чишто обврски се извршуваат со задоцнување над 241 ден, односно над 600 дена за кредитната изложеност од точката 23 од оваа одлука 	<ul style="list-style-type: none"> се земаат предвид тековните и историските денови на доцнење на извештајниот датум, - кои имаат тековни денови на доцнење во рангот од 91 до 120 дена и кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 120 дена или со исклучок до 180 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 121 до 180 дена, се класифицираат во В категорија на ризик; - кои имаат тековни денови на доцнење во рангот од 121 до 240 дена и кои во претходниот период од шест месеци се извршуваат со задоцнување коешто не надминува 240 дена или со исклучок до 300 дена, доколку доцнењето е најмногу двапати во интервалот од 241 до 300 дена, се класифицираат во Г категорија на ризик; - кои имаат тековни денови на доцнење над 240 дена се класифицираат во Д категорија на ризик 	Група 3
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент којшто е неликвиден 	<ul style="list-style-type: none"> - нефинансиски правни лица и физички лица кои согласно анализа исполниле услови за неможност за наплата – Unlikely to Pay (UTP) - 	Група 3
<ul style="list-style-type: none"> - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност, - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена 	<ul style="list-style-type: none"> - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност се класифицира најмалку во В категорија на ризик; - реструктурирана нефункционална кредитна изложеност за која клиентот доцни повеќе од 90 дена се класифицира во Г категорија на ризик; 	Група 3
<ul style="list-style-type: none"> - кредитната изложеност кон клиент над кој е воведена стечајна постапка, освен во случај кога за клиентот е усвоен план за реорганизација согласно со закон 	<ul style="list-style-type: none"> - кон клиенти над кои е поведена стечајна постапка се класифицираат во Д категорија на ризик 	Група 3

Процентот на очекуваната кредитна загуба за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за 12 месеци (Група 1) не може да биде понизок од 0,01% од кредитната изложеност, додека за кредитните изложености за кои се применува стапка на веројатност за ненаплата за целиот животен век (Група 2), исправката на вредноста, односно издвоената посебна резерва не може да биде пониска од 5,1% од износот на кредитната изложеност.

Стапката на веројатност за ненаплата (PD) за нефункционалните кредитни изложености е 100%, додека стапката на загуба заради ненаплата (LGD) изнесува најмалку 30%.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

За регулаторни и извештајни потреби, Банката врз основа на утврдената очекувана кредитна загуба ги распределува изложеностите од портфолијата во категориите на ризик, каде што износот на кредитната загуба за секоја категорија на ризик се движи во рамките на следниве граници (согласно важечката регулатива), односно:

- од 0,01% до 5% за категоријата на ризик „А“;
- над 5% до 20% за категоријата на ризик „Б“;
- над 20% до 45% за категоријата на ризик „В“;
- над 45% до 70% за категоријата на ризик „Г“;
- над 70% до 100% за категоријата на ризик „Д“

Банката врши целосна исправка на вредноста на пресметаната камата на нефункционалните кредитни изложености.

Политика на отпис

Банката отпишува износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) кога Надзорниот Одбор ќе одреди дека кредитот / хартиите од вредност се ненаплативи. Одлуката се донесува по разгледување на информации како што се настанување на значајни промени во финансиската положба на должникот / издавачот на хартиите од вредност, дека должникот / издавачот не е во можност да ги подмири своите обврски, или дека износот од реализацијата на обезбедувањето нема да биде доволен да се подмири целата изложеност. Банката, исто така, врши отпис на износ на кредит / хартија од вредност (и соодветната посебна резерва) откако врз основа на правосилна судска одлука се исцрпени сите можности за наплата на истите.

Согласно измените во Одлуката за Управување со кредитен ризик, Банката почнувајќи од 2019 година врши целосен отпис на кредитната изложеност доколку е помината една година од датумот кога Банката била должна да врши исправка на вредноста, односно да издвојува посебна резерва од 100%.

Обезбедување на кредитните изложености

Банката има обезбедување за кредитите и авансите на клиенти во форма на хипотека, залог на подвижен предмет, залог на хартии од вредност, паричен депозит, залог на акции, гаранции, административни забрани и согласности, други регистрирани залози и гаранции. Проценката на објективната вредност е врз основа на вредноста на обезбедувањето во моментот на позајмување. За заложен подвижен и недвижен имот за кредитни изложености, мониторинг се прави најмалку еднаш годишно и вклучува: проценка од овластен проценител и осигурителна полиса винкулирана во корист на банката. Генерално, Банката не зема обезбедување за пласмани во банки. Банката не зема обезбедување за хартиите од вредност и нема такво обезбедување на 31 декември 2025 година (2024: нема).

Дозволените пречекорувања и кредитни картички издадени на физички и правни лица најчесто се обезбедени со меници, односно обезбедување предвидено во одобрениот кредитен лимит на правното лице, што го покриваат целиот износ на кредитна изложеност. Понатаму, во насока на намалување на потенцијалната загубата од изложеност на кредитен ризик, Банката ќе се обезбеди со дополнително обезбедување од комитентите во моментот кога ќе се забележат индикатори за рано предупредување за потенцијална оштета кај релевантните индивидуални кредити и пласирани средства.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.1 Кредитен ризик (продолжение)****Обезбедување на кредитните изложености (продолжение)**

Гаранциите и акредитивите носат ист кредитен ризик како и кредитите и се обезбедени со ист вид на обезбедување како и останатите изложености на кредитен ризик. Концентрацијата по локација за кредити и аванси се мери според локацијата на должникот. Концентрацијата по локација за вложувања се мери според локацијата на издавачот на хартиите од вредност.

2.1 Б Вредност на обезбедувањето (објективна вредност) земено за заштита на кредитниот ризик

Проценката на објективната вредност на обезбедувањето и други зголемувања на обезбедувањата за финансиските средства се прикажани во следната табела:

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>																
<i>Вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност</i>																
Првокласни инструменти за обезбедување																
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	-	-	2.035.763	1.841.625	-	-	-	-	-	-	319	263	139.296	208.525	2.175.378	2.050.413
државни хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
државни безусловни гаранции	-	-	3.950.000	1.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.950.000	1.250.000
банкарски гаранции	-	-	2.267.013	2.825.858	-	-	-	-	-	-	112	32	2.369.664	2.755.214	4.636.789	5.581.104
Гаранции од друштва за осигурување и полиси за осигурување	-	-	10.413.527	9.763.110	-	-	-	-	-	-	4.282	3.325	140	40	10.417.948	9.766.475
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштва за осигурување)	-	-	3.736.436	3.382.225	-	-	-	-	-	-	-	-	54.000	-	3.790.436	3.382.225
Гаранции од физички лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залог на недвижен имот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	-	-	55.947.995	50.628.730	-	-	-	-	-	-	850.107	117.868	2.304.708	2.042.201	59.102.811	52.788.799
имот за вршење дејност	-	-	44.872.978	42.792.940	-	-	-	-	-	-	246.146	6.152	6.661.264	6.173.129	51.780.388	48.972.221
Залог на подвижен имот	-	-	7.980.264	7.431.095	-	-	-	-	-	-	62.762	1.053	722.239	413.408	8.765.265	7.845.556
Останати видови на обезбедување	-	-	6.927.988	8.058.168	-	-	-	-	-	-	246	57	2.459.580	2.271.502	9.387.814	10.329.727
Вкупна вредност на обезбедувањето на кредитната изложеност	-	-	138.131.965	127.973.751	-	-	-	-	-	-	1.163.974	128.750	14.710.891	13.864.019	154.006.829	141.966.520

Објективната вредност на обезбедувањето која е прикажана во белешка 2.1.Б е утврдена од страна на локалните овластени проценители и претставува вредност која е реална за законските сопственици на средствата.

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
	<i>во илјади денари</i>																	
Нерезиденти	-	-	2.146.273	44.882	865.884	909.482	-	-	-	-	29	443	-	-	1.900.355	2.845.224	4.912.541	3.800.031
Земјоделство, шумарство и рибарство	-	-	1.288.935	1.139.297	-	-	-	-	-	-	158	95	-	-	95.861	34.264	1.384.954	1.173.656
Рударство и вадење на камен	-	-	61.579	25.022	-	-	-	-	-	-	45	21	-	-	15.873	4.709	77.497	29.752
Прехрамбена индустрија	-	-	2.014.787	1.466.251	-	-	-	-	-	-	447	116	-	22	84.251	64.632	2.099.485	1.531.021
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	-	-	383.959	351.432	-	-	-	-	-	-	182	89	-	5	61.686	46.774	445.827	398.300
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	-	-	485.778	460.371	-	-	-	-	-	-	165	382	-	1	205.771	187.632	691.714	648.386
Производство на метали, машини, алати и опрема	-	-	1.163.063	976.475	-	-	-	-	-	-	302	105	1	-	209.254	306.238	1.372.620	1.282.818
Останата преработувачка индустрија	-	-	1.421.191	1.140.375	-	-	-	-	-	-	165	132	63	65	236.284	376.277	1.657.703	1.516.849
Снабдување со електрична енергија, гас, пара и климатизација	-	-	12.396.860	9.719.860	-	-	-	-	-	-	127	125	19	11	1.544.806	730.392	13.941.812	10.450.388
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	-	-	34.994	22.962	-	-	-	-	-	-	1.250	1.241	26	39	5.467	7.969	41.737	32.211
Градежништво	-	-	7.440.367	6.733.032	-	-	-	-	-	-	2.351	1.340	68	28.471	5.367.208	4.571.126	12.809.994	11.333.969
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	-	-	10.826.733	9.203.678	-	-	-	-	-	-	2.717	2.038	2.715	415	3.931.052	2.848.003	14.763.217	12.054.134
Транспорт и складирање	-	-	3.292.863	3.261.094	-	-	-	-	-	-	715	532	76	213	1.104.547	1.053.916	4.398.201	4.315.755
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	-	-	2.307.867	1.779.894	-	-	-	-	-	-	625	550	457	436	54.199	32.514	2.363.148	1.813.394

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.1 Кредитен ризик (продолжение)
В Концентрација на кредитниот ризик по сектори и дејности (продолжение)

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>																		
Информации и комуникации	-	-	262.982	266.130	-	-	-	-	-	-	193	146	70	381	63.572	14.359	326.817	281.016
Финансиски дејности и дејности на осигурување	-	-	159.728	3.113	-	-	-	-	9.829.457	12.453.720	436	379	735.896	763.713	2.309.688	2.624.133	13.035.205	15.845.058
Дејности во врска со недвижен имот	-	-	3.989.978	2.951.440	-	-	-	-	-	-	68	40	9	35	7.414	46.272	3.997.469	2.997.787
Стручни, научни и технички дејности	-	-	512.417	383.684	-	-	-	-	-	-	305	237	4	325	257.386	222.314	770.112	606.560
Административни и помошни услужни дејности	-	-	681.483	528.362	-	-	-	-	-	-	786	340	6.796	3.933	411.926	383.962	1.100.991	916.597
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	-	-	-	-	15.210.905	13.262.886	-	-	-	-	2	-	9	9	-	-	15.210.916	13.262.895
Образование	-	-	474.284	562.332	-	-	-	-	-	-	27	38	-	-	175.543	165.126	649.854	727.496
Дејности на здравствена и социјална заштита	-	-	683.847	490.495	-	-	-	-	-	-	84	61	8	-	22.791	22.535	706.730	513.091
Уметност, забава и рекреација	-	-	52.975	16.980	-	-	-	-	-	-	326	190	6	1	1.443	10.859	54.750	28.030
Други услужни дејности	-	-	210.387	10.191	-	-	-	-	-	-	397	248	3.003	303	2.723	1.801	216.510	12.543
Дејности на домаќинствата како работодавачи, дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дејности на екстериторијални организации и тела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физички лица	-	-	35.255.395	30.350.225	-	-	-	-	-	-	16.665	13.856	1.124	1.352	1.661.467	1.565.406	36.934.651	31.930.839
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	-	-	141.230	101.551	-	-	-	-	-	-	422	372	494	10.105	4.562	5.186	146.708	117.214
Вкупно	-	-	87.689.955	71.989.128	16.076.789	14.172.368	-	-	9.829.457	12.453.720	28.989	23.116	750.844	809.835	19.735.129	18.171.623	134.111.163	117.619.790

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Г Концентрација на кредитниот ризик по географска локација

	Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти		Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		Вложувања во финансиски средства кои се чуваат до достасување		Парични средства и парични еквиваленти		Побарувања за провизии и надомести		Останати побарувања		Вонбилансни изложености		Вкупно	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>																		
Географска локација																		
Република Северна Македонија	-	-	85.450.478	71.871.744	15.210.905	13.262.886	-	-	9.065.941	9.878.381	28.798	22.580	255.108	339.449	15.585.963	12.766.839	125.597.193	108.141.879
Земји-членки на Европската унија	-	-	153.517	5.075	-	-	-	-	692.207	1.884.475	35	6	166.706	166.537	31.331	6.318	1.043.796	2.062.411
Европа (останато)	-	-	2.082.347	98.831	865.884	909.482	-	-	71.309	690.864	155	530	329.030	303.849	2.843.138	4.277.480	6.191.863	6.281.036
Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји-членки на ОЕЦД)	-	-	3.364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.364	-
Останато (наведете ја поединечно изложеноста која претставува повеќе од 10% од вкупната кредитна изложеност)	-	-	249	13.478	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1.274.697	1.120.986	1.274.947	1.134.464
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	87.689.955	71.989.128	16.076.789	14.172.368	-	-	9.829.457	12.453.720	28.989	23.116	750.844	809.835	19.735.129	18.171.623	134.111.163	117.619.790

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.1 Кредитен ризик (продолжение)

Д Анализа на кредитниот ризик на средствата кои се мерат по објективна вредност преку билансот на успех

	Средства за тргување				Финансиски средства по објективна вредност преку Билансот на успех определни како такви при почетното признавање								Вкупно	
	Должнички хартии од вредност за тргување		Сопственички хартии од вредност за тргување		Должнички хартии од вредност		Сопственички хартии од вредност		Кредити на и побарувања од банки		Кредити на и побарувања од други комитенти			
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>во илјади денари</i>														
Сметководствена вредност на финансиските средства кои се мерат по објективна вредност														
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
категија на ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Ликвидносен ризик претставува ризик Банката да не може да обезбеди доволно средства за намирање на своите обврски во моментот на нивното достасување, или истите да ги намира со многу повисоки трошоци.

Ликвидносниот ризик може да се појави на страната на изворите на финансирање (ризик од финансирање) и на страна на ликвидната актива (пазарен ликвидносен ризик). Ризикот од финансирање претставува ризик Банката да не може да ги подмири барањата на депонентите за одлив на депозити, при што е принудена да ги обезбеди потребните средства со повисоки трошоци. Според тоа, следењето на изворите на финансирање е многу значајно за Банката. Најзначаен извор на финансирање за Банката е депозитната база на клиентите; дополнително Банката може да обезбеди ликвидност на меѓубанкарскиот пазар или директно од НБРСМ. Пазарниот ликвидносен ризик е поврзан со пазарната вредност на ставките кои се дел од ликвидната актива на Банката. Овој ризик се јавува во услови на значајно намалување на пазарната вредност на одреден финансиски инструмент, при што Банката нема да има доволно ликвидни средства за да ги подмири своите ликвидносни потреби.

Управување со ризик на ликвидност

Банката настојува да одржува адекватна ликвидносна позиција, односно да одржува соодветно ниво на ликвидни средства и стабилни извори на финансирање во секој момент, со цел да ја поддржи деловната стратегија и активностите на Банката.

Дирекцијата за средства, ликвидност и управување со актива и пасива ја следи ликвидноста на дневно ниво врз основа на информации од релевантните сектори, во однос на ликвидносниот профил на нивните финансиски средства и обврски, како и детали за проектираните парични текови кои произлегуваат од планираните активности. Дирекцијата за средства, ликвидност и управување со актива и пасива одржува портфолио на ликвидни средства, главно составени од ликвидни хартии од вредност, со цел да се обезбеди соодветно ниво на ликвидност на Банката.

Политиката за управување со ликвидносен ризик е предмет на разгледување и одобрување од Одборот за управување со ризици и Надзорниот Одбор. Извештаите за ликвидност ја прикажуваат ликвидносната позиција на Банката и се доставуваат до НБРСМ на месечна основа.

Изложеност на ризик на ликвидност

Банката има пристап до различни извори за финансирање. Средствата се обезбедуваат преку широк спектар на инструменти вклучувајќи депозити, кредитни линии и акционерски капитал. Ова ја зголемува флексибилноста за финансирање, ја ограничува зависноста од поодделни извори на финансирање и ги намалува трошоците. Банката настојува да одржува адекватни извори на финансирање кои се диверзифицирани според продукт, договорна страна и рочност и имаат висока стабилност. Во оваа насока, главен извор за финансирање на Банката се депозитите на клиентите кои претставуваат еден од најстабилните извори на финансирање. Банката континуирано го проценува ликвидносниот ризик со идентификување и следење на промените во финансирањето кои се потребни за исполнување на целите на работењето поставени во стратегијата на Банката.

Исто така, како дел од стратегијата за управување со ризикот на ликвидност, Банката одржува портфолио на високоликвидни средства.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност)**

	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2025 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	12.680.013	-	-	6.546.394	-	-	19.226.407
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.450.863	3.155.819	17.741.378	12.978.591	24.087.035	30.590.661	90.004.347
Вложувања во хартии од вредност	533.524	298.783	2.968.433	1.924.296	2.790.205	7.597.124	16.112.365
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.507.926	-	-	-	-	-	1.507.926
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	2.115	-	-	-	-	-	2.115
Вкупна финансиски средства	16.174.441	3.454.602	20.709.811	21.449.281	26.877.240	39.556.628	128.222.003
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	4.387.769	2.152.504	610	-	-	-	6.540.883
Депозити на други комитенти	49.795.157	5.108.666	24.581.162	7.967.318	2.341.314	711.110	90.504.727
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	142.424	731	1.681.946	1.075.044	2.132.873	2.047.535	7.080.553
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	238.872	-	-	-	-	-	238.872
Одложени даночни обврски	51.576	-	-	-	-	-	51.576
Останати обврски	788.817	15.647	66.173	82.698	198.277	172.331	1.323.943
Вкупно финансиски обврски	55.404.616	7.277.548	26.329.891	9.125.060	4.672.464	2.930.976	105.740.555
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	1.557.630	507.721	2.878.680	409.786	2.135.016	305.507	7.794.341
Вонбилансна пасива	1.941.461	2.032.439	7.831.153	3.775.231	5.620.900	94.273	21.295.458
Рочна неусогласеност	(39.614.452)	(5.347.664)	(10.572.553)	8.958.776	18.718.892	36.836.886	8.980.331

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.2 Ризик на ликвидност (продолжение)****Анализа според достасаност на финансиските средства и обврски (преостаната рочност) (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно
2024 (претходна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	16.321.401	1.359.470	-	4.957.558	-	-	22.638.429
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	1.340.231	2.893.778	14.638.809	10.633.125	18.499.577	26.272.961	74.278.481
Вложувања во хартии од вредност	1.297.736	853.035	1.141.916	981.557	4.400.947	5.532.811	14.208.002
Вложувања во придружени друштва	-	-	-	-	-	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.424.193	-	-	-	-	-	1.424.193
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна финансиски средства	20.383.561	5.106.283	15.780.725	16.572.240	22.900.524	33.174.615	113.917.948
Финансиски обврски							
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	6.784.511	-	610	-	-	-	6.785.121
Депозити на други комитенти	45.477.399	3.006.640	18.921.815	9.076.460	3.530.247	1.482.067	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	141.074	786	598.106	783.950	1.936.176	787.977	4.248.069
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	-	-	-	-	-	90.688
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	785.440	-	-	-	-	-	785.440
Вкупно финансиски обврски	53.279.112	3.007.426	19.520.531	9.860.410	5.466.423	2.270.044	93.403.946
Вонбилансни ставки							
Вонбилансна актива	1.139.012	671.207	3.446.579	284.832	2.329.948	397.750	8.269.328
Вонбилансна пасива	1.187.708	3.162.871	6.970.416	3.040.770	4.621.572	408.868	19.392.205
Рочна неусогласеност	(32.944.248)	(392.807)	(7.263.643)	3.955.892	15.142.477	30.893.453	9.391.125

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.2 Ризик на ликвидност

Мерењето и управувањето на ликвидносниот ризик во Банката се спроведува на две нивоа:

- статичен аспект, односно тековната изложеност кој опфаќа пресметка на интерни ликвидносни показатели, рочната структура на активата (побарувањата) и пасивата (обврските), стапка на покриеност со ликвидност, движењето и стабилноста на изворите на средства и нивната концентрација и останатите законски пропишани методи за следење на изложеноста на ликвидносен ризик.
- forward looking аспект, односно стрес тестирање на изложеноста на Банката на ликвидносен ризик.

Целокупната оценка на ликвидносната позиција на Банката се спроведува во рамките на ПИЛ процесот. Целта на ПИЛ е да го одрази ликвидносниот профил на ризичност на Банката, преку користење на различни пристапи за следење и управување со овој ризик и да го информира Управниот одбор на Банката за проценетите моментални и потенцијални ризици на кои Банката е изложена или може да биде изложена.

Дополнително, за потребите на оперативното работење, Банката спроведува планирање на потребите за ликвидност на дневна основа, исполнувањето на законската обврска за задолжителната резерва во денари и девизи, анализата на денарската и девизната оперативна ликвидност, сопствените средства и стапката на адекватност на капиталот. Раководството на Банката ги следи состојбите на тековните сметки и депозитите на дневна основа и врз база на своето искуство ги одредува критичните денови кои влијаат врз ликвидноста на Банката, односно значајните датуми кои влијаат врз одливот на средства. Врз основа на идентификација на расположливите средства и определените, дневни потреби на пари, се донесува одлука за соодветната употреба на средствата.

Банката управува со ризикот на ликвидност преку постојано набљудување на достасаноста на средствата и обврските.

Анализата според достасаноста на финансиските средства и обврски, вклучително билансна и вонбилансна на 31 декември 2025 година, е изработена според преостанатите договорни достасувања, односно преостанатиот период од датумот на известување до договорниот датум на достасување. Прикажаните износи во анализите не се намалени за износите на акумулираната амортизација, исправка на вредност и издвоената посебна резерва. Постојат индикации за неусогласеност во определени рочни блокови на 31 декември 2025 година. Основна причина за гореспоменатата неусогласеност лежи во фактот што краткорочните извори на средства се искористуваат за одобрување на кредити со подолг временски период на достасување, што претставува карактеристика на банкарскиот сектор. За потребите на управување со ликвидносниот ризик, Банката изработува и очекувана рочна структура во која е вграден елементот на предвидување и истата укажува на стабилна ликвидносна позиција.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик

Под пазарен ризик се подразбира ризик од загуба како последица на промена на цената на финансиските инструменти и стоките наменети за тргување. Пазарен ризик е ризикот кој произлегува од промените во пазарните цени, промена во каматните стапки, промена во цена на капиталот, девизните курсеви и кредитните маргини (кои не се однесуваат на промена во кредитната способност на должникот / издавачот на хартии од вредност) и нивното влијание на приходот на Банката или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Целта на управување со пазарен ризик е Банката да управува и да ја контролира изложеноста на овој ризик во рамки на прифатливи параметри, со оптимизирање на повратот.

Управување со пазарни ризици

Изложеност на каматен ризик - портфолио на банкарски активности

Под ризик од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарските активности се подразбира ризик од загуба којшто произлегува од неповолните промени на каматните стапки кои што влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности на Банката. Банката е изложена на ризик од промена на каматните стапки како резултат на тоа што каматно-чувствителните средства и каматно-чувствителните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи.

Во случај на средства и обврски со променливи каматни стапки, Банката е исто така изложена на основниот ризик, кој произлегува од различниот период на менување на променливите каматни стапки на средствата и обврските, како резултат на промената на референтната каматна стапка со која се врзани, како што се на пример ЕУРИБОР, ЛИБОР, референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата и други каматни стапки.

Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати, со пазарните каматни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката и пазарните трендови.

Активностите за управување со средствата и обврските се спроведуваат од аспект на сензитивноста на Банката на промените на каматните стапки. Генерално, Банката ги следи промените на каматните стапки на средствата и обврските преку остварените каматни маргини, а воедно и трендовите на пазарот и опкружувањето.

Банката дополнително врши анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски на промени, со примена на различни стрес сценарија на промена на каматните стапки.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

Анализата на сензитивноста на Банката на зголемување или намалување на пазарните каматни стапки (земајќи во предвид симетрични движења на кривата на принос и постојаност на позициите во билансот на состојба) е следнава:

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик

А Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските

	Добивка/ Загуба	Сопствени средства	Актива пондерирана според ризици	Стапка на адекватност на капиталот
	во илјади денари	во илјади денари	во илјади денари	во %
2025 (тековна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	2.147.159	20.235.387	104.212.535	19.42%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	227.571	20.462.958	113.155.242	18.08%%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(168.065)	20.294.893	112.987.177	17.96%%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(7.904.916)	12.558.042	105.250.326	11.93%%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(168.065)	20.067.322	104.044.470	19.29%%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(7.904.916)	12.330.471	96.307.619	12.80%%
Впливање на секторските шокови врз нефункционалните кредити (влошување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.342.390)	18.892.997	102.870.145	18.37%%
Влошување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(4.693.748)	15.541.639	99.518.787	15.62%%
Влошување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(2.471.031)	17.764.356	101.741.504	17.46%%
Ненаплатливост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(2.846.070)	17.389.317	101.366.465	17.15%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население, во зависност од промената на макроекономските фактори (промена во БДП, инфлација, стапка на невработеност, стапка на промена на расположлив доход)	(1.152.654)	19.082.733	103.059.881	18.52%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 15%	(274.880)	19.960.507	103.937.655	19.20%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 30%	(653.487)	19.581.900	103.559.048	18.91%%
Влошување на показателот ДТИ кај сегментот население за 50%	(1.796.079)	18.439.308	102.416.456	18.00%%
Влошување на изложеностите на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица за една ризична категорија	(170.307)	20.065.080	104.042.228	19.29%%
Премин на нефункционален статус на 30% од изложеноста на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица	(330.417)	19.904.970	103.882.118	19.16%%
Премин на изложеноста на ризик на земја во Г ризична категорија (најголема изложеност кон поединечна земја)	(2.211.063)	18.024.324	102.001.472	17.67%%
Премин на нефункционален статус на изложеноста на ризик на земја за соодветна стапка на премин на нефункционален статус по спроведено влошување на кредитниот рејтинг на земјата од страна на S&P за две категории	(361.850)	19.873.537	103.850.685	19.14%%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	83,120	20,318,507	104,212,535	19.50%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	55,535	20,290,922	104,212,535	19.47%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	27,950	20,263,337	104,212,535	19.44%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(26,984)	20,208,404	104,212,535	19.39%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(55,078)	20,180,309	104,212,535	19.36%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(82,881)	20,152,506	104,212,535	19.34%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)

A Анализа на чувствителноста на промените на пазарниот ризик на средствата и обврските (продолжение)

	Добивка/ Загуба во илјади денари	Сопствени средства во илјади денари	Актива пондерирана според ризици во илјади денари	Стапка на адекватност на капиталот во %
2024 (претходна година)				
Износ пред анализи на чувствителност/стрес-тестови (состојба на 31.12.2024)	1.853.097	17.895.019	94.493.685	18.94%
Ефекти од примена на сценарија				
Ризик од промена на девизен курс (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Девалвација на денарот во однос на другите валути 20%	369.299	18.264.318	103.821.769	17.59%
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(197.051)	18.067.267	103.624.718	17.44%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.451.453)	11.812.865	97.370.316	12.13%
Сценарио: Применета е стапка на исправка на вредност на новите ССП од 30% (законски минимум)				
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките нефункционални кредити	(197.051)	17.697.968	94.296.634	18.77%
Пропорционален пораст на нефункционалните кредити за 30% од постоечките редовни кредити (екстреман шок)	(6.451.453)	11.443.566	88.042.232	13.00%
Влијание на секторските шокови врз нефункционалните кредити (вложување на портфолиото кај одделни сектори)	(1.070.380)	16.824.639	93.423.305	18.01%
Вложување на кредитната изложеност кај петте најголеми клиенти, нефинансиски правни лица	(3.462.747)	14.432.272	91.030.938	15.85%
Вложување на кредитната изложеност кај клиентите, нефинансиски правни лица, со ЦЦЦ рејтинг	(1.429.387)	16.465.632	93.064.298	17.69%
Ненаплативост на кредитната изложеност од клиентите која е обезбедена со корпоративни гаранции	(3.137.993)	14.757.026	91.355.692	16.15%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население, во зависност од промената на макроекономските фактори (промена во БДП, инфлација, стапка на невработеност, стапка на промена на расположлив доход)	(1.160.236)	16.734.783	93.333.449	17.93%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 15%	(281.357)	17.613.662	94.212.328	18.70%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 30%	(692.157)	17.202.862	93.801.528	18.34%
Вложување на показателот ДТИ кај сегментот население за 50%	(1.742.829)	16.152.190	92.750.856	17.41%
Вложување на изложеностите на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица за една ризична категорија	(133.321)	17.761.698	94.360.364	18.82%
Премин на нефункционален статус на 30% од изложеноста на ризик на земја кон нефинансиски правни и физички лица	(211.821)	17.683.198	94.281.864	18.76%
Премин на изложеноста на ризик на земја во Г ризична категорија (најголема изложеност кон поединечна земја)	(1.687.857)	16.207.162	92.805.828	17.46%
Премин на нефункционален статус на изложеноста на ризик на земја за соодветна стапка на премин на нефункционален статус по спроведено вложување на кредитниот рејтинг на земјата од страна на S&P за две категории	(244.769)	17.650.250	94.248.916	18.73%
Ризик од промена на каматните стапки (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Зголемување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	73.731	17.968.751	94.493.685	19.02%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	49.333	17.944.352	94.493.685	18.99%
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	24.934	17.919.953	94.493.685	18.96%
Намалување на варијабилните каматни стапки во активата и пасивата:				
Промена на каматните стапки за 100 базични поени	(22.524)	17.872.496	94.493.685	18.91%
Промена на каматните стапки за 200 базични поени	(47.909)	17.847.110	94.493.685	18.89%
Промена на каматните стапки за 300 базични поени	(72.277)	17.822.743	94.493.685	18.86%
Ризик од промена на пазарната цена кај вложувањата во сопственички хартии од вредност (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				
Комбинирани сценарија, ако има (наведете ги одделно различните сценарија, вклучително и основните карактеристики на сценариото)				

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***2. Управување со ризиците (продолжение)****2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.1 Анализа на чувствителноста на средствата и обврските на промени на пазарниот ризик (продолжение)****Б Анализа на вредноста изложена на пазарен ризик за портфолиото за тргување**

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)	состојба на 31 декември	просечна вредност	највисока вредност (максимум)	најниска вредност (минимум)
<i>во илјади денари</i>								
Вредност изложена на ризик кај каматоносните инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај инструментите во странска валута	-	-	-	-	-	-	-	-
Вредност изложена на ризик кај сопственичките инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Варијанса (ефект на нетирање)	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-	-	-

Согласно “Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот” Банката не утврдува капитал потребен за покривање на пазарните ризици за портфолиото за тргување, поради што на 31 декември 2025 и 2024 година нема портфолиото за тргување.

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување)

А Анализа на чувствителноста на промени на каматните стапки

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2025 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	1.344.718
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	0
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(124.920)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	2.086.480
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	(196)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	109.441
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		3.415.523
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		20.235.387
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		16,88%

ИЗВЕШТАЈ

за промена на економската вредност за позиции од портфолиото на банкарски активности на 31.12.2024 година

во илјади денари

	Позиција	Валута	Износ
	1	2	3
1.1	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл ЕУР	1.016.032
1.2	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД кл УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД кл УСД	0
1.3	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА ЕУР (ФКС + ВКС + ПКС)	ЕУР	(112.879)
1.4	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА МКД (ФКС + ВКС + ПКС)	МКД	1.504.868
1.5	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА остан (ФКС + ВКС + ПКС)	остан	(191)
1.6	НЕТО ПОНДЕРИРАНА ПОЗИЦИЈА ЗА ВАЛУТА УСД (ФКС + ВКС + ПКС)	УСД	115.511
2	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ - ПРОМЕНА НА ЕКОНОМСКАТА ВРЕДНОСТ НА ПОРТФОЛИОТО НА БАНКАРСКИ АКТИВНОСТИ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)		2.523.341
3	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		17.895.019
4	ВКУПНА ПОНДЕРИРАНА ВРЕДНОСТ/СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА (2/3*100)		14,10%

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025**

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2. Управување со ризиците (продолжение)**2.3 Пазарен ризик (продолжение)****2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки**

<i>во илјади денари</i>	до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматоносни средства / обврски
2025 (тековна година)							
Финансиски средства							
Парични средства и парични еквиваленти	5.100.980	-	-	-	-	-	5.100.980
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	27.880.032	6.509.161	19.031.085	7.995.007	11.175.236	14.117.290	86.707.811
Вложувања во хартии од вредност	498.815	298.783	2.944.153	1.830.576	2.739.586	7.387.111	15.699.024
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	33.479.827	6.807.944	21.975.238	9.825.583	13.914.822	21.504.401	107.507.815
Финансиски обврски							
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање							-
Депозити на банки	2.141.439	2.152.325	-	-	-	-	4.293.764
Депозити на други комитенти	10.400.932	5.032.366	24.203.862	7.710.798	1.862.327	-	49.210.285
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	685.179	492.631	2.150.647	396.651	1.286.851	1.972.964	6.984.923
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	13.227.550	7.677.322	26.354.509	8.107.449	3.149.178	1.972.964	60.488.972
Нето билансна позиција	20.252.277	(869.378)	(4.379.271)	1.718.134	10.765.644	19.531.437	47.018.843
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна нето-позиција	20.252.277	(869.378)	(4.379.271)	1.718.134	10.765.644	19.531.437	47.018.843

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)**2.3.2 Анализа на ризикот од промена на каматните стапки на финансиските средства и обврски (без средства за тргување) (продолжение)****Б Анализа на усогласеноста на каматните стапки (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>		до 1 месец	од 1 до 3 месеци	од 3 до 12 месеци	од 1 до 2 години	од 2 до 5 години	над 5 години	Вкупно каматносни средства / обврски
2024 (претходна година)								
Финансиски средства								
Парични средства и парични еквиваленти	2.785.750	1.359.470	-	-	-	-	-	4.145.220
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	25.592.140	4.456.252	17.673.936	5.237.467	7.246.356	10.630.244		70.836.395
Вложувања во хартии од вредност	1.262.192	835.233	1.124.086	964.686	4.310.930	5.388.964		13.886.091
Останата неспомната каматочувствителна актива	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски средства	29.640.082	6.650.955	18.798.022	6.202.153	11.557.286	16.019.208		88.867.706
Финансиски обврски								
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање								-
Депозити на банки	5.503.803	-	-	-	-	-	-	5.503.803
Депозити на други комитенти	8.636.016	3.581.169	18.663.054	8.751.451	3.055.184	15.426		42.702.300
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	1.235.648	492.737	563.699	292.074	860.153	662.407		4.106.718
Субординирани обврски и хибридни инструменти	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати неспомнати каматочувствителни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно каматочувствителни финансиски обврски	15.375.467	4.073.906	19.226.753	9.043.525	3.915.337	677.833		52.312.821
Нето билансна позиција	14.264.615	2.577.049	(428.731)	(2.841.372)	7.641.949	15.341.375		36.554.885
Вонбилансни каматочувствителни активни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Вонбилансни каматочувствителни пасивни позиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето вонбилансна позиција	-	-	-	-	-	-		-
Вкупна нето-позиција	14.264.615	2.577.049	(428.731)	(2.841.372)	7.641.949	15.341.375		36.554.885

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.3 Пазарен ризик (продолжение)

2.3.3 Валутен ризик

Валутен ризик е ризик од загуба поради промена на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Изложеноста на валутен ризик зависи од износот на билансните и вонбилансните позиции кои се деноминирани во девизи или во денари со валутна клаузула, како и движењето на меѓу валутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути.

Целта на Банката во управувањето со валутниот ризик е максимизирање на стабилноста и профитабилноста, преку примена на оптимална валутна структура на средствата и обврските.

Банката има воспоставено Политика за управување со валутен ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот одбор и истата редовно се ревидира на годишна основа. Политиката ги дефинира основните цели, оценка на капацитетот на Банката за преземање валутен ризик и оценка на профилот на ризичност, организациска поставеност на функцијата за управување со валутниот ризик, основни елементи на управување со валутен ризик, односно системот за управување со валутен ризик и процесот на управување со валутниот ризик, прифатливи инструменти за заштита од или намалување на изложеноста на валутниот ризик, внатрешна контрола и основни елементи на процесот на интерно утврдување и оценка на потребната адекватност на капиталот на Банката.

Методите за мерење на валутниот ризик вклучуваат: анализа на изложеноста на валутен ризик по позиции и збирно, валутна структура на Билансот на состојба, валутна структура на девизните средства, стрес-тестирање и други методи.

Главниот принцип на Политиката на Банката за управување со валутниот ризик е да оствари и одржува усогласеност на нејзините побарувања во странска валута (средства во странска валута), како минимум, во однос на нејзините вкупни обврски во странска валута (обврски во странска валута). Исто така, овој однос се одржува и од перспектива на достасаноста на обврските и побарувањата во странска валута.

Ваквиот однос во Билансот на состојба обезбедува дека Банката е во состојба да ги покрива загубите од курсни разлики кои потекнуваат од нејзините обврски преку курсните разлики кои произлегуваат од нејзините побарувања, дури и во услови на чести промени на девизните курсеви. Табелите подолу ја сумираат нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Банката на 31 декември 2025 и 2024 година.

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.3 Пазарен ризик (продолжение)
2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/обврски							Други валути	Вкупно
	во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД					
2025 (тековна година)									
Монетарни средства									
Парични средства и парични еквиваленти	11.030.772	7.729.562	225.313	-	-	-	-	240.668	19.226.315
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	56.977.187	30.454.273	-	-	-	-	-	-	87.431.460
Вложувања во хартии од вредност	11.844.977	3.400.628	865.892	-	-	-	-	-	16.111.497
Вложувања во придружени друштва	1.368.843	-	-	-	-	-	-	-	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	1.134.532	493.587	2.080	-	-	-	-	1.448	1.631.647
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства	2.115	-	-	-	-	-	-	-	2.115
Вкупо монетарни средства	82.358.426	42.078.050	1.093.285	-	-	-	-	242.116	125.771.877
Монетарни обврски									
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити на банки	2.463	6.467.924	44.774	-	-	-	-	25.722	6.540.883
Депозити на други комитенти	60.117.537	27.861.831	1.571.534	-	-	-	-	953.830	90.504.732
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	2.102.585	4.970.115	-	-	-	-	-	-	7.072.700
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	238.872	-	-	-	-	-	-	-	238.872
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	362.557	1.015.602	32.526	-	-	-	-	6.100	1.416.785
Вкупно монетарни обврски	62.824.014	40.315.472	1.648.834	-	-	-	-	985.652	105.773.972
Нето-позиција	19.534.412	1.762.578	(555.549)	-	-	-	-	(743.536)	19.997.905

ХАЛК БАНКА АД Скопје
Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025
(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)
2. Управување со ризиците (продолжение)
2.3 Пазарен ризик (продолжение)
2.3.3 Валутен ризик (продолжение)

	МКД	ЕУР	УСД	наведете ги одделно валутите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните монетарни средства/ обврски					Други валути	Вкупно
<i>во илјади денари</i>										
2024 (претходна година)										
Монетарни средства										
Парични средства и парични еквиваленти	10.016.573	11.647.037	232.382	-	-	-	-	737.158	22.633.150	
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредити на и побарувања од други комитенти	45.035.168	26.720.541	-	-	-	-	-	-	71.755.709	
Вложувања во хартии од вредност	9.385.652	3.911.931	909.493	-	-	-	-	-	14.207.076	
Вложувања во придружени друштва	1.368.843	-	-	-	-	-	-	-	1.368.843	
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати побарувања	1.057.479	466.673	1.753	-	-	-	-	238	1.526.143	
Заложени средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Одложени даночни средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вкупно монетарни средства	66.836.715	42.746.182	1.143.628	-	-	-	-	737.396	111.490.921	
Монетарни обврски										
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Депозити на банки	2.454	6.713.178	316	-	-	-	-	69.173	6.785.121	
Депозити на други комитенти	50.026.426	28.610.039	1.991.968	-	-	-	-	866.195	81.494.628	
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски по кредити	134.923	4.111.947	-	-	-	-	-	-	4.246.870	
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688	-	-	-	-	-	-	-	90.688	
Одложени даночни обврски	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Останати обврски	374.187	490.729	10.796	-	-	-	-	3.097	878.809	
Вкупно монетарни обврски	50.628.678	39.925.893	2.003.080	-	-	-	-	938.465	93.496.116	
Нето-позиција	16.235.037	2.820.289	(859.452)	-	-	-	-	(201.069)	17.994.805	

2. Управување со ризиците (продолжение)

2.4. Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризик од загуба поради несоодветни или слаби интерни процеси, несоодветни вработени и несоодветни или слаби системи на Банката, како и надворешни настани.

Банката има воспоставено Политика за управување со оперативниот ризик, која е усвоена од страна на Надзорниот Одбор на Банката. Во политиката се дефинирани основните цели, управување со оперативниот ризик (системи и процеси на управување со оперативниот ризик), организациска поставеност, систем на известување, внатрешна контрола и сл., како и мерење и следење на оперативниот ризик (клучни ризични индикатори, евалуација на оперативниот ризик). Дополнително, методи кои ги користи Банката за идентификација и оценка на оперативниот ризик претставува само-оценката на оперативниот ризик (RSA) и оценка на чувствителноста преку метод на сценарио анализа (HLLF).

Во рамките на Апетитот за ризик и Стратегијата за управување со ризици, Банката го има дефинирано прифатливото ниво на изложеност на оперативниот ризик.

За целите на пресметката на адекватност на капитал, Банката користи пристап на базичен индикатор за утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативен ризик.

3. Адекватност на капиталот

НБРСМ е централна банка која претставува главен регулатор во банкарскиот сектор која ја пропишува методологијата за пресметка на стапката на адекватност на капиталот во согласност со меѓународните стандарди. Банката е под директна супервизија од страна на регулаторот која го следи исполнувањето на стапката на адекватноста на капиталот и одржувањето на заштитените слоеви на капиталот.

Банката е должна да располага со адекватно ниво на сопствени средства во зависност од природата, видот и обемот на финансиските активности и висината на ризиците кои произлегуваат од извршувањето на овие активности (адекватност на капиталот).

Банката е должна да работи на начин кој ќе овозможи постојано да биде способна и да ги исполни сите обврски (солвентност).

Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот која не може да биде пониска од 8% од сопствените средства на Банката, наспроти вкупната актива пондерирана според ризик. На овој износ НБРСМ има утврдено капитален додаток од 5,50%, со што минималното потребно ниво на капитал за 2025 година која банката беше должна да го одржува заради покривање на ризиците на кои е изложена изнесуваше 13,50%. Согласно одлуката од регулаторот за минималното потребно ниво на капитал коешто Банката треба да го одржува во текот на 2026 година останува непроменет и изнесува 5,50%. Согласно насоките во текот на 2026 година Банката е должна да одржува стапка на адекватност на капиталот од најмалку 13,50%.

Вкупната актива пондерирана според ризикот претставува збир на активата пондерирана според кредитниот ризик, валутниот ризик, пазарниот и оперативниот ризик.

Сопствените средства претставуваат збир од основниот капитал и дополнителниот капитал. При тоа основниот капитал се состои од редовен основен капитал (РОК) и додатен основен капитал (ДОК), а Банката е должна да одржува најмалку:

- Стапка на РОК во износ од 4,5% од активата пондерирана според ризиците, и
- Стапка на основниот капитал во износ од 6% од активата пондерирана според ризиците.

РОК вклучува капитални инструменти од РОК, премија од продажбата на капиталните инструменти, задолжителна општа резерва, зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва, задржана нераспоредена добивка којашто не е оптоварена со какви било идни обврски, која е искажана во билансот на состојба на Банката и е потврдена со одлука на Собранието на акционери на Банката, тековна добивка или добивка на крајот од годината, доколку се исполнети условите согласно регулативата, како и збирната сеопфатна добивка или загуба, која ги опфаќа останатите добивки или загуби кои не се прикажани во билансот на успех на Банката.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Одбитни ставки од РОК се загубата на крајот на годината или тековна загуба, нематеријалните средства, одложените даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на Банката, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од редовниот основен капитал (откупени сопствени акции), вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката коишто вештачки ги зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од редовниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние кои се држат до пет дена, износот на одбитни ставки од додатниот основен капитал, што го надминува вкупниот износ на додатен основен капитал, вложувања во нефинансиски институции, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката, разлика помеѓу исправката на вредност и посебната резерва утврдена од страна на банката и потребниот износ на исправката на вредноста и посебната резерва, согласно со регулативата за кредитен ризик на НБРСМ.

ДОК вклучува капитални инструменти од ДОК, премија од капиталните инструменти од ДОК, хибридни инструменти.

Одбитни ставки од ДОК износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од додатниот основен капитал, вклучувајќи ги и капиталните инструменти за кои Банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од додатниот основен капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена, износ на одбитни ставки од дополнителниот капитал, којшто го надминува вкупниот износ на дополнителен капитал, трошоци за данок коишто можат да се утврдат во моментот на пресметката.

Дополнителниот капитал вклучува капитални инструменти од дополнителниот капитал, субординирани кредити и премија од капитални инструменти од дополнителниот капитал.

- Одбитни ставки од дополнителниот капитал се износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во сопствени инструменти од дополнителниот капитал, вклучувајќи ги и инструментите за кои банката има договорна обврска да ги купи, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во Банката со кои вештачки се зголемуваат нејзините сопствени средства, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои Банката нема значајно вложување, износот на директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од дополнителниот капитал на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување, со исклучок на оние коишто се држат до пет дена.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Покрај законските барања за висината на адекватноста на капиталот, во Законот за банки предвидено е исполнување на капитални барања за дополнителни заштитни слоеви на капиталот. Основната причина за постоењето на заштитните слоеви на капиталот е да се овозможи зајакнување на солвентната позиција на банките и нивна поголема отпорност на непредвидени загуби во работењето. На тој начин се зајакнува и стабилноста и сигурноста на банкарскиот систем, но и на целокупниот финансиски систем. Станува збор за четири вида заштитни слоеви на капиталот:

- заштитен слој за зачувување на капиталот утврден на ниво од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Сите банки во земјата се должни постојано да го одржуваат заштитниот слој за зачувување на капиталот во висина од 2,5% од активата пондерирана според ризиците. Овој заштитен слој е пропишан со Законот за банките, се однесува на сите банки во земјата и за неговото воведување нема посебна методологија. Во текот на 2024 година, заштитниот слој за зачувување на капиталот изнесуваше 2,5% од активата пондерирана според ризиците;
- противцикличен заштитен слој на капиталот кој може да изнесува до 2,5% од активата пондерирана според ризиците, но и повеќе во зависност од други системски фактори/индикатори. Овој заштитен слој се воведува или зголемува во периоди на значаен кредитен раст, а се намалува или ослободува во периодите кога ќе се промени кредитниот циклус. НБРСМ е должна на квартална основа да ја утврдува потребната стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија и да ја објави нејзината висина, заедно со датумот на примена, доколку е таа поголема од 0%. Заклучно со 31.12.2025 година, противцикличниот заштитен слој за изложености во земјата изнесува 1,75% од активата пондерирана според ризиците, додека противцикличниот заштитен слој за изложености кон други земји се утврдува според висината на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји. Согласно донесените одлуки од Советот на НБРСМ за период од 01.01.2026 до 30.09.2026 утврдена е стапка на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложеностите во Република Северна Македонија во висина од 1,75% и од 01.10.2026 до 31.12.2026 во висина од 2,00%, додека пак противцикличниот заштитен слој за изложености кон други земји останува да се утврдува според висината на стапките што се утврдени од страна на надлежните органи на другите земји;
- заштитен слој на капиталот за системски значајни банки кој може да се движи од 1% до 3,5% од активата пондерирана според ризиците. Целта на заштитниот слој на капиталот за системски значајни банки е да ја зголеми отпорноста на банките коишто се идентификувани како системски значајни банки на неочекувани шокови или загуби коишто можат да настанат во текот на нивното работење. НБРСМ врз основа на пропишаната методологија ги идентификува системски значајните банки и за истото соодветно известува. Во текот на 2025 година, заштитниот слој на капиталот за Банката како системски значајна банка изнесуваше 1,5%;
- системски заштитен слој на капиталот којшто може да се движи од 1% до 3% од активата пондерирана според ризиците и се воведува од страна на гувернерот на Народната банка заради ограничување на ризикот од нарушување на финансискиот систем или на домашната економија. Овој заштитен слој на капиталот може да биде различен за различни банки или групи банки. Во текот на 2025 година, НБРСМ нема утврдено системски заштитен слој на капиталот.

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

Политика на раководството на Банката е да одржува стабилност на капиталот за да ја одржи довербата на инвеститорите, кредиторите и пазарот и да го поддржи идниот развој на бизнисот. Банката, исто така, го има во предвид влијанието кое нивото на капиталот го има на повратот на акционерите како и потребата да одржува сооднос помеѓу повисоките поврати и повисоката задолженост и предностите и сигурноста обезбедени со цврста позиција на капиталот.

Регулираните активности на Банката се во согласност со сите надворешни, пропишани барања во текот на периодот.

3.1 Извештај за сопствените средства

Ред.бр.	Опис	2025	2024
A1.	Сопствени средства	20.235.387	17.895.019
A2.	Основен капитал	20.215.842	17.875.474
A3.	Редовен основен капитал (РОК)	20.215.842	17.875.474
A3.1	Позиции во РОК	20.222.338	17.943.305
A3.1.1.	Капитални инструменти од РОК	14.076.910	14.076.910
A3.1.2.	Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309	306.309
A3.1.3.	Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	3.936.796	2.083.698
A3.1.4.	Задржана нераспоредена добивка	1.414.908	1.414.908
A3.1.5.	(-) Акумулирана загуба од претходни години	-	-
A3.1.6.	Тековна добивка или добивка на крајот на годината	-	-
A3.1.7.	Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	487.415	61.480
A3.2.	(-) Одбитни ставки од РОК	(6.496)	(67.831)
A3.2.01.	(-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	-	-
A3.2.02.	(-) Нематеријални средства	(55.958)	(44.550)
A3.2.03.	(-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	49.461	(23.281)
A3.2.04.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	-	-
A3.2.04.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
A3.2.05.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
A3.2.06.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
A3.2.07.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
A3.2.08.	(-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	-	-
A3.2.09.	(-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	-	-
A3.2.10.	(-) Трошоци за данок	-	-
A3.2.11.	(-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	-	-
A3.3.	Регулаторни усогласувања на РОК	-	-
A3.3.1.	(-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
A3.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
A3.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
A3.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
A3.4.1.	Неконтролирачко (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	-	-
A3.4.2.	Останато	-	-
A3.5.	Други позиции од РОК	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)
3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)

Ред.бр.	Опис	2025	2024
V4.	Додатен основен капитал (ДОК)	-	-
V4.1	Позиции во ДОК	-	-
V4.1.1.	Капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.1.2.	Премија од капиталните инструменти од ДОК	-	-
V4.2.	(-) Одбитни ставки од ДОК	-	-
V4.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	-	-
V4.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
V4.2.2.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
V4.2.3.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
V4.2.4.	(-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-
V4.2.5.	(-) Износ на одбитни ставки од ДК којшто го надминува вкупниот износ на ДК	-	-
V4.2.6.	(-) Трошоци за данок	-	-
V4.3.	Регулаторни усогласувања на ДОК	-	-
V4.3.1.	(-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
V4.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
V4.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
V4.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
V4.4.1.	(+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	-	-
V4.4.2.	Останато	-	-
V4.5.	Други позиции од ДОК	-	-
C5.	Дополнителен капитал (ДК)	19.545	19.545
C5.1.	Позиции во ДК	19.545	19.545
C5.1.1.	Капитални инструменти од ДК		
C5.1.2.	Субординирани кредити	-	-
C5.1.3.	Премија од капитални инструменти од ДК	19.545	19.545
C5.2.	(-) Одбитни ставки од ДК	-	-
C5.2.1.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.1.	(-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.2.	(-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.3.	(-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК	-	-
C5.2.1.4.	(-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДК за кои банката има договорна обврска да ги купи	-	-
C5.2.2.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	-	-
C5.2.3.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	-	-
C5.2.4.	(-) директни, индиректни и синтетички вложувања во позиции од ДК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)**3.1 Извештај за сопствените средства (продолжение)**

Ред.бр.	Опис	2025	2024
C5.3.	Регулаторни усогласувања на ДК	-	-
C5.3.1.	(-) Зголемување на ДК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	-	-
C5.3.2.	(-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	-	-
C5.3.3.	(-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.3.4.	(-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	-	-
C5.4.	Позиции како резултат на консолидација	-	-
C5.4.1.	Прифатлив дополнителен капитал којшто се признава во ДК на консолидирана основа	-	-
C5.4.2.	Останато	-	-
C5.5.	Други позиции од ДК	-	-

3. Адекватност на капиталот (продолжение)

3.2 Извештај за стапката на адекватност на капиталот

Ред.бр	Сопствени средства		2025	2024
	Опис			
I	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД КРЕДИТНИОТ РИЗИК			
1	Активa пондерирана според кредитниот ризик со примена на стандардизиран пристап		93.431.168	84.598.164
2	Капитал потребен за покривање на кредитниот ризик		7.474.493	6.767.853
II	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ВАЛУТНИОТ РИЗИК			
3	Агрегатна девизна позиција		1.138.736	1.874.580
4	Нето-позиција за злато			-
5	Капитал потребен за покривање на валутниот ризик		91.099	149.966
6	Активa пондерирана според валутниот ризик		1.138.736	1.874.580
III	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ОПЕРАТИВНИОТ РИЗИК			
7	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на пристапот на базичен индикатор		769.138	639.941
8	Капитал потребен за покривање на оперативниот ризик со примена на стандардизиран пристап			-
9	Активa пондерирана според оперативниот ризик		9.614.227	7.999.263
IV	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД ДРУГИТЕ РИЗИЦИ			
10	Капитал потребен за покривање на ризикот од промена на цените на стоките		-	-
11	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици (11.1+11.2+11.3)		-	-
11.1	Капитал потребен за покривање на позицискиот ризик (11.1+11.1.2+11.1.3+11.1.4)		-	-
11.1.1	Капитал за покривање на специфичниот ризик од вложувања во должнички инструменти		-	-
11.1.2	Капитал за генералниот ризик од вложувања во должнички инструменти		-	-
11.1.3	Капитал за специфичниот ризик од вложувања во сопственички инструменти		-	-
11.1.4	Капитал за покривање – генерален ризик од вложување во сопственички инструменти		-	-
11.2	Капитал потребен за покривање на ризикот од порамнување/ испорака		-	-
11.3	Капитал потребен за покривање на ризикот од друга договорна страна		2.272	1.734
11.4	Капитал потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност		-	-
11.5	Капитал потребен за покривање на пазарните ризици од позиции во позицииво опции		-	-
12	Капитал потребен за покривање на други ризици		2.272	1.734
13	Активa пондерирана според други ризици		28.403	21.680
V	АКТИВА ПОНДЕРИРАНА СПОРЕД РИЗИЦИ		104.212.535	94.493.686
14	Капитал потребен за покривање на ризиците		8.337.003	7.559.495
VI	СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА		20.235.387	17.895.019
VII	АДЕКВАТНОСТ НА КАПИТАЛОТ (VI/IV)		19.42%	18,94%

4. Известување според сегменти

Известувањето според сегментите се врши според оперативните сегменти на Банката.

Оперативен сегмент е компонента од активностите на Банката за која што се исполнети следниве услови:

- извршува активности како резултат на кои се остваруваат приходи и настануваат трошоци;
- се разгледуваат од страна на Надзорниот одбор на Банката, со цел оценување на остварувањата и носење на одлуки за идните деловни активности на сегментот; и
- достапни се финансиски информации за сегментот.

Банката одделно ги обелоденува информациите за секој значаен оперативен сегмент. Еден сегмент се смета за значаен доколку:

- приходите на сегментот учествуваат со повеќе од 10% во вкупните приходи на Банката;
- износот на добивката или загубата претставува 10% или повеќе од вкупната добивка на сите оперативни сегменти кои што прикажале добивка, или од вкупната загуба на сите оперативни сегменти кои што прикажале загуба;
- вкупните средства на сегментот учествуваат со 10% или повеќе во вкупните средства на Банката;
- раководството оцени дека се значајни за следење за потребите на управување со Банката.

За целите на финансиско известување, Банката групира два или повеќе сегменти во еден оперативен сегмент доколку тие оперативни сегменти се слични во однос на видот на производите и услугите, видот и групата на корисниците на производите и услугите и методите за дистрибуција и понуда на истите. На 31 декември 2025 и 2024 година Банката не изврши групирање на два или повеќе оперативни сегменти во еден.

Оперативните сегменти на Банката се еднакви на деловните линии пропишани со „Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот“ со примена на стандардизираниот пристап за потребите на утврдување на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик.

Банката обелоденува информации за концентрацијата на деловните активности кон одделни значајни клиенти. Значаен клиент е физичко или правно лице, како и лицата поврзани со него, доколку Банката остварува 10% или повеќе од своите вкупни деловни приходи или деловни расходи. На 31 декември 2025 и 2024 година не постојат значајни клиенти.

Географските подрачја според кои Банката известува се:

- земји-членки на Европската унија;
- други европски земји, надвор од Европската унија;
- земји надвор од Европа, членки на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД);
- други земји.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)
A Оперативни сегменти

<i>во илјади денари</i>	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2025 (тековна година)								
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.298.590	2.391.588	(145.370)	774.029	54.607	-	-	4.373.444
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	435.260	1.319.857	(709.893)	-	(63.036)	-	(3.349)	978.839
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(76)	-	-	(76)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	51.579	41.066	44.627	-	7	-	310.670	447.949
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.785.429	3.752.511	(810.636)	774.029	(8.498)	-	307.321	5.800.156
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(512.017)	76.148	(1.058)	(44)	5.177	-	(8.560)	(440.354)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	(3.872)	(3.872)
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(371.409)	(371.409)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.475.141)	(144.095)	-	-	-	-	(801.965)	(2.421.201)
Вкупно расходи по сегмент	(1.987.158)	(67.947)	(1.058)	(44)	5.177	-	(1.185.806)	(3.236.836)
Финансиски резултат по сегмент	(201.729)	3.684.564	(811.694)	773.985	(3.321)	-	(878.485)	2.563.320
Данок од добивка								(416.161)
Добивка/(загуба) за финансиската година								2.147.159
Вкупна актива по сегмент	35.296.306	52.786.924	2.216.331	19.610.892	15.834.790	-	-	125.745.243
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	3.005.012	3.005.012
Вкупна актива	35.296.306	52.786.924	2.216.331	19.610.892	15.834.790	-	3.005.012	128.750.255
Вкупно обврски по сегмент	48.510.027	39.025.903	5.702.915	51.582	12.774.775	-	-	106.065.202
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	296.011	296.011
Вкупно обврски	48.510.027	39.025.903	5.702.915	51.582	12.774.775	-	296.011	106.361.213

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)
A Оперативни сегменти (продолжение)

<i>во илјади денари</i>	Работа со население	Корпоративно банкарство	Финансиски институции	Вложувања во хартии од вредност	Ликвидност	Сите останати незначајни оперативни сегменти	Неалоцирано	Вкупно
2024 (претходна година)								
Нето-приходи/(расходи) од камата	1.364.861	2.264.810	(148.826)	646.203	71.929	-	-	4.198.977
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	388.721	1.197.415	(695.439)	-	(24.919)	-	(8.812)	856.966
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	(957)	-	-	(957)
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати оперативни приходи	52.589	44.356	42.026	-	-	-	251.055	390.026
Приходи реализирани помеѓу сегментите	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно приходи по сегмент	1.806.171	3.506.581	(802.239)	646.203	46.053	-	242.243	5.445.012
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(562.188)	(296.089)	242	(915)	(4.637)	-	(32.787)	(896.374)
Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизација	-	-	-	-	-	-	(294.479)	(294.479)
Трошоци за реструктурирање	-	-	-	-	-	-	-	-
Трошоци за вложување во недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	(1.351.920)	(168.795)	-	-	-	-	(683.821)	(2.204.536)
Вкупно расходи по сегмент	(1.914.108)	(464.884)	242	(915)	(4.637)	-	(1.011.087)	(3.395.389)
Финансиски резултат по сегмент	(107.937)	3.041.697	(801.997)	645.288	41.416	-	(768.844)	2.049.623
Данок од добивка								(196.526)
Добивка/(загуба) за финансиската година								1.853.097
Вкупна актива по сегмент	30.384.126	42.052.696	2.030.791	15.568.486	21.401.107	-	-	111.437.206
Неалоцирана актива по сегмент	-	-	-	-	-	-	2.334.800	2.334.800
Вкупна актива	30.384.126	42.052.696	2.030.791	15.568.486	21.401.107	-	2.334.800	113.772.006
Вкупно обврски по сегмент	40.896.406	37.383.337	4.743.058	15	10.771.568	-	-	93.794.384
Неалоцирани обврски по сегмент	-	-	-	-	-	-	161.675	161.675
Вкупно обврски	40.896.406	37.383.337	4.743.058	15	10.771.568	-	161.675	93.956.059

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

4. Известување според сегменти (продолжение)**В Географски подрачја**

	Република Северна Македонија	Земји-членки на Европската унија	Европа (останато)	Земји-членки на ОЕЦД (без европските земји- членки на ОЕЦД)	Останато (наведете ги одделно значајните географски сегменти)		Вкупно
					Останато	Неалоцирано	
<i>во илјади денари</i>							
2025 (тековна година)							
Вкупни приходи	8.034.679	26.060	145.368	508	78	-	8.206.693
Вкупна актива	121.794.542	859.268	6.092.827	3.372	247		128.750.255
2024 (претходна година)							
Вкупни приходи	7.401.743	56.703	16.499	392	75	-	7.475.412
Вкупна актива	108.096.869	1.907.955	3.753.351	13.590	241		113.772.006

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски
A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	сметководствена вредност	објективна вредност	сметководствена вредност	објективна вредност
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства				
Парични средства и парични еквиваленти	19.226.315	19.226.315	22.633.150	22.633.150
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	87.431.460	87.431.460	71.755.709	71.755.709
Вложувања во хартии од вредност	16.111.497	16.111.497	14.207.076	14.207.076
Вложувања во придружени друштва	1.368.843	1.368.843	1.368.843	1.368.843
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-	-	-	-
Останати побарувања	1.424.763	1.424.763	1.363.536	1.363.536
Заложени средства	-	-	-	-
Одложени даночни средства	2.115	2.115	-	-
Финансиски обврски				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Депозити на банки	6.540.883	6.540.883	6.785.121	6.785.121
Депозити на други комитенти	90.504.732	90.504.732	81.494.628	81.494.628
Издадени должнички хартии од вредност	-	-	-	-
Обврски по кредити	7.072.700	7.072.700	4.246.870	4.246.870
Субординирани обврски	-	-	-	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	238.872	238.872	90.688	90.688
Одложени даночни обврски	51.576	51.576	-	-
Останати обврски	781.079	781.079	785.441	785.441

Парични средства и парични еквиваленти

Сметководствената вредност на паричните средства и паричните еквиваленти е еднаква на нивната објективна вредност со оглед дека истите вклучуваат готовина, ностро сметки и побарувања по депозити и пласирања во НБРСМ кои достасуваат на краток рок.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Кредити на и побарувања од други комитенти

Кредитите на и побарувањата од други комитенти се мерат според амортизираната набавна вредност намалени за нивната исправка на вредност. Кредитите и побарувања од други комитенти во кредитното портфолио на банката во најголем дел се со прилагодлива каматна стапка. Процентата објективна вредност на кредитите и побарувањата од други клиенти, се утврдува преку дисконтирање на идните парични текови за кои се проценува дека ќе се примат. Процентите идни парични текови за утврдување на објективната вредност, се дисконтирани со примена на тековната пазарна каматна стапка.

Банката обезбедува кредити финансирани од кредитни линии преку Развојната банка на Северна Македонија (РБСМ), и истите се пласираат на пазарот и од други банки под истите услови како во Банката. Нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки. Исто така, Банката одобрува кредити на население со фиксни каматни стапки во првите години од кредитот. Производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот, и нивните каматни стапки се смета дека се пазарни каматни стапки.

Вложувања во хартии од вредност

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат должнички хартии од вредност, кои се чуваат до достасување прикажани според амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка и средства расположливи за продажба прикажани според објективна вредност. Објективната вредност на средствата расположливи за продажба се утврдува според котирана пазарна цена на активен пазар или објавени цени достапни на берза, дилер или брокер. Во случаи кога овие информации не се достапни, објективната вредност се проценува според: информации за постигнатите цени на скорешни, нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени и доброволни странки; применување на тековната пазарна цена на друг инструмент кој е во суштина ист; анализа на дисконтирани парични текови и други алтернативни модели за определување на цената.

За должничките хартии од вредност кои се чуваат до доспевање објективната вредност се утврдува со користење техники на дисконтирање парични текови со актуелна крива на принос на примарниот пазар на должнички хартии од вредност, за должнички хартии од вредност со слична преостаната рочност.

Вложувањата во хартии од вредност вклучуваат износ од 34.708 илјади денари (2024: 34.708 илјади денари) кои се однесуваат на вложувања за кои не постои активен пазар и нема скорешни трансакции кои би можеле да се применат во одредувањето на објективната вредност. Истите учествуваат со само 0,22% (2024: 0,24%) во вкупните вложувања и се искажуваат по нивната набавна вредност.

Останати побарувања

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите побарувања е еднаква на нивната сметководствена вредност.

Депозити на банките

Поради незначителниот ризик од промена на вредност и краткиот рок на достасување, објективната вредност на депозитите по видување и орочените депозити е еднаква со нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

A. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Депозити на други комитенти

Објективната вредност на депозитите по видување, како и на орочените депозити со варијабилна каматна стапка е еднаква со нивната сметководствена вредност. Од вкупните депозити на други комитенти, износот на орочени депозити со фиксна каматна стапка изнесува 38.924.910 илјади денари (2024: 35.222.774 илјади денари). Фиксните каматни стапки во најголем дел се однесуваат на орочени депозити над една година (34.561.129 илјади денари), а производи со вакви карактеристики и каматни стапки се нудат и од други банки на пазарот. Оттука, овие каматни стапки може да се смета дека се пазарни, поради што објективната вредност на овие депозити е еднаква на нивната сметководствена вредност..

Обврски по кредити

Објективната вредност на обврските по кредити со прилагодливи каматни стапки не се разликува од сметководствената вредност, поради прилагодувањето на каматните стапки за конкретните финансиски обврски со пазарните каматни стапки за слични инструменти. Објективната вредност на кредитните линии коишто се регулирани со посебни услови и за кои на пазарот нема други финансиски инструменти со исти или слични карактеристики, апроксимативно ја претставува нивната сметководствена вредност.

Останати обврски

Со оглед на краткиот рок на достасување објективната вредност на останатите обврски е еднаква на нивната сметководствена вредност.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Белешка	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
<i>во илјади денари</i>				
31 декември 2025 (тековна година)				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	19	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23,1	4.266.291	11.816.589	28.617
Вкупно		4.266.291	11.816.589	28.617
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	32	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-
Вкупно		-	-	-
31 декември 2024 (претходна година)				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	19	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	20	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	21	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	23,1	4.821.192	9.357.267	28.617
Вкупно		4.821.192	9.357.267	28.617
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	32	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	33	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	21	-	-	-
Вкупно		-	-	-

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Б.1. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност

Банката ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја прикажува значајноста на влезните параметри користени во одредувањето на објективната вредност. Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

а) Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

б) Ниво 2 – Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно пазарни цени, или индиректни, односно извлечени од пазарни цени;

в) Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат влезни информации (инпути) коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба во износ од 16.111.497 илјади денари (2024: 14.207.076 илјади денари) вклучуваат вложување во Државни обврзници во износ од 13.314.644 илјади денари (2024: 12.407.059 илјади денари) и Државни записи во износ од 2.762.145 илјади денари (2024: 1.765.309 илјади денари), додека износот од 34.708 илјади денари (2024: 34.708 илјади денари) преставува вложување во сопственички акции.

5 Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.2. Трансфери помеѓу нивоата 1 и 2 на објективна вредност

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2	трансфери од нивото 1 во нивото 2
<i>во илјади денари</i>				
Финансиски средства мерени по објективна вредност				
Средства за тргување	-	-	-	-
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
Финансиски обврски мерени по објективна вредност				
Обврски за тргување	-	-	-	-
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-
	-	-	-	-

5. Објективна вредност на финансиските средства и финансиските обврски (продолжение)

Б. Нивоа на објективна вредност на финансиските средства и обврски, мерени по објективна вредност (продолжение)

Б.3. Усогласување на движењата во текот на годината во објективните вредности мерени во Ниво 3

<i>во илјади денари</i>	Средства за тргување	Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вложувања во хартии од вредност, расположливи за продажба	Вкупно средства	Обврски за тргување	Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	Вкупно обврски
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	28.617	28.617	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	28.617	28.617	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	-	28.617	28.617	-	-	-
Добивки/(загуби) признаени во:	-	-	-	-	-	-	-
- Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
- Останати добивки/(загуби) во периодот кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-	-
Купувања на финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Продадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Издадени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Платени финансиски инструменти во периодот	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани финансиски инструменти во/(од) нивото 3	-	-	-	-	-	-	-
Прекласифицирани во кредити и побарувања	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	28.617	28.617	-	-	-
Вкупно добивки/(загуби) признаени во Билансот на успех за финансиските средства и обврски кои се чуваат на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-	-

6. Нето-приходи/(расходи) од камата

А Структура на приходите и расходите од камата според видот на финансиските инструменти

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата		
Парични средства и парични еквиваленти	212.403	242.781
Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	4.638.177	4.406.257
Вложувања во хартии од вредност	698.903	555.152
Останати побарувања	-	-
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	168.567	72.688
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	5.718.050	5.276.878
Расходи за камата		
Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-
Депозити на банки	16.239	21.048
Депозити на други комитенти	1.225.165	950.791
Издадени должнички хартии од вредност	-	-
Обврски по кредити	90.694	106.062
Субординирани обврски	-	-
Останати обврски	12.508	-
Вкупно расходи за камата	1.344.606	1.077.901
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.373.444	4.198.977

6. Нето-приходи/(расходи) од камата (продолжение)**Б Секторска анализа на приходите и расходите од камата според секторот**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од камата		
Нефинансиски друштва	2.623.249	2.591.069
Држава	639.035	527.637
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	47	50
Банки	212.403	242.780
Останати финансиски друштва (небанкарски)	7.478	-
Домаќинства	1.870.379	1.811.133
Нерезиденти	196.892	31.521
(Исправка на вредноста на приход од камата, на нето-основа)	168.567	72.688
Наплатени претходно отпишани камати	-	-
Вкупно приходи од камата	5.718.050	5.276.878
Расходи за камата		
Нефинансиски друштва	417.430	305.538
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	9.309	11.015
Банки	91.150	89.554
Останати финансиски друштва (небанкарски)	144.368	148.826
Домаќинства	619.145	478.295
Нерезиденти	63.204	44.673
Вкупно расходи за камата	1.344.606	1.077.901
Нето-приходи/(расходи) од камата	4.373.444	4.198.977

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести
А Структура на приходите и расходите од провизии и надомести според видот на финансиските активности

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од провизии и надомести		
Кредитирање	117.920	107.107
Платен промет		
во земјата	382.980	351.195
со странство	225.371	194.489
Акредитиви и гаранции	143.421	146.936
Брокерско работење	674	78
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	1.773	2.403
Издавање хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните приходи од провизии и надомести)	-	-
VISA – надомест	75.162	13.126
Master	55.366	66.575
Провизии за трансакции на ПОС	559.769	491.776
Провизии за трансакции на АТМ	98.916	93.138
Провизии од картично работење	91.957	88.681
Електронско банкарство	100.703	74.275
Работење со Пошта	74.843	63.426
Приходи од осигурување	75.082	85.888
Трезорско работење	35.699	29.468
Други останати приходи од провизии и надомести	1.134	904
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.040.770	1.809.465
Расходи за провизии и надомести		
Кредитирање	12.095	16.496
Платен промет		
во земјата	82.270	85.981
со странство	85.209	68.932
Акредитиви и гаранции	2.069	2.719
Брокерско работење	15	-
Управување со средствата	-	-
Комисиски и доверителски активности	-	-
Издавање на хартии од вредност	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните расходи од провизии и надомести)	-	-
VISA – надомест	351.145	284.242
Master – надомест	517.293	483.980
Трезорско работење	10.870	9.523
Други останати расходи за провизии и надомести	965	626
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.061.931	952.499
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	978.839	856.966

7. Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести (продолжение)

Б Секторска анализа на приходите и расходите од провизии и надомести

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Приходи од провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	1.319.642	1.200.059
Држава	32	46
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	5.166	3.322
Банки	46.871	48.555
Останати финансиски друштва (небанкарски)	95.901	8.679
Домаќинства	355.707	383.511
Нерезиденти	217.452	165.293
Вкупно приходи од провизии и надомести	2.040.770	1.809.465
Расходи за провизии и надомести		
Нефинансиски друштва	16.147	20.516
Држава	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата	-	-
Банки	60.807	61.438
Останати финансиски друштва (небанкарски)	40.541	39.054
Нерезиденти	944.436	831.491
Вкупно расходи за провизии и надомести	1.061.931	952.499
Нето-приходи/(расходи) од провизии и надомести	978.839	856.966

8. Нето приходи од тргување

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	Претходна година 2024
<i>Средства за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	(76)	(957)
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од средствата за тргување	-	-
Приходи од камата од средствата за тргување	-	-
<i>Обврски за тргување</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Расходи за камата од финансиски обврски чувани за тргување	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за тргување, на нето-основа		
реализирана	-	-
нереализирана	-	-
Нето-приходи од тргување	(76)	(957)

9. Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на сопственичките инструменти, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Приходи од дивиденда од финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на кредитите и побарувањата по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
<i>Финансиски обврски по објективната вредност преку билансот на успех определени како такви при почетното признавање</i>		
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на должничките хартии од вредност, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на депозитите по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на обврските по кредити по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа	-	-
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на останатите финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Добивка/(загуба) од промените на објективната вредност на дериватите чувани за управување со ризик по објективна вредност преку билансот на успех, на нето-основа		
Реализирана	-	-
Нереализирана	-	-
Нето-приходи од други финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност	-	-

10. Нето-приходи/(расходи) од курсни разлики

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
Реализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	245.400
Нереализирани приходи/(расходи) од курсните разлики, на нето-основа	
курсни разлики на исправката на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	(1.943)
останати курсни разлики, на нето-основа	(12.278)
Нето-приходи/(расходи) од курсните разлики	231.179

11. Останати приходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Добивка од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Дивиденда од сопственичките инструменти расположливи за продажба	2.778	-
Нето-приходи од вложувањата во подружници и придружени друштва	-	-
Капитална добивка од продажбата на:		
недвижности и опрема	38.584	13.460
нематеријални средства	-	-
преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	1.450	8.553
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Приходи од кирии	-	860
Приходи од добиени судски спорови	-	-
Наплатени претходно отпишани побарувања	67.122	73.756
Ослободување на резервирања за:		
потенцијални обврски врз основа на судски спорови	-	-
пензии и други користи за вработените	-	-
преструктурирања	-	-
неповолни договори	-	-
останати резервирања - од превземени средства	6.933	2.358
Останато (наведете ги поединечно приходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати приходи од дејноста):		
Приход од наплатено осигурување по основ на штета	1.060	2.667
Виза/Мастер кампањи	43.622	42.825
Приход од продажба на меници	-	230
Рефундирање на телефонски трошоци	220	167
Транспорт на пари	7.041	5.578
Приходи од проверка во Македонско Кредитно Биро	4.434	5.018
Други останати приходи	12.835	3.375
Вкупно останати приходи од дејноста	186.079	158.847

12. Исправка на вредностите на финансиските средства, на нето-основа

<i>во илјади денари</i>		Кредити на и побарувања од банки	Кредити на и побарувања од други комитенти	Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	Вложувања во финансиските средства кои се чуваат до достасување	Парични средства и парични еквиваленти	Побарувања за провизии и надомести	Останати побарувања	Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства	Посебна резерва за вонбилансна изложеност	Вкупно
2025 (тековна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва											
	-	2.624.648	135	-	921	17.215	13.264	2.656.183	215.403	2.871.586	
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)											
	-	(2.190.919)	(193)	-	(6.107)	(15.612)	(12.465)	(2.225.296)	(205.936)	(2.431.232)	
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа											
	-	433.729	(58)	-	(5.186)	1.603	799	430.887	9.467	440.354	
2024 (претходна година)											
Исправка на вредноста и посебна резерва											
Дополнителна исправка на вредноста и посебна резерва											
	-	7.444.798	1.861	-	6.793	31.999	19.483	7.504.934	347.197	7.852.131	
(Ослободување на исправката на вредноста и посебна резерва)											
	-	(6.612.052)	(936)	-	(2.393)	(5.737)	(19.621)	(6.640.739)	(315.018)	(6.955.757)	
Вкупно исправка на вредноста на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето-основа											
	-	832.746	925	-	4.400	26.262	(138)	864.195	32.179	896.374	

13. Загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето основа

<i>во илјади денари</i>	Недвижности и опрема	Нематеријални средства	Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања	Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	Останати нефинансиски средства	Неконтролирано учество*	Вкупно
2025 (тековна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	3.872	-	-	-	3.872
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	3.872	-	-	-	3.872
2024 (претходна година)							
Дополнителна загуба поради оштетување (Ослободување на загубата поради оштетување)	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно загуба поради оштетување на нефинансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-	-

14. Трошоци за вработените

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Краткорочни користи за вработените</i>		
Плати	663.405	738.769
Задолжителни придонеси за социјално, здравствено, пензиско осигурување и останато осигурување	318.236	288.237
Краткорочни платени отсуства	645	645
Трошоци за привремено вработување	-	-
Удел во добивката и награди	-	-
Немонетарни користи	64.163	50.647
	1.046.449	1.078.298
<i>Користи по престанокот на вработувањето</i>		
Придонеси кон пензиските планови за дефинирани придонеси	-	-
Користи при пензионирањето	-	-
Зголемување на обврската за пензиски планови за дефинирани користи	-	-
Зголемување на обврската за други долгорочни користи	-	-
Други користи при престанокот на вработувањето	-	-
	-	-
<i>Користи поради престанокот на вработувањето</i>		
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато (наведете ги поединечно оние трошоци за вработените кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните трошоци за вработените):	73.880	42.854
	1.120.329	1.121.152
Вкупно трошоци за вработените	1.120.329	1.121.152

15. Амортизација

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Амортизација на нематеријалните средства		
Интерно развиен софтвер	-	-
Купен софтвер од надворешни добавувачи	48.324	56.474
Други интерно развиени нематеријални средства	-	-
Други нематеријални средства	23.524	23.733
Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	13.594	16.177
	85.442	96.384
Амортизација на недвижностите и опремата		
Градежни објекти	54.738	54.115
Транспортни средства	2.657	2.468
Мебел и канцелариска опрема	9.736	7.275
Останата опрема	96.621	106.072
Други ставки на недвижностите и опремата	10.048	9.036
Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	13.676	19.129
Средства со право на користење	98.491	-
	285.967	198.095
Вкупно амортизација	371.409	294.479

16. Останати расходи од дејноста

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Загуба од продажбата на средствата расположливи за продажба	-	-
Трошоци за лиценцирање на софтверот	67.834	52.173
Премии за осигурување на депозитите	108.640	92.817
Премии за осигурување на имотот и на вработените	72.059	62.499
Материјали и услуги	513.282	424.305
Административни и трошоци за маркетинг	182.302	171.618
Останати даноци и придонеси	15.859	15.871
Трошоци за кирии	11.315	99.742
Трошоци за судски спорови	3.799	6.282
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените, на нето-основа	219.218	81.239
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови, на нето-основа	4.438	9.438
Други резервирања, на нето-основа	-	-
Загуба од продажбата на:	-	-
недвижности и опрема	-	-
нематеријални средства	-	-
преземенени средства врз основа на ненаплатени побарувања	-	-
нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-
Останато (наведете ги поединечно расходите кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати расходи од дејноста):	-	-
Транспорт на пари	63.268	43.360
Архивирање на документација	11.961	10.626
Расход од затворени кредити пред доспевање	42	151
Други останати расходи	26.855	13.263
Вкупно останати расходи од дејноста	1.300.872	1.083.384

17. Данок на добивка

А Расходи/приходи за тековен и одложен данок

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	тековна година 2024
Тековен данок на добивка		
Расход/(приход) за тековиот данок на добивка за годината	271.189	196.526
Корекции за претходни години	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Промени во сметководствени политики и грешки	-	-
Останато – Глобален минимален данок	144.972	-
	416.161	196.526
Одложен данок на добивка		
Одложен данок од добивка кој произлегува од привремени разлики за годината	-	-
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-
Промени во даночната стапка	-	-
Воведување нови даноци	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-
Останато	-	-
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	416.161	196.526

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	тековна година 2024
Тековен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	416.161	196.526
Признаен во капиталот и резервите	-	-
	416.161	196.526
Одложен данок на добивка		
Признаен во билансот на успех	-	-
Признаен во капиталот и резервите	49.461	(23.281)
	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка	465.622	219.907

17. Данок на добивка (продолжение)

Б Усогласување помеѓу просечната ефективна даночна стапка и применливата даночна стапка

	во %	во илјади денари	во %	во илјади денари
	тековна година 2025		претходна година 2024	
Добивка/(загуба) пред оданочувањето		2.563.320		2.049.623
Данок од добивка согласно со применливата даночна стапка	10%	256.332	10%	204.962
Ефект од различни даночни стапки во други земји	-	-	-	-
Корекции за претходни години и промени во даночната стапка	-	-	-	-
Оданочен приход во странство	-	-	-	-
Расходи непризнаени за даночни цели	0,59%	15.146	0,58%	11.818
Даночно ослободени приходи	-	-	-	-
Даночни ослободувања непризнаени во билансот на успех	-0,01%	(289)	-0,99%	(20.254)
Признавање на претходно непризнаени даночни загуби	-	-	-	-
Користи од претходно непризнаени даночни загуби, даночни кредити или привремени разлики од претходни години	-	-	-	-
Промени на одложениот данок	-	-	-	-
Останато – Глобален минимален данок	5,66%	144.972	-	-
Вкупно расходи/(поврат) на данокот на добивка		416.161		196.526
Просечна ефективна даночна стапка	16,24%		9,59%	

Согласно Законот за данокот на добивка што се применува за фискалните 2025 и 2024 година, основица за оданочување претставува остварената бруто добивка (разлика помеѓу вкупните приходи и расходи) зголемена за одредени трошоци кои не се даночно признати, или намалена за одредени приходи, инвестиции и слично, кои не се предмет на оданочување.

Во позицијата Останато-Глобален минимален данок, во тековната година прикажан е пресметаниот минимален глобален данок за 2024 и 2025 година.

17. Данок на добивка (продолжение)

В Данок на добивка од останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех

	тековна година 2025			претходна година 2024		
	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка	пред оданочување	(расход)/поврат на данок на добивка	намалено за данок на добивка
<i>во илјади денари</i>						
Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба	472.162	49.461	422.701	232.812	23.281	209.531
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Резерва за инструменти за заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Резерва од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-	-	-	-	-
Удел во останатите добивки/(загуби) од придружените друштва кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Останати добивки/(загуби) кои не се прикажуваат во Билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вкупно останати добивки/(загуби) во периодот коишто не се прикажуваат во Билансот на успех	472.162	49.461	422.701	232.812	23.281	209.531

18. Парични средства и парични еквиваленти

<i>во илјади денари</i>		
	тековна година 2025	претходна година 2024
Парични средства во благајна	2.199.965	2.337.359
Сметка и депозити во НБРСМ, освен задолжителни депозити во странска валута	6.214.934	11.341.592
Тековни сметки и трансакциски депозити кај странски банки	145.338	600.574
Тековни сметки и трансакциски депозити кај домашни банки	4.228	239
Благајнички записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	3.497.281	1.359.470
Државни записи со кои може да се тргува на секундарниот пазар	-	-
Орочени депозити со период на достасување до три месеци	430.465	1.838.701
Останати краткорочни високо ликвидни средства	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	138
(Исправка на вредноста)	(72)	(5.257)
<i>Вклучено во паричните средства и паричните еквиваленти за потребите на Извештајот за паричниот тек</i>	12.492.139	17.472.816
Задолжителни депозити во странска валута	6.546.394	4.957.558
Ограничени депозити за Мастеркард и Виза	187.803	202.798
Резервен гарантен фонд - КИБС	-	-
(Исправка на вредноста)	(21)	(22)
Вкупно	19.226.315	22.633.150

Ограничените депозити за Мастеркард и Виза се однесуваат на средства на тековна сметка во странска банка која е ограничена и служи за обезбедување на побарувањата од страна на МАСТЕРКАРД во износ од 138.394 илјади денари (2024: 149.710 илјади денари) и ВИЗА во износ од 49.410 илјади денари (2024: 53.088 илјади).

Износот од 6.546.394 илјади денари се однесува на обврската по задолжителна резерва во странска валута која се издвојува во согласност со регулатива на НБРСМ во која во текот на годината се направија измени во насока на зголемување на обврската за задолжителна резерва во евра (2024: 4.957.558 илјади денари).

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

18. Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	5.279	-	-	5.279	879	-	-	879
Исправка на вредноста за годината				-				-
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	921 (6.107)			921 (6.107)	6.793 (2.393)			6.793 (2.393)
Трансфер во:				-				-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	93	-	-	93	5.279	-	-	5.279

19. Средства за тргување

A Структура на средствата за тргување според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	<i>тековна година 2025</i>	<i>претходна година 2024</i>
<i>Хартии од вредност за тргување</i>		
<i>Должнички хартии од вредност за тргување</i>	-	-
Благајнички записи за тргување	-	-
Државни записи за тргување	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
<i>Сопственички инструменти за тргување</i>	-	-
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
	-	-
<i>Кредити и побарувања</i>		
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
	-	-
	-	-
Вкупно средства за тргување	-	-

20. Финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	-	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	-	-
Корпоративни обврзници	-	-
Останати должнички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	-	-
	-	-
Котирани	-	-
Некотирани	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-
Вкупно финансиски средства по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-

21. Деривативни средства и обврски чувани за управување со ризик

		<i>во илјади денари</i>			
		тековна година 2025		претходна година 2024	
		дериватни средства	(дериватни обврски)	дериватни средства	(дериватни обврски)
	Деривати за заштита од ризик/Деривати чувани за управување со ризик				
A.					
A.					
1	<i>според видот на променливата</i>				
	Деривати чувани за управување со ризик				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
A.					
2	<i>според видот на заштита од ризик</i>				
	Заштита од ризикот од објективната вредност	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од паричните текови	-	-	-	-
	Заштита од ризикот од нето-вложување во странско работење	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-
B.	Вградени деривати				
	Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на курсот	-	-	-	-
	Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-	-	-
	Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-	-	-
	Вкупно вградени деривати	-	-	-	-
	Вкупно деривати чувани за управување со ризик	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

22. Кредити и побарувања**22.1 Кредити на и побарувања од банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Кредити на банки				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити, со период на достасување над три месеци				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Репо				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Останати побарувања				
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки пред исправката на вредноста	-	-	-	-
(Исправка на вредноста)	-	-	-	-
Вкупно кредити на и побарувања од банки намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-

На 31 декември 2025 година, Банката нема дадени кредити на банки и нема побарувања од банки (2024: нема).

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.1 Кредити на и побарувања од банки (продолжение)

	<i>тековна година 2025</i>				<i>претходна година 2024</i>			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
<i>во илјади денари</i>								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти

А Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на должникот

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	Краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
побарувања по главница	8.443.646	42.875.498	7.651.204	35.007.559
побарувања врз основа на камати	188.540	-	239.455	-
Држава				
побарувања по главница	-	-	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
побарувања по главница	569	-	680	-
побарувања врз основа на камати	3	-	5	-
Финансиски друштва, освен банки				
побарувања по главница	47.000	110.773	-	-
побарувања врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
побарувања по главница				
станбени кредити	98.853	14.022.536	90.562	11.365.986
потрошувачки кредити	800.327	18.661.307	803.830	16.351.224
автомобилски кредити	324	60.214	344	27.344
хипотекарни кредити	-	-	-	-
кредитни картички	1.199.083	8.333	1.244.639	9.532
други кредити	932.073	68.733	880.894	63.523
побарувања врз основа на камати	112.258	-	132.849	-
Нерезиденти, освен банки				
побарувања по главница	36.282	2.076.457	38.257	103.924
побарувања врз основа на камати	35.095	-	112	-
Тековна достасаност	10.454.007	(10.454.007)	7.789.987	(7.789.987)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти пред исправката на вредноста	22.348.060	67.429.844	18.872.818	55.139.105
(Исправка на вредноста)	(1.308.186)	(1.038.258)	(1.466.714)	(789.498)
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	21.039.874	66.391.586	17.406.102	54.349.607

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други коминтенти (продолжение)

А Структура на кредитите на и побарувањата од други коминтенти според видот на должникот (продолжение)

	<i>тековна година 2025</i>				<i>претходна година 2024</i>			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	239.958	614.733	1.401.522	2.256.213	165.435	645.066	1.023.620	1.834.121
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	555.090	1.147.685	921.873	2.624.648	1.049.570	2.149.261	4.245.967	7.444.798
Трансфер во:	(437.832)	(986.658)	(766.429)	(2.190.919)	(975.047)	(2.179.594)	(3.457.411)	(6.612.052)
- исправка на вредноста за Група 1	35.780	(31.217)	(4.562)	-	79.882	(77.453)	(2.429)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(72.772)	192.963	(120.191)	-	(8.284)	136.700	(128.416)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(2.646)	(60.918)	63.564	-	(3.878)	(204.913)	208.791	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)			(18.566)	(18.566)				-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)			12	12			(147)	(147)
			(324.944)	(324.944)			(410.507)	(410.507)
Состојба на 31 декември	357.216	775.760	1.213.468	2.346.444	239.958	614.733	1.401.522	2.256.213

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

22. Кредити и побарувања (продолжение)

22.2 Кредити на и побарувања од други комитенти (продолжение)

Б Структура на кредитите на и побарувањата од други комитенти според видот на обезбедувањето

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>(сегашна сметководствена вредност на кредитите и побарувањата)</i>		
Првокласни инструменти за обезбедување		
парични депозити (во депо и/или ограничени на сметки во банката)	1.604.423	1.531.860
државни хартии од вредност	3.663.033	
банкарски гаранции	1.678.426	2.986.970
Гаранции од друштвата за осигурување и полиси за осигурување	10.125.234	9.597.885
Корпоративни гаранции (освен банкарски и од друштвата за осигурување)	1.568.689	2.052.084
Гаранции од физички лица	3.189.815	2.419.688
Залог на недвижен имот		
имот за сопствена употреба (станови, куќи)	21.053.167	17.508.386
имот за вршење дејност	21.050.053	19.554.074
Залог на подвижен имот	5.945.894	4.785.072
Останати видови обезбедување	2.020.148	1.774.676
Необезбедени	15.532.577	9.545.014
Вкупно кредити на и побарувања од други комитенти намалени за исправката на вредноста	87.431.460	71.755.709

23. Вложувања во хартии од вредност

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба

А Структура на вложувањата во финансиски средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>		
Благајнички записи	-	-
Државни записи	2.762.145	1.765.309
Останати инструменти на пазарот на пари	-	-
Обврзници издадени од државата	12.448.760	12.407.059
Корпоративни обврзници		
Останати должнички инструменти	865.884	-
	16.076.789	14.172.368
Котирани	4.266.291	4.821.192
Некотирани	11.810.498	9.351.176
<i>Сопственички инструменти</i>		
Сопственички инструменти издадени од банки	-	-
Останати сопственички инструменти	34.708	34.708
	34.708	34.708
Котирани	223	223
Некотирани	34.485	34.485
Вкупно вложувања во финансиските инструменти расположливи за продажба	16.111.497	14.207.076

Од прикажаната структура на вложувањата во финансиските средства расположливи за продажба според видот на финансискиот инструмент: нивниот рок на доспевање и применета каматна стапка е прикажано подолу.

	Рок на доспевање	Каматна стапка (%)
Обврзници издадени од државата	14.05.2026 - 21.08.2040	од 1,2 до 6,96
Државни записи	21.01.2026 - 23.12.2026	од 3,25 до 4,00
Останати должнички инструменти	15.05.2034	7,625

Вложувањата во сопственички инструменти расположливи за продажба во износ од 34.708 илјади денари (2024: 34.708 илјади денари) вклучуваат вложувања во хартии од вредност со кои Банката учествува со не повеќе од 10% во основната главнина на финансиски и нефинансиски друштва.

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)

23.1 Вложувања во финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	925	-	-	925	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (Трансфер во резерви)	135	-	-	135	1.861	-	-	1.861
(ослободување на исправката на вредноста)	(193)	-	-	(193)	(936)	-	-	(936)
Трансфер во:								
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	867	-	-	867	925	-	-	925

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)****23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Должнички хартии од вредност</i>	
Благајнички записи	-
Државни записи	-
Останати инструменти на пазарот на пари	-
Обврзници издадени од државата	-
Корпоративни обврзници	-
Останати должнички инструменти	-
	-
Котирани	-
Некотирани	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување пред исправката на вредноста	-
(Исправка на вредноста)	-
Вкупно вложувања во финансиските инструменти кои се чуваат до достасување намалени за исправката на вредноста	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

23. Вложувања во хартии од вредност (продолжение)**23.2 Вложување во финансиските средства кои се чуваат до достасување (продолжение)**

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста за годината	-	-	-	-	-	-	-	-
дополнителна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на исправката на вредноста)	-	-	-	-	-	-	-	-
Трансфер во:	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 1	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 2	-	-	-	-	-	-	-	-
- исправка на вредноста за Група 3	-	-	-	-	-	-	-	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект од курсни разлики	-	-	-	-	-	-	-	-
(Отпишани побарувања)	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

24. Вложувања во подружници и придружени друштва**А Процент на учество на банката во подружници и во придружени друштва**

Назив на подружниците и на придружените друштва	Земја	во %			
		Процент на учество во сопственоста		Процент на право на глас	
		тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ - подружница	Република Северна Македонија	100%	100%	100%	100%

Б Финансиски информации за придружените друштва

Назив на придружените друштва	во илјади денари				
	Вкупна актива	Вкупни обврски	Вкупно капитал и резерви	Приходи	Добивка/(загуба) за финансиската година
тековна година 2025	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
претходна година 2024	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Заклучно со 31.12.2025 година вкупниот влог изнесува 1.368.843 илјади денари. Во текот на 2024 и 2025 година, немаше промени во вкупниот влог на Халк Осигурување АД Скопје

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

25. Останати побарувања

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања од купувачите	22.609	33.405
Однапред платени трошоци	150.543	84.773
Пресметани одложени приходи	-	-
Побарувања за провизии и надомести	51.894	48.731
Побарувања од вработените	236	451
Аванси за нематеријални средства	27.001	48.780
Аванси за недвижности и опрема	-	-
Останато (наведете ги поединечно побарувањата кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати побарувања)	-	-
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Мастеркард</i>	166.631	151.014
<i>Побарувања од други банки по основ на трансакции со Виса</i>	329.268	304.041
<i>Побарувања од други банки за порамнување од картично работење</i>	218.681	275.236
<i>Однапред исплатени пензии</i>	577.514	453.351
<i>Вестерн Унион</i>	604	787
<i>Залихи</i>	26.022	27.963
<i>Побарувања по основ судски такси</i>	8.204	8.187
<i>Останато</i>	90.611	104.992
Вкупно останати побарувања пред исправката на вредноста	1.669.818	1.541.711
(Исправка на вредноста)	(38.171)	(38.849)
Вкупно останати побарувања намалени за исправката на вредноста	1.631.647	1.502.862

Однапред исплатените пензии во износ од 577.514 илјади денари (2024: 453.351 илјади денари) се однесуваат на декемвриска исплата на пензии во 2025 година од средства на Банката, а кои се наплатени од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Северна Македонија на 2 јануари 2026 (2024: 2 јануари 2025 година).

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

25. Останати побарувања (продолжение)

	тековна година 2025				претходна година 2024			
	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста	Исправка на вредноста за Група 1	Исправка на вредноста за Група 2	Исправка на вредноста за Група 3	Вкупно исправка на вредноста
во илјади денари								
Движење на исправката на вредноста								
Состојба на 1 јануари	584	1.428	36.835	38.847	394	2.559	17.170	20.123
Исправка на вредноста за годината								
дополнителна исправка на вредноста (ослободување на исправката на вредноста)	1.185	7.464	21.834	30.483	1.562	8.536	41.384	51.482
Трансфер во:	(1.078)	(5.650)	(21.339)	(28.067)	(1.373)	(9.667)	(14.317)	(25.357)
- исправка на вредноста за Група 1	37	(21)	(15)	-	153	(137)	(17)	-
- исправка на вредноста за Група 2	(25)	54	(28)	-	(8)	35	(26)	-
- исправка на вредноста за Група 3	(2)	(29)	31	-	(1)	(112)	114	-
(Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања)				-				-
Ефект од курсни разлики (Отпишани побарувања)	1		2	3	1		2	3
			(3.094)	(3.094)			(7.402)	(7.402)
Состојба на 31 декември	692	3.242	34.236	38.172	584	1.428	36.835	38.849

Во согласност со Одлуката за управување со кредитниот ризик, Банката изврши задолжителен пренос на сметките на вонбилансна евиденција на кредитните изложености кај кои се поминати дванаесет месеци од датумот кога Банката беше должна да изврши исправка на вредноста, односно да издвои посебна резерва од 100%. Поголемиот износ во линијата на отпишани побарувања произлегуваат од таа основа.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

26. Заложени средства

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Должнички хартии од вредност	-	-
Сопственички инструменти	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-
Кредити на и побарувања од други клиенти	-	-
Останати побарувања	-	-
Вкупно заложени средства	-	-

27. Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања

во илјади денари	во илјади денари					
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Станбени објекти и станови	Други вредности	Вкупно
Почетна сметководствена вредност						
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
преземени во текот на годината	-	-	-	24.199	-	24.199
(продадени во текот на годината)	(577)	-	-	-	-	(577)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	2.309	-	27.001	581	29.891
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	2.309	-	27.001	581	29.891
преземени во текот на годината	-	81.330	-	10.818	3.383	95.531
(продадени во текот на годината)	-	-	-	(8.666)	-	(8.666)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	83.639	-	29.153	3.964	116.756
Оштетување						
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	577	2.309	-	2.802	581	6.269
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-
(продадени во текот на годината)	(577)	-	-	4.840	-	4.263
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	2.309	-	7.642	581	10.532
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	2.309	-	7.642	581	10.532
загуба поради оштетување во текот на годината	-	16.266	-	6.036	677	22.979
(продадени во текот на годината)	-	-	-	(3.120)	-	(3.120)
(пренос во сопствени средства)	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	18.575	-	10.558	1.258	30.391
Сегашна сметководствена вредност						
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	19.359	-	19.359
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	65.064	-	18.595	2.706	86.365

Со состојба 31.12.2025 согласно последните проценки со кои располага Банката, објективната вредност на преземениот имот изнесува 156.343 илјади денари.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Неконтролирано учество*	Вкупно
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	469.794	-	213.612	86.232	-	769.638
зголемувања преку нови набавки	-	33.097	-	20.932	13.316	-	67.345
зголемувања преку интерен развој (отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	502.891	-	234.544	99.548	-	836.983
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	502.891	-	234.544	99.548	-	836.983
зголемувања преку нови набавки	-	74.089	-	34.931	26.645	-	135.665
зголемувања преку интерен развој	-	-	-	-	-	-	-
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	576.980	-	269.475	126.193	-	972.648
Амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	353.446	-	166.561	75.604	-	595.611
амортизација за годината	-	56.474	-	23.733	16.177	-	96.384
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	409.920	-	190.294	91.781	-	691.995
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	409.920	-	190.294	91.781	-	691.995
амортизација за годината	-	48.324	-	23.524	13.594	-	85.442
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	458.244	-	213.818	105.375	-	777.437
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	116.348	-	47.051	10.628	-	174.027
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	92.972	-	44.250	7.766	-	144.988
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	118.736	-	55.657	20.818	-	195.211

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

28. Нематеријални средства**Б Сметководствена вредност на нематеријалните средства каде што постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката**

	Интерно развиен софтвер	Купен софтвер од надворешни добавувачи	Други интерно развиени нематеријални средства	Други нематеријални средства	Вложувања во нематеријалните средства земени под закуп	Вкупно
во илјади денари						
Сегашна сметководствена вредност на:						
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	-	-	-	-	-
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	-	-	-	-	-

На 31 декември 2025 година Банката нема заложено нематеријални средства како обезбедување на обврските на Банката (на 31 декември 2024: нема).

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

29. Недвижности и опрема

A Усогласување на сегашната сметководствена вредност

во илјади денари	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земен под закуп	Средства со право на користење	Вкупно
Набавна вредност										
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	2.107.119	43.389	122.541	1.052.804	97.084	29.726	237.596	-	3.690.259
Зголемувања	-	41.492	-	5.007	89.620	24.030	73.241	25.516	-	258.906
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(31.355)	-	(48.192)	(59)	(65.428)	-	-	(145.034)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	2.148.611	12.034	127.548	1.094.232	121.055	37.539	263.112	-	3.804.131
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	2.148.611	12.034	127.548	1.094.232	121.055	37.539	263.112	635.805	4.439.936
Зголемувања	-	71.657	8.468	26.805	142.874	9.187	95.479	19.436	-	373.906
зголемувања преку деловни комбинации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(93.589)	-	(5.005)	(11.386)	(21)	(98.293)	(24.321)	-	(232.615)
(отуѓувања преку деловни комбинации)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	2.126.679	20.502	149.348	1.225.720	130.221	34.725	258.227	635.805	4.581.227
Амортизација и оштетување										
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	359.093	35.635	102.958	830.034	50.009	-	191.162	-	1.568.891
амортизација за годината	-	54.115	2.468	7.275	106.072	9.036	-	19.129	-	198.095
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	-	(31.355)	-	(48.193)	(45)	-	-	-	(79.593)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	-	413.208	6.748	110.233	887.913	59.000	-	210.291	-	1.687.393
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	-	413.208	6.748	110.233	887.913	59.000	-	210.291	-	1.687.393
амортизација за годината	-	53.568	2.657	9.735	96.620	10.048	-	17.755	98.491	288.874
загуба поради оштетување во текот на годината	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(отуѓување и расходување)	-	(47.478)	-	(5.005)	(11.386)	(17)	-	(27.956)	-	(91.842)
(пренос во нетековни средства кои се чуваат за продажба)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пренос од нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
останати преноси	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	-	419.298	9.405	114.963	973.147	69.031	-	200.090	98.491	1.884.425
Сегашна сметководствена вредност										
на 1 јануари 2024 (претходна година)	-	1.748.026	7.754	19.583	222.770	47.075	29.726	46.434	-	2.121.368
на 31 декември 2024 (претходна година)	-	1.735.403	5.286	17.315	206.319	62.055	37.539	52.821	-	2.116.738
на 31 декември 2025 (тековна година)	-	1.707.381	11.097	34.385	252.573	61.190	34.725	58.137	537.314	2.696.802

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***29. Недвижности и опрема (продолжение)**

Банката го примени МСФИ 16 на 1 јануари 2025 година согласно регулативата на НБРСМ, користејќи го модифицираниот ретроспективен пристап. Ефектот од првичната примена на МСФИ 16 е признаен како состојба на 1 јануари 2025 година.

Б. Сметководствена вредност на ставките на недвижностите и опремата кадешто постои ограничување на сопственоста и/или се заложени како обезбедување за обврските на банката

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Недвижности и опрема во подготовка	Вложувања во недвижностите и опремата земени под закуп	Вкупно
Сегашна сметководствена вредност на:									
на 31.12.2024	-	677	-	-	-	-	-	-	677
на 31.12.2025	-	639	-	-	-	-	-	-	639

На 31 декември 2025 година, Банката не располага со еден имотен лист за деловен простор со нето сегашна вредност од 639 илјади денари (2023: 677 илјади). Процесот за упис на овој имот е во тек пред Агенцијата за катастар за недвижности.

На 31 декември 2025 година Банката нема заложено недвижности и опрема како обезбедување на обврските на Банката (на 31 декември 2024: нема) и нема преземени обврски за набавка на недвижности и опрема.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски**30.1 Тековни даночни средства и тековни даночни обврски**

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања за данок на добивка (тековен)	-
Обврски за данок на добивка (тековен)	90.688

30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски**А Признаени одложени даночни средства и одложени даночни обврски**

<i>во илјади денари</i>	тековна година 2025			претходна година 2024		
	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа	Одложени даночни средства	(Одложени даночни обврски)	на нето- основа
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Нематеријални средства	-	-	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во билансот на успех	-	-	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	2.115	(51.576)	(49.461)	23.281	-	23.281
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	2.115	(51.576)	(49.461)	23.281	-	23.281
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	2.115	(51.576)	(49.461)	23.281	-	23.281

Б Непризнаени одложени даночни средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
Даночни загуби	-
Даночни кредити	-
Вкупно непризнаени одложени даночни средства	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

30. Тековни и одложени даночни средства и обврски (продолжение)**30.2 Одложени даночни средства и одложени даночни обврски (продолжение)****В Усогласување на движењата на одложените даночни средства и одложените даночни обврски во текот на годината**

во илјади денари	Признаени во текот на годината во:			Состојба на 31 декември
	Состојба на 1 јануари	Билансот на успех	Капиталот	
претходна година 2024				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	23.281	23.281
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	23.281	23.281
тековна година 2025				
Дериватни средства чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од банки	-	-	-	-
Кредити на и побарувања од други комитенти	-	-	-	-
Вложувања во хартии од вредност	-	-	(49.461)	(49.461)
Нематеријални средства	-	-	-	-
Недвижности и опрема	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Дериватни обврски чувани за управување со ризик	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Неискористени даночни загуби и неискористени даночни кредити	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
Вложувања во финансиските средства расположливи за продажба	-	-	-	-
Заштита од ризик од паричните текови	-	-	-	-
Вкупно признаени одложени даночни средства/обврски	-	-	(49.461)	(49.461)

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

31. Нетековни средства кои се чуваат за продажба и група за отуѓување**А Нетековни средства кои се чуваат за продажба**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вкупно нетековни средства кои се чуваат за продажба	-	-

Б Група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Група на средства за отуѓување</i>		
Финансиски средства	-	-
Нематеријални средства	-	-
Недвижности и опрема	-	-
Вложувања во придружените друштва	-	-
Побарувања за данок на добивка	-	-
Останати средства	-	-
Вкупно група на средства за отуѓување	-	-
<i>Обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување</i>		
Финансиски обврски	-	-
Посебна резерва	-	-
Обврски за данок на добивка	-	-
Останати обврски	-	-
Вкупно обврски директно поврзани со групата на средства за отуѓување	-	-

В Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Добивка/(загуба) признаена од продажбата на средствата кои се чуваат за продажба и група за отуѓување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

32. Обврски за тргување

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Депозити на банки</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>		
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-
Орочени депозити	-	-
Останати депозити	-	-
	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>		
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-
<i>Деривати за тргување</i>		
Договори зависни од промената на каматната стапка	-	-
Договори зависни од промената на курсот	-	-
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност	-	-
Други договори кои ги исполнуваат критериумите на МСФИ 9	-	-
	-	-
Вкупно обврски за тргување	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

33. Финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање

	<i>во илјади денари</i>			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување	сегашна сметководствена вредност	договорна вредност, платлива на достасување
<i>Депозити на банки</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Депозити на други комитенти</i>				
Тековни сметки, депозити по видување и депозити преку ноќ	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Издадени должнички хартии од вредност</i>				
Инструменти на пазарот на пари	-	-	-	-
Сертификати за депозит	-	-	-	-
Издадени обврзници	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-
	-	-	-	-
<i>Субординирани обврски</i>	-	-	-	-
<i>Останати финансиски обврски</i>	-	-	-	-
Вкупно финансиски обврски по објективна вредност преку билансот на успех, определени како такви при почетното признавање	-	-	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Движење на промените во кредитната способност на банката, за финансиски обврски кои се мерат по објективна вредност		
Состојба на 1 јануари	-	-
Признаено во Останата сеопфатна добивка за годината	-	-
(Трансфер во други резервни фондови)	-	-
Состојба на 31 декември	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се исказани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

34. Депозити**34.1 Депозити на банки**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Тековни сметки				
домашни банки	27.885	-	71.886	-
странски банки	2.218.061	-	1.208.594	-
Депозити по видување	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
домашни банки	1.219.014	-	584.203	-
странски банки	3.074.749	-	4.919.600	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
домашни банки	610	-	610	-
странски банки	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
домашни банки	-	-	-	-
странски банки	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
домашни банки	198	-	114	-
странски банки	366	-	114	-
Тековна достасаност	-	-	-	-
Вкупно депозити на банки	6.540.883	-	6.785.121	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

34. Депозити (продолжение)**34.2 Депозити на други комитенти**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Нефинансиски друштва				
Тековни сметки	23.686.632	-	22.520.749	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	2.065.812	7.620.896	1.837.737	7.981.930
Ограничени депозити	766.513	1.227.418	749.255	1.062.334
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	110.897	-	55.304	-
	26.629.854	8.848.314	25.163.045	9.044.264
Држава				
Тековни сметки	154.510	-	211.302	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	-	-	-	-
Ограничени депозити	-	-	-	-
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	-	-	-	-
	154.510	-	211.302	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Тековни сметки	766.831	-	670.924	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	7.000	327.656	93.919	279.889
Ограничени депозити	684	545	719	2.176
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	8.263	-	5.825	-
	782.778	328.201	771.387	282.065
Финансиски друштва, освен банки				
Тековни сметки	329.612	-	284.238	-
Депозити по видување	-	-	-	-
Орочени депозити	2.795.695	1.316.934	2.057.081	1.573.835
Ограничени депозити	910	2.257	3.334	142.687
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	31.120	-	28.604	-
	3.157.337	1.319.191	2.373.257	1.716.522
Домаќинства				
Тековни сметки	19.234.401	-	15.892.219	-
Депозити по видување	2.099.908	-	1.800.034	-
Орочени депозити	1.740.893	22.373.809	1.465.424	19.144.159
Ограничени депозити	82.847	1.175.324	96.296	1.068.383
Останати депозити	16.327	-	16.589	-
Обврски врз основа на камати за депозити	507.525	-	377.082	-
	23.681.901	23.549.133	19.647.644	20.212.542
Нерезиденти, освен банки				
Тековни сметки	397.359	-	466.076	-
Депозити по видување	2.169	-	2.169	-
Орочени депозити	1.119	1.631.294	598.031	936.699
Ограничени депозити	17.818	233	47.907	20.008
Останати депозити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати за депозити	3.519	-	1.708	-
	421.984	1.631.527	1.115.891	956.707
Тековна достасаност	24.656.621	(24.656.621)	18.123.328	(18.123.328)
Вкупно депозити на други комитенти	79.484.987	11.019.745	67.405.856	14.088.772

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

35. Издадени должнички хартии од вредност

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Инструменти на пазарот на пари	-	-
Сертификати за депозит	-	-
Издадени обврзници	-	-
Останато	-	-
Обврски врз основа на камати за издадени хартии од вредност	-	-
Вкупно издадени должнички хартии од вредност	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити**А Структура на обврските по кредити според видот на обврската и секторот на кредитодавателот**

	во илјади денари			
	тековна година 2025		претходна година 2024	
	краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
Банки				
<i>резиденти</i>				
Обврски по кредити	-	5.193.628	-	3.879.906
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	6.349	-	5.680	-
<i>нерезиденти</i>				
Обврски по кредити	922.425	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.435	-	-	-
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Нерезиденти, освен банки				
Нефинансиски друштва				
Обврски по кредити	-	947.129	-	360.537
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	1.734	-	747	-
Држава				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Финансиски друштва, освен банки				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Репо-трансакции	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Домаќинства				
Обврски по кредити	-	-	-	-
Обврски врз основа на камати	-	-	-	-
Тековна достасаност	893.158	(893.158)	733.539	(733.539)
Вкупно обврски по кредити	1.825.101	5.247.599	739.966	3.506.904

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

36. Обврски по кредити (продолжение)**Б Обврски по кредити според кредитодавателот**

домашни извори:

Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ)

странски извори:

DHB Bank

European Foundation for Southeastern Europe (EFSE)

Green for Growth Fund (GGF)

Тековна достасаност

Вкупно обврски по кредити

во илјади денари			
тековна година 2025		претходна година 2024	
краткорочни	долгорочни	краткорочни	долгорочни
6.349	5.193.628	5.680	3.879.906
6.349	5.193.628	5.680	3.879.906
923.860	-		
1.734	947.129	747	360.537
-	-	-	-
925.594	947.129	747	360.537
893.158	(893.158)	733.539	(733.539)
1.825.101	5.247.599	739.966	3.506.904

Банката има засновано залог на побарувања во форма на нотарски акт во корист на Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ) по договори за подкредит со крајни корисници одобрени од кредитните линии на ЕИБ 4, 5, Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на развојот на микро, мали и средни претпријатија, поддршка на извозот и за трајни обртни средства, Рамковен договор за учество во програмата за финансирање на проекти за енергетска ефикасност (ЕЕ) и за обновливи извори на енергија (ОИЕ), Рамковен договор за кредитирање на проекти за дигитализација и дигитална трансформација, енергетска ефикасност и за обновливи извори на енергија и Рамковен договор за учество во кредитната линија за поддршка на зелени и општествено одговорни инвестиции со средства обезбедени од Француската агенција за развој. Рамковен договор за учество во кредитната линија за финансирање на инвестиции и развој на приватни трговски друштва, Рамковен договор за учество во програмата за кредитирање на проекти со позитивен придонес врз креирањето на нови работни места во микро, мали и средни претпријатија (ЦЕБ). Обврска на Банката е побарувањата со кои се стекнува врз основа на договорите кои ги склучува со своите клиенти да ги заложат во корист на РБСМ.

Во случај на доцнење на отплатата од страна на Банката, РБСМ би имала извршна исправа во форма на нотарски акт со која би го наплатила долгот на Банката од побарувањата кои Банката ги има кон своите клиенти.

Услови за отплата на обврските

Кредитодавател	Обезбедување	Валута	Каматна стапка	Година на достасување
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	Од 0,9% до 2,79 %	2029 - 2038
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	ЕУР	1%+3 мес. ЕУРИБОР	2027 - 2033
EFSE	Необезбеден кредит	ЕУР	од 1,8% до 2,30% + 6 month EURIBOR	2027 - 2029
DHB	Необезбеден кредит	ЕУР	3,5%	2026
РБСМ	Меници+Меници во форма на Нотарски акт + залог на побарувања од клиентите	МКД	Од 0%	2030 - 2040

За кредиторот ЕФСЕ има утврдени ковенанти и Банката е усогласена со состојба 31.12.2025.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

37. Субординирани обврски

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
<i>Обврски по субординирани депозити</i> (наведете ги поединечно:)	
-	-
-	-
-	-
-	-
Обврски врз основа на камати	-
-	-
<i>Обврски по субординирани кредити</i> (наведете ги поединечно:)	
-	-
-	-
-	-
-	-
Обврски врз основа на камати	-
-	-
<i>Обврски по субординирани издадени должнички хартии од вредност</i> (наведете ги поединечно:)	
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
Обврски врз основа на камати	-
-	-
Откупливи приоритетни акции	-
Вкупно субординирани обврски	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

38. Посебна резерва и резервирања

<i>во илјади денари</i>	Посебна резерва за вонбилансни кредитни изложености	Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови	Резервирања за пензиите и за други користи за вработените	Резервирања за преструктурирањето	Резервирања за неповолните договори	Останати резервирања	Вкупно
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	92.873	36.156	223.415	-	-	-	352.444
дополнителни резервирања во текот на годината	347.197	14.535	268.247	-	-	-	629.979
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(186.811)	-	-	-	(186.811)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(315.018)	(22.561)	(197)	-	-	-	(337.776)
ефект од курсни разлики	2.107	-	-	-	-	-	2.107
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	127.159	28.130	304.654	-	-	-	459.943
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	127.159	28.130	304.654	-	-	-	459.943
дополнителни резервирања во текот на годината	215.403	6.157	276.664	-	-	-	498.224
(искористени резервирања во текот на годината)	-	-	(182.962)	-	-	-	(182.962)
(ослободување на резервирањата во текот на годината)	(205.936)	(1.465)	(27.535)	-	-	-	(234.936)
ефект од курсни разлики	(4.604)	-	-	-	-	-	(4.604)
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	132.022	32.822	370.821	-	-	-	535.665

38. Посебна резерва и резервирања (продолжение)

Сегашната вредност на резервирањата за користи на вработените по однос на отпремнини при пензионирање е утврдена со дисконтирање на проценетите идни парични одливи. Банката исто така резервира средства за награди за вработените и за регрес за годишен одмор.

Основните користени актуарски претпоставки се следните:

Година	2025	2024
Каматна стапка	5,1%	5,3%
Просечен пораст на плати	5,0% годишно/	5,6% годишно/ 0,47% месечно
Стапка на персонален данок на доход	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање	10% само за 1 основица за отпремнини при пензионирање

Со цел определување на сегашната вредност на очекуваните идни обврски за отпремнини при пензионирање и соодветниот трошок за тековни услуги, креиран е модел согласно методот на кредитирање на проектирана единица (Project Unit Credit Method – PUCM). Проценетата очекувана вредност на обврската ја зема предвид веројатноста дека користа ќе се реализира, изведена врз основ на веројатност дека вработениот нема да го прекине работниот однос во Банката и истовремено ќе го доживее моментот на пензионирање. Оваа веројатност е изведена врз основа на дефинираните актуарски претпоставки за смртност и флукуација на вработените.

Сегашната вредност на обврската претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од добиената проценета очекувана вредност на обврската, пресметана согласно претпоставките со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира. Трошокот за тековни услуги претставува дисконтирана вредност на денот на пресметката, од проектираната очекувана вредност на единицата, со вклучена веројатност дека паричниот одлив ќе се реализира.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

39. Останати обврски

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Обврски кон добавувачите	4.965	7.868
Добиени аванси	-	-
Обврски за провизиите и надоместите	23	15
Пресметани трошоци	373	71
Разграничени приходи од претходна година	92.692	93.292
Краткорочни обврски кон вработените	-	-
Краткорочни обврски за користите на вработените	-	-
Брокерско работење	6	15
Останато (наведете ги поединечно обврските кои претставуваат повеќе од 10% од вкупните останати обврски)		
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Мастеркард	22.357	45.654
Обврски кон други банки по основ на трансакции со Виса	253.733	246.340
Обврски кон други банки за порамнување од картично работење	109.712	99.005
Останати обврски од картично работење	45.218	52.229
Депозити за изведувачки работи	4.387	1.567
Останати даноци и придонеси	12.728	10.990
Нераспределен денарски прилив	16.592	9.845
Нераспределен девизен прилив	200.241	198.755
Оснивачки влог за фирми	7.051	11.740
Обврски во пресметка од население	10.843	18.769
Обврски за наеми	542.862	-
Останато	92.999	82.654
Вкупно останати обврски	1.416.785	878.809

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

40. Запишан капитал**A Запишан капитал**

	во денари		број на издадени акции				во илјади денари	
	Номинална вредност по акција		обични акции		неоткупливи приоритетни акции		Вкупно запишан капитал	
	обични акции	неоткупливи приоритетни акции	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
Состојба на 1 јануари - целосно платени	10.000	-	1.407.691	1.284.691	-	-	14.076.910	12.846.910
Запишани акции во текот на годината	10.000	-	-	123.000	-	-	-	1.230.000
Реализација на опциите на акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Поделба/окрупнување на номиналната вредност на акција	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати промени во текот на годината (наведете детално):	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември - целосно платени	10.000	-	1.407.691	1.407.691	-	-	14.076.910	14.076.910

Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Банката за еквивалент од 1 обична акција (2025: 1 обична акција). Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***40. Запишан капитал (продолжение)****Б Дивиденди****Б.1 Објавени дивиденди и платени дивиденди од страна на банката**

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Објавени дивиденди и платени дивиденди за годината	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

Б.2 Објавени дивиденди по денот на билансот на состојба (не се прикажани обврски за дивиденди во билансот на состојба)

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Објавени дивиденди по 31 декември	-	-

	<i>во илјади денари</i>	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Дивиденда по обична акција	-	-
Дивиденда по приоритетна акција	-	-

По денот на подготвување на билансот на состојба нема предложени дивиденди од Надзорниот одбор на Банката.

40. Запишан капитал (продолжение)**В Акционери чија сопственост надминува 5% од акциите со право на глас**

	во илјади денари		во %	
	тековна година 2025	претходна година 2024	тековна година 2025	претходна година 2024
Име на акционерот	Запишан капитал (номинална вредност)	Запишан капитал (номинална вредност)	право на глас	право на глас
Turkiye Halk Bankasi A.S. Istanbul	14.029.050	14.029.050	99,66%	99,66%
Вкупно	14.029.050	14.029.050	99,66%	99,66%

Законска резерва

Според локалната законска регулатива Банката треба да пресметува и издвојува 5% од нето добивката за годината за законска резерва додека нивото на резервите не достигне износ кој е еднаков на една десетина од акционерскиот капитал. Додека законската резерва не го надмине определениот најмал износ, може да се употребува само за покривање на загубите. Кога законската резерва ќе го надмине најмалиот износ и по покривање на сите загуби од годишните завршни сметки, со одлука на Собранието, вишокот може да се употреби за дополнување на дивидендата, доколку таа за деловната година не го достигнала најмалиот износ пропишан со Законот за Трговски Друштва или со Статутот на Банката. Со 31.12.2025 Банката го има достигнато пропишаниот износ за законска резерва.

Ревалоризациска резерва за средства расположливи за продажба

Резервата за објективна вредност на Банката ја сочинува кумулативната нето промена во објективната вредност на вложувањата по објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, освен загубите поради оштетување, додека вложувањето е депризнаено.

Ревалоризациска резерва за средства преземени за ненаплатени побарувања

Ревалоризациските резерви за средствата преземени за ненаплатени побарувања се формираат во моментот на признавање на преземените средства.

На датумот на преземање на средството, банката е должна во билансот на состојба да прикаже оштетување од најмалку 20% од почетната сметководствена вредност на преземеното средство. Доколку износот на затворената исправка на вредноста/посебна резерва е поголем дел од оштетувањето, Банката е должна да ја признае оваа разлика како ревалоризациска резерва на датумот на преземање на средството.

Банката ја депризнава ревалоризациската резерва со ослободување во билансот на успех во моментот на продажба на средството. Дополнително, ревалоризациската резерва може да се депризнае и во случај кога средството не е продадено, но ревалоризациската резерва е исклучена од дополнителниот капитал согласно со Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот.

Премии од акции

Премиите од акции на 31 декември 2025 година во износ од 325.854 илјади денари (2024: 325.854 илјади денари) претставуваат разлика помеѓу номиналната вредност и продажната цена на акциите.

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***41. Заработка по акција****А Основна заработка/(загуба) по акција**

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2025	претходна година 2024	
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции		
Нето-добивка за годината	2.147.159	1.853.097
Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции		-
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (наведете поодделно)		-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	2.147.159	1.853.097

<i>број на акции</i>		
тековна година 2025	претходна година 2024	
Пондериран просечен број на обичните акции Издадени обични акции на 1 јануари		
Ефекти од промените на бројот на обичните акции во текот на годината (наведете ги сите настани поодделно)		
Ефект од издадени акции	-	-
Ефект од издадени акции 18.10.2024	-	24.869
Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември	1.407.691	1.309.560
Основна заработка по акција (во денари)	1.525	1.415

Б Разводната заработка/(загуба) по акција

<i>во илјади денари</i>		
тековна година 2025	претходна година 2024	
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)		
Нето-добивка за годината која им припаѓа на имателите на обични акции	2.147.159	1.853.097
Корекции на нето-добивката која им припаѓа на имателите на обични акции за ефектите на сите издадени потенцијални обични акции (наведете поодделно)	-	-
Нето-добивка која им припаѓа на имателите на обични акции (разводната)	2.147.159	1.853.097

<i>број на акции</i>		
тековна година 2025	претходна година 2024	
Пондериран просечен број на обични акции (разводнет)		
Издадени обични акции на 1 јануари		
Ефекти од издавањето на потенцијалните обични акции (наведете ги сите настани поодделно)		
Ефект од издадени акции	-	-
Ефект од издадени акции на 18.10.2024	-	24.869
Пондериран просечен број на обичните акции (разводнети) на 31 декември	1.407.691	1.309.560
Разводната заработка по акција (во денари)	1.525	1.415

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства**42.1 Потенцијални обврски**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Платежни непокриени гаранции		
во денари	4.403.314	3.203.197
во странска валута	328.686	383.627
во денари со валутна клаузула	3.669.177	3.652.545
Чинидбени непокриени гаранции		
во денари	2.547.105	2.212.921
во странска валута	810.781	1.042.334
во денари со валутна клаузула	3.099.310	2.716.665
Непокриени акредитиви		
во денари	-	-
во странска валута	912.985	1.693.856
во денари со валутна клаузула	-	-
Неискористени пречекорувања по тековни сметки	727.890	678.573
Неискористени лимити на кредитни картички	1.013.133	957.952
Преземени обврски за кредитирање и неискористени кредитни лимити	2.354.772	1.757.524
Издадени покриени гаранции	514.521	448.011
Покриени акредитиви	-	98.983
Останати потенцијални обврски	-	-
Вкупно потенцијални обврски пред посебната резерва	20.381.674	18.846.188
(Посебна резерва)	(132.024)	(127.161)
Вкупно потенцијални обврски намалени за посебната резерва	20.249.650	18.719.027

42 Потенцијални обврски и потенцијални средства (продолжение)**42.1 Потенцијални обврски (продолжение)**

Банката обезбедува банкарски гаранции и акредитиви за гарантирање на работењето на клиентите пред трети страни. Овие договори имаат фиксни лимити и вообичаено се одобруваат за период до една година. Достасувањата не се концентрирани во ниту еден период.

Овие потенцијални обврски имаат вонбилансен кредитен ризик затоа што во билансот на состојба се признаваат само провизиите и исправките за потенцијални загуби се до моментот кога преземените и потенцијални обврски ќе бидат исполнети или ќе достасаат. Голем дел од преземените и потенцијални обврски ќе достасаат без да бидат авансирани во целост или делумно. Поради тоа, износите не претставуваат идни парични текови.

Судски спорови

Банката е вклучена во судски постапки од своето редовно работење. Износот на судските спорови кои се водат против Банката на 31 декември 2025 година изнесува 119.759 илјади денари (2024: 352.831 илјади денари), за кои е евидентирана резерва во износ од 32.815 илјади денари (2024: 28.130 илјади денари). Раководството на Банката смета дека конечниот исход на остатокот од судските спорови ќе биде решен во корист на Банката и дека нема да настанат материјално значајни загуби по основ на овие спорови.

42.2 Потенцијални средства

Наведете ги одделно позначајните потенцијални средства:

Вкупно потенцијални средства

<i>во илјади денари</i>	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

43. Работи во име и за сметка на трети лица

	во илјади денари					
	тековна година 2025			претходна година 2024		
	средства	обврски	нето позиција	средства	обврски	нето позиција
Администрирање на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	165.061	-	165.061	204.521	-	204.521
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	2.108.455	-	2.108.455	2.025.497	-	2.025.497
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Управување на средствата во име и за сметка на трети лица						
Депозити во денари	-	(4.000)	(4.000)	-	(4.000)	(4.000)
Депозити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Кредити во денари	-	(165.061)	(165.061)	-	(204.521)	(204.521)
Кредити во странска валута	-	-	-	-	-	-
Други побарувања во денари	-	(2.108.455)	(2.108.455)	-	(2.025.497)	(2.025.497)
Други побарувања во странска валута	-	-	-	-	-	-
Старателски сметки	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-
Вкупно	2.277.516	(2.277.516)	-	2.234.018	(2.234.018)	-

Банката настапува на примарен и секундарен пазар со цел купување на хартии од вредност во име и за сметка на физички и правни лица кои сакаат да располагаат со истите, било тоа да се Државни записи или Благајнички записи.

44. Трансакции со поврзани страни

Turkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul, Turkiye Halk Bankasi a.s. Istanbul поседува 99,66% (2024: 99,66%) од акциите со право на глас и претставува матично Друштво на Банката. Крајно матично друштво на Групата е Фонд за средства на Турција (Türkiye Varlık Fonu), којшто е во сопственост на Агенција за приватизација, Влада на Република Турција (The Republic of Turkey Prime Ministry Privatization Administration), контролирано од Државен трезор на Република Турција (State Treasury of Republic of Turkey).

Во согласност со Законот за банки како поврзани лица со банката се: лица со посебни права и одговорности во банката и со нив поврзаните лица, акционери со квалификувано учество во Банката (директно или индиректно поседување на најмалку 5% од вкупниот број на акции или од издадените акции со право на глас во Банката или овозможуваат значително влијание врз управувањето на Банката) и со нив поврзаните лица, како и одговорните лица на тие акционери - правни лица и подружници на Банката и други лица со кои Банката има блиски врски.

Салдата и трансакциите со поврзаните страни се презентирани во продолжение.

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**A Биланс на состојба**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружен и друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)						
Средства						
Тековни сметки	8.849	-	-	-	-	8.849
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	115.130	24.541	139.671
потрошувачки кредити	-	-	-	42.731	5.316	48.047
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	14.351	-	5.399	1.660	21.409
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
Влог во подружница	-	1.368.843	-	-	-	1.368.843
(Исправка на вредноста)	(6)	(10)	-	(145)	(35)	(196)
Останати средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	8.843	1.383.184	-	163.115	31.481	1.586.623
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	5.289.026	212.970	-	164.440	110.040	5.776.476
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	922.425	922.425
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	366	6.742	-	2.730	4.016	13.853
Вкупно	5.289.392	219.712	-	167.170	1.036.481	6.712.754
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	916.843	1.382	-	-	1.802	920.027
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски (Посебна резерва)	-	-	-	16.424	3.416	19.840
	(318)	-	-	(19)	(3)	(340)
Вкупно	916.525	1.382	-	16.404	5.215	939.527
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**A Биланс на состојба (продолжение)**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)						
Средства						
Тековни сметки	13.305	-	-	-	-	13.305
Средства за тргување	-	-	-	-	-	-
Кредити и побарувања						
хипотекарни кредити	-	-	-	92.009	8.208	100.217
потрошувачки кредити	-	-	-	49.472	14.573	64.045
побарувања по финансиски лизинг	-	-	-	-	-	-
побарувања по факторинг и форфетирање	-	-	-	-	-	-
останати кредити и побарувања	-	13.123	-	5.773	1.822	20.718
Вложувања во хартиите од вредност	-	-	-	-	-	-
Влог во подружница	-	1.368.843	-	-	-	1.368.843
(Исправка на вредноста)	(9)	(8)	-	(38)	(19)	(74)
Останати средства	1.941	-	-	-	-	1.941
Вкупно	15.237	1.381.958	-	147.216	24.584	1.568.995
Обврски						
Обврски за тргување	-	-	-	-	-	-
Депозити	6.114.709	187.413	-	144.112	108.188	6.554.422
Издадени хартии од вредност	-	-	-	-	-	-
Обврски по кредити	-	-	-	-	-	-
Субординирани обврски	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	114	3.199	-	-	-	3.313
Вкупно	6.114.823	190.612	-	144.112	108.188	6.557.735
Потенцијални обврски						
Издадени гаранции	800.012	1.292	-	-	2.728	804.032
Издадени акредитиви	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални обврски	-	-	-	17.482	2.574	20.056
(Посебна резерва)	(264)	-	-	(12)	(2)	(278)
Вкупно	799.748	1.292	-	17.470	5.300	823.810
Потенцијални средства						
Примени гаранции	-	-	-	-	-	-
Останати потенцијални средства	-	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**Б Приходи и расходи кои произлегуваат од трансакциите со поврзани страни**

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2025 (тековна година)						
Приходи						
Приходи од камата	4.736	-	-	5.765	1.394	11.895
Приходи од провизии и надомести	5.413	54.050	-	528	258	60.248
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	2.560	-	-	-	2.560
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	10.148	56.610	-	6.293	1.652	74.703
Расходи						
Расходи за камата	(2.369)	(6.181)	-	(3.036)	(20.169)	(31.755)
Расходи за провизии и надомести	(16.277)	-	-	-	-	(16.277)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(70.688)	-	(390)	-	(71.078)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(18.646)	(76.870)	-	(3.426)	(20.169)	(119.111)

<i>во илјади денари</i>	Матично друштво	Подружници	Придружени друштва	Раководен кадар на банката	Останати поврзани страни	Вкупно
2024 (претходна година)						
Приходи						
Приходи од камата	3.151	-	-	5.491	1.375	10.017
Приходи од провизии и надомести	10.103	2.054	-	220	134	12.511
Нето-приходи од тргување	-	-	-	-	-	-
Приходи од дивиденда	-	-	-	-	-	-
Капитална добивка од продажбата на нетековни средства	-	-	-	-	-	-
Останати приходи	-	26.917	-	-	-	26.917
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	13.254	28.971	-	5.711	1.509	49.445
Расходи						
Расходи за камата	(1.657)	(3.840)	-	(2.160)	(2.876)	(10.533)
Расходи за провизии и надомести	(7.356)	-	-	-	-	(7.356)
Нето-загуби од тргување	-	-	-	-	-	-
Расходи за набавка на нетековните средства	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на финансиските средства, на нето-основа	-	-	-	-	-	-
Останати расходи	-	(71.777)	-	-	-	(71.777)
Трансфери помеѓу субјектите	-	-	-	-	-	-
Вкупно	(9.013)	(75.617)	-	(2.160)	(2.876)	(89.666)

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

44. Трансакции со поврзани страни (продолжение)**В Надомести на раководниот кадар на банката**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Краткорочни користи за вработените	307.774	262.684
Користи по престанокот на вработувањето	-	-
Користи поради престанок на вработувањето	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со сопственички инструменти	-	-
Плаќања на вработените врз основа на акции, подмирени со парични средства	-	-
Останато	-	-
Вкупно	307.774	262.684

45. Наеми**А Наемодавател****А.1 Побарувања по финансиски наем**

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Побарувања по финансиски наеми (износ на недисконтирани плаќања), според периодот на достасување		
- до 1 година	-	-
- над 1 до 2 години	-	-
- над 2 до 3 години	-	-
- над 3 до 4 години	-	-
- над 4 до 5 години	-	-
- над 5 години	-	-
Вкупно	-	-
(недоспеан финансиски приход)	-	-
Вкупно побарувања за финансиски наеми	-	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје**Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025***(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)***45. Наеми (продолжение)****Б Наемател****Б.1 Обврски за наеми**

Обврски за наеми, според периодот на достасување

- до 1 година
- над 1 до 2 години
- над 2 до 3 години
- над 3 до 4 години
- над 4 до 5 години
- над 5 години

Вкупно обврски за наеми (белешка 39)

во илјади денари	
тековна година 2025	претходна година 2024
-	-
8.733	-
4.556	-
14.996	-
104.362	-
410.215	-
542.862	-

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

45. Наеми (продолжение)

Б Наемател

Б.1 Оберски за наеми (продолжение)

<i>во илјади денари</i>	Земјиште	Градежни објекти	Транспортни средства	Мебел и канцелариска опрема	Останата опрема	Други ставки на недвижностите и опремата	Вкупно
Вредност на имотот земен под наем:							
Набавна вредност							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
зголемувања	0	0	0	0	0	0	0
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари 2025(тековна година)	0	540.530	95.275	0	0	0	635.805
зголемувања	0	-	-	0	0	0	-
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	0	540.530	95.275	0	0	0	635.805
Акумулирана амортизација и оштетување							
Состојба на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
амортизација за годината	0	0	0	0	0	0	0
загуба поради оштетување во текот на годината	0	0	0	0	0	0	0
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	0	0	0	0	0	0	0
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари 2025 (тековна година)	0	0	0	0	0	0	0
амортизација за годината	0	78.235	20.256	0	0	0	98.491
загуба поради оштетување во текот на годината	0	0	0	0	0	0	0
(ослободување на загубата поради оштетување во текот на годината)	0	0	0	0	0	0	0
(отуѓување и расходување)	0	0	0	0	0	0	0
останато	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 31 декември 2025 (тековна година)	0	78.235	20.256	0	0	0	98.491
Сегашна сметководствена вредност							
на 1 јануари 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
на 31 декември 2024 (претходна година)	0	0	0	0	0	0	0
на 31 декември 2025 (тековна година)	0	462.295	75.019	0	0	0	537.314

ХАЛК БАНКА АД Скопје

Белешки кон посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025

(Сите износи се искажани во илјади денари, доколку не е поинаку назначено)

46. Плаќања врз основа на акции

	во илјади денари	
	тековна година 2025	претходна година 2024
Датум на давање на опцијата	-	-
Датум на истекување на опцијата	-	-
Цена на реализација на опцијата	-	-
Цена на акцијата на датумот на давање на опцијата	-	-
Варијанса	-	-
Очекуван принос на дивидендата	-	-
Каматна стапка	-	-
Објективна вредност на датумот на давање на опцијата	-	-

	тековна година 2025		претходна година 2024	
	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции	број на опциите за акции	пондерирана просечна цена за опциите за акции
Состојба на 1 јануари	-	-	-	-
Промени во текот на годината:				
опции дадени на членовите на Надзорниот одбор	-	-	-	-
опции дадени на членовите на Управниот одбор	-	-	-	-
останати дадени опции	-	-	-	-
форфетирани опции	-	-	-	-
реализирани опции	-	-	-	-
опции со истечен краен рок	-	-	-	-
Состојба на 31 декември	-	-	-	-

47. Даночни ризици

Посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Банката подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесувањето на даночниот извештај за финансиската година и можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според проценките на раководството на Банката, не постојат какви било дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијално материјално значајни обврски по овој основ.

48. Настани после датумот на билансот на состојба

Од датумот на известувањето до до денот на одобрувањето на овие финансиски, нема настани кои бараат корекција или дополнителни обелоденувања во посебните финансиски извештаи за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Во текот на 2026 година, по датумот на известување, ескалираше геополитичкиот конфликт во Иран и Блискиот Исток кој претставува значаен меѓународен настан. Врз основа на извршената проценка, раководството смета дека овој настан нема директно, ниту материјално влијание врз финансиската состојба, резултатите од работењето или паричните текови на Банката. Банката ќе продолжи внимателно да ги следи понатамошните настани и, доколку е соодветно, ќе ги обелодени нивните потенцијални ефекти во наредните извештајни периоди.